

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 158 Год. LXIII

Петок, 28 декември 2007

Цена на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2212. Уредба за начинот на вршење на технички преглед на рударски објекти и висината на трошоците за вршење на технички преглед.....	3	2221. Одлука за изменување на Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката.....	140
2213. Уредба за видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи.....	4	2222. Одлука за одобрување на Програмата за изменување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2007 година.....	140
2214. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Валенција.....	7	2223. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	140
2215. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.....	7	2224. Одлука за престанување на важење на Одлука за прифаќање на старешините на ЈНА, воените службеници и граѓанските лица на служба во ЈНА од страна на Република Македонија....	141
2216. Одлука за одземање на користење – концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро.....	7	2225. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - “Обложување на спортски натпревари“.....	141
2217. Одлука за утврдување на Номенклатура на територијални единици за статистика – НТЕС.....	7	2226. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	141
2218. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	40	2227. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	142
2219. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2008 година.....	130	2228. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - “Обложување на спортски натпревари“.....	142
2220. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест од придонеси што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2008 година.....	140		

	Стр.		Стр.
2229. Изменување на лиценца под број 19-4233/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на бул. “Партизански одреди“ бр. 21, локал 1, 2 и 4 во Скопје.....	142	2237. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2008 година.....	147
2230. Тарифник за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите.....	143	2238. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2008 година.....	148
Исправка на Уредбата за висината на закупнината на државно градежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината на долготрајниот и времениот закуп објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07 година.....	143	2239. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2008 година.....	149
Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште во споственост на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07 година..	143	2240. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2008 година.....	150
2231. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	144	2241. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2008 година.....	151
2232. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (концесии во рамки на квоти).....	145	2242. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за прво полугодие од 2008 година.....	152
2233. Листа на риба и рибини производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	146	2243. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за прво полугодие од 2008 година.....	153
2234. Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	146	2244. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги, и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши инспекциски работи.....	153
2235. Листа на царински стапки за производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (концесија во рамки на квоти).....	147	Државен завод за геодетски работи	
2236. Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	147	2245. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	155
		2246. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	155
		2247. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	155
		2248. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	155
		2249. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	156
		Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	
		261. Одлука за висината на месечниот надомест од придонеси што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2008 година.....	156

	Стр.		Стр.
Совет за радиодифузија на Република Македонија		264. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво “Албана” ДООЕЛ, Куманово.....	157
262. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје.....	156	Агенција за вработување на Република Македонија	
263. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово.....	157	265. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на личните податоци и другите податоци со кои располага и ги обработува Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	158
		Огласен дел	1-32
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			
2212.		- документите за исполнувањето на условите на главниот изведувач и со изведувачот на рударскиот објект;	
Врз основа на член 55 став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2007 година, донесе		- одобрението за градба од надлежниот орган доколку е потребно;	
УРЕДБА			
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД			
Член 1			
Со оваа уредба се пропишува начинот на вршење на технички преглед на рударски објекти и висината на трошоците за вршење на технички преглед.			
Член 2			
Технички преглед се врши на рударски објекти кои се изведени според техничката документација, главниот или дополнителниот рударски проект, а по барање на концесионерот.			
Член 3			
Технички преглед се врши на следните рударски објекти:			
- ходници (транспортни, вентилациони, за одводнување, ходници за движење на вработени), сервисна рампа, откопна рампа, извозно окно, вентилационо окно, нископи, ускопи и други рударски објекти за подземна експлоатација;			
- пристапни патишта, начин на одводнување, ширина на бермата, одлагалиште за јаловински материјал и други рударски објекти кои се во функција на површинската експлоатација и			
- експлоатациони дупнатини, експлоатациони бунари, каптажи за вода.			
Член 4			
Техничкиот преглед на рударските објекти се состои од преглед на проектната техничка документација и преглед на изведените рударски објекти.			
Член 5			
Прегледот на проектната документација се состои од увид во:			
- проектната документација и оценка на степенот на нејзиното изготвување и			
- оценка на усогласеност на проектната документација со Законот за минерални сировини.			
Член 6			
Прегледот на изведените рударски објекти се состои од увид во:			
- техничката исправност на рударскиот објект;			
- ревидираната проектна документација за изведување на рударскиот објект;			
- документите за исполнувањето на условите на главниот изведувач и со изведувачот на рударскиот објект;			
- одобрението за градба од надлежниот орган доколку е потребно;			
- гаранцијата за изведените рударски објекти; и			
- документите на изведувачот и техничкиот надзор при изведувањето на рударските објекти.			
Член 7			
Технички преглед на рударски објекти се врши од страна на Комисија формирана од министерот за економија.			
Комисијата од став 1 на овој член брои пет члена од кои претседател, четири експерти од соодветната област и технички секретар, при што истата е променлива и е во зависност од рударскиот објект за кој треба да се врши техничкиот преглед.			
Член 8			
Од извршениот технички преглед на рударските објекти Комисијата на лице место изготвува записник, а кој содржи податоци за:			
- концесионерот (сопственик) на рударските објекти;			
- изведувачот на рударските објекти;			
- надзорот при изведувањето на рударските објекти;			
- изведените рударски објекти според техничката документација;			
- раководителот на изведбата на рударските објекти;			
- техничката контрола на техничката рударска документација;			
- издадените дозволи / одобренија по техничката документација и рударски објекти;			
- пресметковната вредност на изведените рударски објекти;			
- квалитетот на извршените работи и			
- забелешки.			
Член 9			
Висината на трошоците за извршен технички преглед е во зависност од сложеноста на работите при вршењето на истиот и изнесува:			
- 100.000,00 денари за целосен технички преглед на рударски објекти за подземна експлоатација;			
- 20.000,00 денари за поединечен технички преглед на рударски објекти, ускопи, нископи, окна и слично;			
- 50.000,00 денари за технички преглед на рударски објекти за површинска експлоатација;			
- 20.000,00 денари за технички преглед на експлоатациони бунари/дупнатини и други неспомнати објекти.			
Член 10			
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.			
Бр. 19-7706/1 21 декември 2007 година Скопје		Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.	

2213.

Врз основа на член 18, став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07) и член 36, став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ВИДОВИТЕ НА АКТИВНОСТИ НА ГРАДЕЊЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ НА РАБОТИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи.

Член 2

Видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи се пропишани во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8317/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

Прилог 1

НКД Рев 1 (НАЦЕ)				
Оддел	Група	Класа	Назив	Забелешки
45			Градежништво	Овој оддел вклучува: изградба на нови згради и објекти на нискоградба, реконструкција и вообичаени поправки.
	45.1		Подготовка на градилиште	
		45.11	Уривање и демантирање на објекти, земјани работи	Оваа класа опфаќа: – уривање и демонтажа на згради и други објекти; – расчистување на градилиште; – земјани работи: ископ, насипување, нивелирање и градација на градежното земјиште, ископ на јама, отстранување на камења, минирање итн, и – подготовка на земјиштето за рударски работи: – земјани работи и друга подготовка на рударското земјиште и градилиштата. Оваа класа, исто така, опфаќа: – дренажни работи на градилиштата на високоградба, и – дренажни работи на земјоделско или шумско земјиште.
		45.12	Пробно дупчење и сондирање	Оваа класа опфаќа пробно дупчење и сондирање и земање примерци за градежни, геофизички, геолошки или слични цели. Оваа класа не опфаќа: – дупчење на експлоатациони извори на нафта или гас, види кл. 11.20; – дупчење на извори на вода, види кл. 45.25, – ископ на окна, види кл. 45.25, и – искористување нафтни и плински полиња, геофизички, геолошки и сеизмички истражувања, види кл. 74.20.
	45.2		Изградба на цели објекти или нивни делови, нискоградба	
		45.21	Изградба на згради (високоградба) и изградба на објекти на нискоградба	Оваа класа опфаќа: – изградба на сите видови згради; – изградба на објекти на нискоградба: мостови, вклучувајќи ги и оние за надвозници, вијадукти, тунели и подземни премини и железници; – магистрални цевоводи, далекуводи и водови за комуникација и енергија; – градски цевоводи, градски комуникациски и електро-енергетски водови и слично; – помошни градски конструкции, и – монтажа и подигање на монтажни конструкции на градилишта, произведени од други. Оваа класа не опфаќа: – услуги при експлоатација на нафта и гас, види кл. 11.20; – изработка на целосно префабрикувани елементи за одделни делови, освен од бетон, види оддели 20, 26 и 28; – изградба на стадиони, базени, гимнастички сали, тениски игралишта, терени за голф и на други спортски објекти, со исклучок на зградите на нив, види кл. 45.23; – инсталатерски работи на згради, види гр. 45.3; – завршни работи на згради, види гр. 45.4; – архитектонски и инженерски активности.

				види кл.74.20, и – проектно управување во градежништвото, види 74.20.
		45.22	Подигање и монтажа на покривни конструкции	Оваа класа опфаќа монтажа на покривни конструкции, покривање на покривни конструкции, хидроизолација на покривни конструкции
		45.23	Изградба на автопатишта и други сообраќајници, аеродромски писти и спортски терени	Оваа класа опфаќа: – изградба на автопатишта, улици, други сообраќајници, велосипетски и пешачки патеки; – изградба на железнички линии; – изградба на аеродромски писти; – изградба, на стадиони, базени, арени, гимнастички сали, тениски игралишта, терени за голф и на други спортски објекти, со исклучок на нивните згради, и – површинска работа на издигнати автопатишта, мостови и тунели, инсталација на заштитни огради, сообраќајни знаци и слично. Оваа класа не опфаќа претходни земјани работи, види кл. 45.11.
		45.24	Изградба на хидроградежни објекти	Оваа класа опфаќа изградба на: – водни текови, пристаништа и регулација на реки, пристаништа за разонода (марини) итн; – брани и насипи, – подводни ископи и – подповршински работи.
		45.25	Други градежни работи, вклучувајќи и специфични работи	Оваа класа опфаќа: – специјализирани градежни активности што се заеднички за различни видови објекти, а кои бараат специјална изведба или опрема: – фундање, вклучувајќи и набивање на столбови за темели; – дупчење и изградба на бунари, ископ на окна; – монтажа на индустриски произведени челични елементи; – вткање на арматура; – зидање со тула и камен; – монтажа и демонтажа на скелиња и работни платформи, вклучувајќи и издавање на скелиња и работни платформи, и – монтажа на оџаци и индустриски печки. Оваа класа не опфаќа издавање на скелиња без монтажа и демонтажа, види кл. 71.32.
	45.3		Инсталатерски работи	
		45.31	Поставување електрични инсталации и прибор	Оваа класа опфаќа поставување на инсталации во згради или во други објекти на: – електрични водови и прибор; – телекомуникациски системи; – електрични системи за затоплување; – антени за станови и други видови антени; – противпожарни аларми; – алармни системи против кражби; – лифтови и подвижни скали; – громобрани и слично.
		45.32	Изолациони работи	Оваа класа опфаќа поставување на изолација за звук, топлина и вибрации во згради или во други објекти. Оваа класа не опфаќа хидроизолација, види кл. 45.22.
		45.33	Поставување на водоводни инсталации	Оваа класа опфаќа поставување на инсталации во згради или во други објекти на: – водоводни инсталации и санитарна опрема;

				– инсталација за гас; – опрема и водови за греење, вентилација, разладување или климатизација и – противпожарни распрскувачи на вода Оваа класа не опфаќа инсталирање на системи за електрично греење, види кл. 45.31.
		45.34	Други инсталатерски работи	Оваа класа опфаќа: – инсталирање на осветлувачки и сигнални системи на патиштата, железниците, аеродромите и пристаништата, и – инсталирање на приклучоци и неподвижна опрема во згради или во други објекти што не се спомнати на друго место.
	45.4		Завршни работи	
		45.41	Малтерисување	Оваа класа опфаќа малтерисување на згради и други објекти со малтер за надворешни и внатрешни површини или гипсен малтер, како и украсување.
		45.42	Вградување на столарија	Оваа класа опфаќа: – вградување на готови врати, прозорци, рамки за врати и прозорци, готови (монтирани) кујни, скали, опрема за продавници и слично на тоа, изработени од дрво или сличен материјал, и – внатрешни завршни работи како што се тавани, ламперии, монтажно – демонтажни преградни сидови и слично. Оваа класа не опфаќа поставување на паркет и други дрвени подови, види кл. 45.43.
		45.43	Поставување на подни и сидни облоги	Оваа класа опфаќа обложување, поплочување, поставување или опремување на згради или на други објекти со: – сидни или подни керамички плочки, бетонски плочки или плочки од обработен камен; – паркети или други дрвени подни подови; – подови од теписон и линолеум, без оглед дали се изработени од гума или од пластика; – подни или сидни подлоги од терацо, мермер, гранит или шкрилци, и – тапети.
		45.44	Бојадисување и застаклување	Оваа класа опфаќа: – внатрешно и надворешно бојадисување на згради; – бојадисување на објекти од нискоградбата, и – вградување на стакла, огледала и слично. Оваа класа не опфаќа вградување на прозорци, види кл. 45.42.
		45.45	Останати завршни работи	Оваа класа опфаќа: – изградба на приватни базени за пливање; – чистење со пареа, песочен млаз и слични активности на фасади на зградите, и – останати завршни работи, неспомнати на друго место. Оваа класа не опфаќа внатрешно чистење на згради или на други објекти, види кл. 74.70.
	45.5		Издавање на опрема и машини за изградба или уривање, со оператор	
		45.50	Издавање на опрема и машини за изградба или уривање, со оператор	Оваа класа не опфаќа издавање на опрема и машини за изградба или уривање, без оператор, види кл. 71.32.

2214.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ВАЛЕНЦИЈА

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Кралството Шпанија, со седиште во Валенција.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7691/1
21 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2215.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРЦЕЛОНА

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7692/1
21 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2216.

Врз основа на член 48 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 21 од Законот за рибарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА
НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО
ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. Се одзема концесијата на рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро доделена на ДПТУ „НОТА ДТХ“ ДООЕЛ – Нов Дојран доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19-3572 од 6 октомври 2005 година.

2. Концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје – Дојранско Езеро се одзема поради неспроведување на мерките предвидени со петогодишниот план и годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за давање на користење – концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро бр. 08-11187/1 од 24.10.2005 година склучен меѓу ДПТУ „НОТА ДТХ“ ДООЕЛ – Нов Дојран и Владата на Република Македонија, ќе го раскине министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7878/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2217.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97 и 21/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРА НА ТЕРИ-
ТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТАТИСТИКА – НТЕС

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Номенклатурата на територијалните единици за статистика - НТЕС (во понатамошниот текст: НТЕС) заснована на територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија и на класификација на Европската унија Nomenclature of Territorial Units for Statistics – NUTS.

Номенклатурата на територијалните единици за статистика – НТЕС од став 1 на овој член е составен дел на оваа одлука.

Член 2

НТЕС обезбедува единствена и унифицирана поделба на територијалните единици на регионално и на локално ниво.

НТЕС е основа за прибирање, обработка и публикување на регионална статистика и се користи за планирање и водење на регионалната политика во Република Македонија.

Член 3

Номенклатурата на територијалните единици за статистика - НТЕС се состои од 5 нивоа.

- НТЕС ниво 0 е Република Македонија.
- НТЕС ниво 1 е целата територија на Република Македонија како административна единица.
- НТЕС ниво 2 е целата територија на Република Македонија како административна единица.
- НТЕС ниво 3 се состои од 8 неадминистративни единици – статистички региони кои се настанати со групирање на општините како административни единици од понизок ред.
- НТЕС ниво 4 се состои од 84 општини како административни единици.
- НТЕС ниво 5 се состои од 1776 населени места како административни единици.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на Номенклатурата на територијалните единици за статистика – НУТС бр. 23-2541/1 („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/01).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-7957/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

НОМЕНКЛАТУРА НА ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТАТИСТИКА - НТЕС

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3	НТЕС 4	НТЕС 5	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	Статистички региони 8 единици	Општини 84 единици	Населени места 1776 единици	
Република Македонија						МК
	Република Македонија					МК0
		Република Македонија				МК00
			Вардарски			МК001
				Велес		МК00101
					Башино Село	МК0010101
					Белештевица	МК0010102
					Бузалково	МК0010103
					Велес	МК0010104
					Ветерско	МК0010105
					Горно Каласлари	МК0010106
					Горно Оризари	МК0010107
					Долно Каласлари	МК0010108
					Долно Оризари	МК0010109
					Иванковци	МК0010110
					Карабуџиште	МК0010111
					Крушје	МК0010112
					Кумарино	МК0010113
					Лугунци	МК0010114
					Мамутчево	МК0010115
					Новачани	МК0010116
					Ново Село	МК0010117
					Ораовец	МК0010118
					Отовица	МК0010119
					Раштани	МК0010120
					Рлевци	МК0010121
					Рудник	МК0010122
					С'лп	МК0010123
					Сливник	МК0010124
					Сојаклари	МК0010125
					Сопот	МК0010126
					Црквино	МК0010127
					Чалошево	МК0010128
					Џидимирци	МК0010129
				Градско		МК00102
					Виничани	МК0010201
					Водоврати	МК0010202
					Горно Чичево	МК0010203
					Градско	МК0010204
					Грнчиште	МК0010205
					Двориште	МК0010206
					Долно Чичево	МК0010207
					Згрополци	МК0010208
					Кочилари	МК0010209
					Куридере	МК0010210
					Ногаевци	МК0010211
					Подлес	МК0010212
					Свекани	МК0010213
					Скачинци	МК0010214
					Убого	МК0010215
					Уланци	МК0010216
				Демир Капија		МК00103
					Барово	МК0010301
					Бесвица	МК0010302
					Бистренци	МК0010303

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Демир Капија	МК0010304
					Драчевица	МК0010305
					Дрен	МК0010306
					Иберли	МК0010307
					Клисура	МК0010308
					Копришница	МК0010309
					Корешница	МК0010310
					Кошарка	МК0010311
					Прждево	МК0010312
					Стрмашево	МК0010313
					Челевец	МК0010314
					Чифлик	МК0010315
				Кавадарци		МК00104
					Бегниште	МК0010401
					Бојанчиште	МК0010402
					Бохула	МК0010403
					Брушани	МК0010404
					Бунарче	МК0010405
					Ваташа	МК0010406
					Возарци	МК0010407
					Галиште	МК0010408
					Гарниково	МК0010409
					Глишиќ	МК0010410
					Горна Бошава	МК0010411
					Грбовец	МК0010412
					Дабниште	МК0010413
					Добротино	МК0010414
					Долна Бошава	МК0010415
					Драгожел	МК0010416
					Драдња	МК0010417
					Дреново	МК0010418
					Кавадарци	МК0010419
					Кесендре	МК0010420
					Клиново	МК0010421
					Конопиште	МК0010422
					Кошани	МК0010423
					Крњево	МК0010424
					Куманичево	МК0010425
					Мајден	МК0010426
					Марена	МК0010427
					Мрежичко	МК0010428
					Праведник	МК0010429
					Р'жаново	МК0010430
					Радња	МК0010431
					Раец	МК0010432
					Ресава	МК0010433
					Рожден	МК0010434
					Сопот	МК0010435
					Страгово	МК0010436
					Фариш	МК0010437
					Чемерско	МК0010438
					Шешково	МК0010439
					Шивец	МК0010440
				Лозово		МК00105
					Ацибегово	МК0010501
					Ациматово	МК0010502
					Бекирлија	МК0010503
					Дорфулија	МК0010504
					Ѓуземелци	МК0010505
					Каратманово	МК0010506

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Неготино	Кишино	МК0010507
					Лозово	МК0010508
					Милино	МК0010509
					Сарамзалино	МК0010510
					Коселари	МК0010511
						МК00106
					Брусник	МК0010601
					Вешје	МК0010602
					Војшанци	МК0010603
					Горни Дисан	МК0010604
					Долни Дисан	МК0010605
					Дуброво	МК0010606
					Јаношево	МК0010607
					Калањево	МК0010608
					Криволак	МК0010609
					Курија	МК0010610
					Липа	МК0010611
					Неготино	МК0010612
					Пепелиште	МК0010613
					Пештерница	МК0010614
					Тимјаник	МК0010615
					Тремник	МК0010616
					Црвени Брегови	МК0010617
					Џидимирци	МК0010618
					Шеоба	МК0010619
				Росоман		МК00107
					Дебриште	МК0010701
					Камен Дол	МК0010702
					Крушевица	МК0010703
					Манастирец	МК0010704
					Мрзен Ораовец	МК0010705
					Паликура	МК0010706
					Рибарци	МК0010707
					Росоман	МК0010708
					Сирково	МК0010709
					Трстеник	МК0010710
				Свети Николе		МК00108
					Алакинце	МК0010801
					Амзабегово	МК0010802
					Арбасанци	МК0010803
					Богословец	МК0010804
					Буриловци	МК0010805
					Горно Ѓуѓанце	МК0010806
					Горно Црнилиште	МК0010807
					Горобинци	МК0010808
					Делисинци	МК0010809
					Долно Ѓуѓанце	МК0010810
					Долно Црнилиште	МК0010811
					Ерџелија	МК0010812
					Кадрифаково	МК0010813
					Кнежје	МК0010814
					Крушица	МК0010815
					Макреш	МК0010816
					Малино	МК0010817
					Мездра	МК0010818
					Мечкуевци	МК0010819
					Мустафино	МК0010820
					Немањица	МК0010821
					Орел	МК0010822
					Павлешенци	МК0010823

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Чашка	Патетино	МК0010824
					Пеширово	МК0010825
					Преод	МК0010826
					Ранчинци	МК0010827
					Свети Николе	МК0010828
					Сопот	МК0010829
					Стануловци	МК0010830
					Стањевци	МК0010831
					Строиманци	МК0010832
					Трстеник	МК0010833
				Чашка		МК00109
					Бањица	МК0010901
					Бистрица	МК0010902
					Богомила	МК0010903
					Бусилци	МК0010904
					Витанци	МК0010905
					Владиловци	МК0010906
					Војница	МК0010907
					Габровник	МК0010908
					Голозинци	МК0010909
					Горно Врановци	МК0010910
					Горно Јаболчиште	МК0010911
					Долно Врановци	МК0010912
					Долно Јаболчиште	МК0010913
					Дреново	МК0010914
					Еловец	МК0010915
					Извор	МК0010916
					Капиново	МК0010917
					Крајници	МК0010918
					Крива Круша	МК0010919
					Крнино	МК0010920
					Лисиче	МК0010921
					Мартолци	МК0010922
					Мелница	МК0010923
					Мокрени	МК0010924
					Нежилово	МК0010925
					Ново Село	МК0010926
					Оморани	МК0010927
					Ораов Дол	МК0010928
					Ореше	МК0010929
					Отиштино	МК0010930
					Папрадиште	МК0010931
					Плевење	МК0010932
					Поменово	МК0010933
					Попадија	МК0010934
					Раковец	МК0010935
					Смиловци	МК0010936
					Согле	МК0010937
					Стари Град	МК0010938
					Степанци	МК0010939
					Теово	МК0010940
					Црешнево	МК0010941
					Чашка	МК0010942
		Источен				МК002
				Берово		МК00201
					Берово	МК0020101
					Будинарци	МК0020102
					Владимирово	МК0020103
					Двориште	МК0020104
					Мачево	МК0020105

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Митрашинци	МК0020106
					Ратево	МК0020107
					Русиново	МК0020108
					Смојмирово	МК0020109
				Виница		МК00202
					Блатец	МК0020201
					Виница	МК0020202
					Виничка Кршла	МК0020203
					Градец	МК0020204
					Грљани	МК0020205
					Драгобраште	МК0020206
					Истибања	МК0020207
					Јакимово	МК0020208
					Калиманци	МК0020209
					Крушево	МК0020210
					Лаки	МК0020211
					Лески	МК0020212
					Липец	МК0020213
					Пекљани	МК0020214
					Трсино	МК0020215
				Делчево	Црн Камен	МК0020216
						МК00203
					Бигла	МК0020301
					Ветрен	МК0020302
					Вирче	МК0020303
					Вратиславци	МК0020304
					Габрово	МК0020305
					Град	МК0020306
					Делчево	МК0020307
					Драмче	МК0020308
					Звегор	МК0020309
					Илиово	МК0020310
					Киселица	МК0020311
					Косово Дабје	МК0020312
					Нов Истевник	МК0020313
					Очипала	МК0020314
					Полето	МК0020315
					Разловци	МК0020316
					Селник	МК0020317
					Стамер	МК0020318
					Стар Истевник	МК0020319
					Трабовивиште	МК0020320
					Турија	МК0020321
					Чифлик	МК0020322
				Зрновци		МК00204
					Видовиште	МК0020401
					Зрновци	МК0020402
					Мородвис	МК0020403
				Карбинци		МК00205
					Аргулица	МК0020501
					Батање	МК0020502
					Вртешка	МК0020503
					Голем Габер	МК0020504
					Горни Балван	МК0020505
					Горно Трогерци	МК0020506
					Долни Балван	МК0020507
					Долно Трогерци	МК0020508
					Ебеблија	МК0020509
					Јунузлија	МК0020510
					Калаузлија	МК0020511

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Карбинци	МК0020512
					Кепекчелија	МК0020513
					Козјак	МК0020514
					Крупиште	МК0020515
					Курфалија	МК0020516
					Кучилат	МК0020517
					Кучица	МК0020518
					Мал Габер	МК0020519
					Мичак	МК0020520
					Муратлија	МК0020521
					Нов Караорман	МК0020522
					Оцалија	МК0020523
					Припечани	МК0020524
					Прналија	МК0020525
					Радање	МК0020526
					Руљак	МК0020527
					Таринци	МК0020528
					Црвулево	МК0020529
				Кочани		МК00206
					Безиково	МК0020601
					Бели	МК0020602
					Вранинци	МК0020603
					Главовица	МК0020604
					Горни Подлог	МК0020605
					Горно Градче	МК0020606
					Грдовци	МК0020607
					Долни Подлог	МК0020608
					Долно Градче	МК0020609
					Јастребник	МК0020610
					Костин Дол	МК0020611
					Кочани	МК0020612
					Лешки	МК0020613
					Мојанци	МК0020614
					Небојани	МК0020615
					Нивичани	МК0020616
					Ново Село	МК0020617
					Оризари	МК0020618
					Пантелеј	МК0020619
					Пашаџиково	МК0020620
					Полаки	МК0020621
					Пресека	МК0020622
					Прибачево	МК0020623
					Припор	МК0020624
					Рајчани	МК0020625
					Речани	МК0020626
					Тркање	МК0020627
					Црвена Нива	МК0020628
				Македонска Каменица		МК00207
					Дулица	МК0020701
					Косевица	МК0020702
					Костин Дол	МК0020703
					Луковица	МК0020704
					Македонска Каменица	МК0020705
					Моштица	МК0020706
					Саса	МК0020707
					Тодоровци	МК0020708
					Цера	МК0020709
				Пехчево		МК00208
					Негрево	МК0020801

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Пробиштип	Панчарево	МК0020802
					Пехчево	МК0020803
					Робово	МК0020804
					Умлена	МК0020805
					Црник	МК0020806
					Чифлик	МК0020807
						МК00209
					Бунеш	МК0020901
					Бучиште	МК0020902
					Гајранци	МК0020903
					Горни Стубол	МК0020904
					Горно Барбарево	МК0020905
					Гризилевци	МК0020906
					Гујновци	МК0020907
					Добрево	МК0020908
					Долни Стубол	МК0020909
					Долно Барбарево	МК0020910
					Древено	МК0020911
					Дренок	МК0020912
					Зарепинци	МК0020913
					Зеленград	МК0020914
					Злетово	МК0020915
					Јамиште	МК0020916
					Калниште	МК0020917
					Куково	МК0020918
					Кундино	МК0020919
					Лезово	МК0020920
					Лесново	МК0020921
					Марчино	МК0020922
					Неокази	МК0020923
					Пестришино	МК0020924
					Петришино	МК0020925
					Пишица	МК0020926
					Плешанци	МК0020927
					Пробиштип	МК0020928
					Пуздерци	МК0020929
					Ратавица	МК0020930
					Стрисовци	МК0020931
					Стрмош	МК0020932
					Трипатанци	МК0020933
					Трооло	МК0020934
					Турско Рудари	МК0020935
					Шталковица	МК0020936
				Чешиново - Облешево		МК00210
					Бања	МК0021001
					Бурилчево	МК0021002
					Врбица	МК0021003
					Жиганце	МК0021004
					Кучичино	МК0021005
					Лепопелци	МК0021006
					Ново Селани	МК0021007
					Облешево	МК0021008
					Соколарци	МК0021009
					Спанчево	МК0021010
					Теранци	МК0021011
					Уларци	МК0021012
					Чешиново	МК0021013
					Чифлик	МК0021014
				Штип		МК00211

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Балталија	МК0021101
					Брест	МК0021102
					Врсаково	МК0021103
					Горачино	МК0021104
					Доброшани	МК0021105
					Долани	МК0021106
					Драгоево	МК0021107
					Едеклерци	МК0021108
					Јамуларци	МК0021109
					Калапетровци	МК0021110
					Кошево	МК0021111
					Криви Дол	МК0021112
					Лакавица	МК0021113
					Лесковица	МК0021114
					Липов Дол	МК0021115
					Љуботен	МК0021116
					Никоман	МК0021117
					Ново Село	МК0021118
					Пенуш	МК0021119
					Пиперово	МК0021120
					Почивало	МК0021121
					Пухче	МК0021122
					Сарчиево	МК0021123
					Селце	МК0021124
					Скандалци	МК0021125
					Софилари	МК0021126
					Стар Караорман	МК0021127
					Степанци	МК0021128
					Суво Грло	МК0021129
					Судиќ	МК0021130
					Сушево	МК0021131
					Танатарци	МК0021132
					Тестемелци	МК0021133
					Топлиќ	МК0021134
					Три Чешми	МК0021135
					Хаџи-Реџепли	МК0021136
					Хаџи-Сејдели	МК0021137
					Хаџи-Хамзали	МК0021138
					Црешка	МК0021139
					Чардаклија	МК0021140
					Чифлик	МК0021141
					Шашаварлија	МК0021142
					Шопур	МК0021143
					Штип	МК0021144
			Југозападен			МК003
				Вевчани		МК00301
					Вевчани	МК0030101
				Вранештица		МК00302
					Атишта	МК0030201
					Бигор Доленци	МК0030202
					Вранештица	МК0030203
					Дупјани	МК0030204
					Карбуница	МК0030205
					Козичино	МК0030206
					Крушица	МК0030207
					Миокази	МК0030208
					Орланци	МК0030209
					Патец	МК0030210
					Рабетино	МК0030211
					Речани - Челопечко	МК0030212

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Дебар	Светораче	МК0030213
					Староец	МК0030214
					Челопеци	МК0030215
						МК00303
					Баниште	МК0030301
					Бомово	МК0030302
					Гари	МК0030303
					Горно Косоврасти	МК0030304
					Дебар	МК0030305
					Долно Косоврасти	МК0030306
					Коњари	МК0030307
					Кривци	МК0030308
					Могорче	МК0030309
					Осој	МК0030310
					Отишани	МК0030311
					Рајчица	МК0030312
					Селокуќи	МК0030313
					Спас	МК0030314
					Татар Елевци	МК0030315
					Трнаниќ	МК0030316
					Хаме	МК0030317
					Џемиште	МК0030318
				Дебарца		МК00304
					Арбиново	МК0030401
					Белчишта	МК0030402
					Ботун	МК0030403
					Брежани	МК0030404
					Велмеј	МК0030405
					Волино	МК0030406
					Врбјани	МК0030407
					Годивје	МК0030408
					Горенци	МК0030409
					Горно Средоречие	МК0030410
					Грко Поле	МК0030411
					Долно Средоречие	МК0030412
					Злести	МК0030413
					Издеглавје	МК0030414
					Климештани	МК0030415
					Лактиње	МК0030416
					Лешани	МК0030417
					Мешеишта	МК0030418
					Мраморец	МК0030419
					Ново Село	МК0030420
					Оздолени	МК0030421
					Оровник	МК0030422
					Песочани	МК0030423
					Слатино	МК0030424
					Слатински Чифлик	МК0030425
					Сливово	МК0030426
					Сошани	МК0030427
					Требеништа	МК0030428
					Турје	МК0030429
					Црвена Вода	МК0030430
				Другово		МК00305
					Белица	МК0030501
					Брждани	МК0030502
					Видрани	МК0030503
					Големо Црско	МК0030504
					Горна Душегубица	МК0030505
					Горно Добреноец	МК0030506

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Долна Душегубица	МК0030507
					Долно Добреноец	МК0030508
					Другово	МК0030509
					Ехлоец	МК0030510
					Иванчишта	МК0030511
					Извор	МК0030512
					Јаворец	МК0030513
					Јудово	МК0030514
					Кладник	МК0030515
					Кленоец	МК0030516
					Козица	МК0030517
					Лавчани	МК0030518
					Малкоец	МК0030519
					Мало Црско	МК0030520
					Манастирско Доленци	МК0030521
					Подвис	МК0030522
					Попоец	МК0030523
					Пополжани	МК0030524
					Прострање	МК0030525
					Свињиште	МК0030526
					Србјани	МК0030527
					Цер	МК0030528
				Зајас		МК00306
					Бачишта	МК0030601
					Букојчани	МК0030602
					Горно Строгомиште	МК0030603
					Грешница	МК0030604
					Длапкин Дол	МК0030605
					Долно Строгомиште	МК0030606
					Зајас	МК0030607
					Колари	МК0030608
					Колибари	МК0030609
					Лешница	МК0030610
					Мидинци	МК0030611
					Речани - Зајаско	МК0030612
					Тајмиште	МК0030613
				Кичево		МК00307
					Кичево	МК0030701
					Кнежино	МК0030702
					Лазаровци	МК0030703
					Мамудовци	МК0030704
					Осој	МК0030705
					Раштани	МК0030706
					Трапчин Дол	МК0030707
				Македонски Брод		МК00308
					Белица	МК0030801
					Бенче	МК0030802
					Битово	МК0030803
					Близанско	МК0030804
					Брезница	МК0030805
					Брест	МК0030806
					Вир	МК0030807
					Волче	МК0030808
					Горни Манастирец	МК0030809
					Горно Ботушје	МК0030810
					Горно Крушје	МК0030811
					Грешница	МК0030812
					Девич	МК0030813
					Долни Манастирец	МК0030814
					Долно Ботушје	МК0030815

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3	НТЕС 4	НТЕС 5	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	Статистички региони 8 единици	Општини 84 единици	Населени места 1776 единици	
					Долно Крушје	МК0030816
					Драгов Дол	МК0030817
					Дреново	МК0030818
					Заград	МК0030819
					Звечан	МК0030820
					Здуње	МК0030821
					Зркле	МК0030822
					Ижиште	МК0030823
					Инче	МК0030824
					Калуѓерец	МК0030825
					Ковач	МК0030826
					Ковче	МК0030827
					Косово	МК0030828
					Крапа	МК0030829
					Латово	МК0030830
					Локвица	МК0030831
					Лупште	МК0030832
					Македонски Брод	МК0030833
					Могилец	МК0030834
					Модриште	МК0030835
					Ореовец	МК0030836
					Рамне	МК0030837
					Растеш	МК0030838
					Русјаци	МК0030839
					Самоков	МК0030840
					Сланско	МК0030841
					Слатина	МК0030842
					Старо Село	МК0030843
					Суводол	МК0030844
					Сушица	МК0030845
					Тажево	МК0030846
					Томино Село	МК0030847
					Тополница	МК0030848
					Требино	МК0030849
					Требовље	МК0030850
					Црешнево	МК0030851
				Осломеј		МК00309
					Арангел	МК0030901
					Бериково	МК0030902
					Гарани	МК0030903
					Жубрино	МК0030904
					Јагол	МК0030905
					Јагол Доленци	МК0030906
					Ново Село	МК0030907
					Осломеј	МК0030908
					Папрадиште	МК0030909
					Поповјани	МК0030910
					Премка	МК0030911
					Србица	МК0030912
					Стрелци	МК0030913
					Туин	МК0030914
					Црвивци	МК0030915
					Шутово	МК0030916
				Охрид		МК00310
					Вапила	МК0031001
					Велгошти	МК0031002
					Велестово	МК0031003
					Горно Лакочереј	МК0031004
					Долно Коњско	МК0031005
					Долно Лакочереј	МК0031006

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Елшани	МК0031007
					Завој	МК0031008
					Коњско	МК0031009
					Косел	МК0031010
					Куратица	МК0031011
					Лагадин	МК0031012
					Лескоец	МК0031013
					Ливоишта	МК0031014
					Љубаништа	МК0031015
					Опеница	МК0031016
					Орман	МК0031017
					Охрид	МК0031018
					Пештани	МК0031019
					Плаќе	МК0031020
					Подмоље	МК0031021
					Рамне	МК0031022
					Расино	МК0031023
					Речица	МК0031024
					Свиништа	МК0031025
					Сирула	МК0031026
					Скребатно	МК0031027
					Трпејца	МК0031028
					Шипокно	МК0031029
				Пласница		МК00311
					Дворци	МК0031101
					Лисичани	МК0031102
					Пласница	МК0031103
					Преглово	МК0031104
				Струга		МК00312
					Безово	МК0031201
					Бицево	МК0031202
					Богојци	МК0031203
					Бороец	МК0031204
					Брчево	МК0031205
					Буринец	МК0031206
					Велешта	МК0031207
					Вишни	МК0031208
					Враниште	МК0031209
					Глобочица	МК0031210
					Горна Белица	МК0031211
					Горно Татеша	МК0031212
					Делогожди	МК0031213
					Добовјани	МК0031214
					Долна Белица	МК0031215
					Долно Татеша	МК0031216
					Драслајца	МК0031217
					Дренок	МК0031218
					Заграчани	МК0031219
					Збавди	МК0031220
					Јабланица	МК0031221
					Калишта	МК0031222
					Короишта	МК0031223
					Лабуништа	МК0031224
					Лакаица	МК0031225
					Ливада	МК0031226
					Ложани	МК0031227
					Локов	МК0031228
					Луково	МК0031229
					Мали Влај	МК0031230
					Мислешево	МК0031231

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Мислодежда	МК0031232
					Модрич	МК0031233
					Мороишта	МК0031234
					Нерези	МК0031235
					Ново Село	МК0031236
					Октиси	МК0031237
					Пискупштина	МК0031238
					Подгорци	МК0031239
					Поум	МК0031240
					Присовјани	МК0031241
					Р'жаново	МК0031242
					Радожда	МК0031243
					Радолишта	МК0031244
					Селци	МК0031245
					Струга	МК0031246
					Ташмаруништа	МК0031247
					Тоска	МК0031248
					Франгово	МК0031249
					Џепин	МК0031250
					Шум	МК0031251
				Центар Жупа		МК00313
					Бајрамовци	МК0031301
					Баланци	МК0031302
					Брештани	МК0031303
					Броштица	МК0031304
					Власиќи	МК0031305
					Голем Папрадник	МК0031306
					Горенци	МК0031307
					Горно Мелничани	МК0031308
					Долгаш	МК0031309
					Долно Мелничани	МК0031310
					Евла	МК0031311
					Елевци	МК0031312
					Житинени	МК0031313
					Кочишта	МК0031314
					Коџаџик	МК0031315
					Мал Папрадник	МК0031316
					Новак	МК0031317
					Осолница	МК0031318
					Оџовци	МК0031319
					Пареши	МК0031320
					Праленик	МК0031321
					Центар Жупа	МК0031322
					Црно Боци	МК0031323
			Југоисточен			МК004
				Богданци		МК00401
					Богданци	МК0040101
					Гавато	МК0040102
					Селемли	МК0040103
					Стојаково	МК0040104
				Босилово		МК00402
					Бориево	МК0040201
					Босилово	МК0040202
					Гечерлија	МК0040203
					Дрвош	МК0040204
					Еднокуќево	МК0040205
					Иловица	МК0040206
					Моноспитово	МК0040207
					Петралинци	МК0040208
					Радово	МК0040209

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Валандово	Робово	МК0040210
					Сарај	МК0040211
					Секирник	МК0040212
					Старо Балдовци	МК0040213
					Турново	МК0040214
					Хамзали	МК0040215
					Штука	МК0040216
						МК00403
					Ајранли	МК0040301
					Аразли	МК0040302
					Бајрамбос	МК0040303
					Балинци	МК0040304
					Баракли	МК0040305
					Башали	МК0040306
					Башибос	МК0040307
					Брајковци	МК0040308
					Булунтули	МК0040309
					Валандово	МК0040310
					Вејсели	МК0040311
					Градец	МК0040312
					Грчиште	МК0040313
					Дедели	МК0040314
					Ѓулели	МК0040315
					Јосифово	МК0040316
					Казандол	МК0040317
					Кочули	МК0040318
					Марвинци	МК0040319
					Пирава	МК0040320
					Плавуш	МК0040321
					Прстен	МК0040322
					Раброво	МК0040323
					Собри	МК0040324
					Татарли	МК0040325
					Терзели	МК0040326
					Удово	МК0040327
					Чалакли	МК0040328
					Честево	МК0040329
				Василево		МК00404
					Ангелци	МК0040401
					Варварица	МК0040402
					Василево	МК0040403
					Висока Маала	МК0040404
					Владиевци	МК0040405
					Градошорци	МК0040406
					Доброшинци	МК0040407
					Дукатино	МК0040408
					Едрениково	МК0040409
					Кушкулија	МК0040410
					Нивичино	МК0040411
					Нова Маала	МК0040412
					Пиперево	МК0040413
					Радичево	МК0040414
					Седларци	МК0040415
					Сушево	МК0040416
					Требичино	МК0040417
					Чанаклија	МК0040418
				Гевгелија		МК00405
					Богородица	МК0040501
					Габрово	МК0040502
					Гевгелија	МК0040503

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Дојран	Давидово	МК0040504
					Кованци	МК0040505
					Конско	МК0040506
					Милетково	МК0040507
					Миравци	МК0040508
					Моин	МК0040509
					Мрзенци	МК0040510
					Негорци	МК0040511
					Ново Коњско	МК0040512
					Петрово	МК0040513
					Прдејци	МК0040514
					Серменин	МК0040515
					Смоквица	МК0040516
					Хума	МК0040517
				Дојран		МК00406
					Дурутли	МК0040601
					Гопчели	МК0040602
					Куртамзали	МК0040603
					Николик	МК0040604
					Нов Дојран	МК0040605
					Органцали	МК0040606
					Севендекли	МК0040607
					Сретеново	МК0040608
					Стар Дојран	МК0040609
					Фурка	МК0040610
					Црничани	МК0040611
					Чаушли	МК0040612
					Џумабос	МК0040613
				Конче		МК00407
					Габревци	МК0040701
					Гарван	МК0040702
					Горна Враштица	МК0040703
					Горни Липовик	МК0040704
					Дедино	МК0040705
					Долна Враштица	МК0040706
					Долни Липовик	МК0040707
					Долни Радеш	МК0040708
					Загорци	МК0040709
					Конче	МК0040710
					Лубница	МК0040711
					Негреневци	МК0040712
					Ракитец	МК0040713
					Скоруша	МК0040714
				Ново Село		МК00408
					Бадолен	МК0040801
					Бајково	МК0040802
					Барбарево	МК0040803
					Борисово	МК0040804
					Дражево	МК0040805
					Зубово	МК0040806
					Колешино	МК0040807
					Мокриево	МК0040808
					Мокрино	МК0040809
					Ново Коњарево	МК0040810
					Ново Село	МК0040811
					Самоилово	МК0040812
					Смолари	МК0040813
					Старо Коњарево	МК0040814
					Стиник	МК0040815
					Сушица	МК0040816

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Радовиш		МК00409
				Али Коч		МК0040901
				Али Лобаси		МК0040902
				Бучим		МК0040903
				Воиславци		МК0040904
				Дамјан		МК0040905
				Држани		МК0040906
				Дурутлија		МК0040907
				Злеово		МК0040908
				Ињево		МК0040909
				Јаргулица		МК0040910
				Калаузлија		МК0040911
				Калугерица		МК0040912
				Каралобоси		МК0040913
				Карацалар		МК0040914
				Козбунар		МК0040915
				Коцалија		МК0040916
				Ново Село		МК0040917
				Ораовица		МК0040918
				Папавница		МК0040919
				Погулево		МК0040920
				Подареш		МК0040921
				Покрајчево		МК0040922
				Прналија		МК0040923
				Радовиш		МК0040924
				Раклиш		МК0040925
				Саригол		МК0040926
				Смиланци		МК0040927
				Сулдурци		МК0040928
				Супурге		МК0040929
				Тополница		МК0040930
				Ќоселија		МК0040931
				Худаверлија		МК0040932
				Чешме Маале		МК0040933
				Шаинташ		МК0040934
				Шипковица		МК0040935
				Штурово		МК0040936
				Струмица		МК00410
				Баница		МК0041001
				Банско		МК0041002
				Белутино		МК0041003
				Вељуса		МК0041004
				Водоча		МК0041005
				Габрово		МК0041006
				Градско Балдовци		МК0041007
				Дабиле		МК0041008
				Добрејци		МК0041009
				Дорломбос		МК0041010
				Злешево		МК0041011
				Костурино		МК0041012
				Куклиш		МК0041013
				Мемешли		МК0041014
				Муртино		МК0041015
				Орманли		МК0041016
				Попчево		МК0041017
				Просениково		МК0041018
				Раборци		МК0041019
				Рич		МК0041020
				Сачево		МК0041021
				Свидовица		МК0041022

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
			Пелагониски	Битола	Струмица	МК0041023
					Три Води	МК0041024
					Чепели	МК0041025
						МК005
						МК00501
					Барешани	МК0050101
					Бистрица	МК0050102
					Битола	МК0050103
					Братин Дол	МК0050104
					Брусник	МК0050105
					Буково	МК0050106
					Велушина	МК0050107
					Габалавци	МК0050108
					Гопеш	МК0050109
					Горно Егри	МК0050110
					Горно Оризари	МК0050111
					Граешница	МК0050112
					Дихово	МК0050113
					Доленци	МК0050114
					Долно Егри	МК0050115
					Долно Оризари	МК0050116
					Драгарино	МК0050117
					Драгожани	МК0050118
					Драгош	МК0050119
					Древеник	МК0050120
					Ѓавато	МК0050121
					Жабени	МК0050122
					Злокуќани	МК0050123
					Кажани	МК0050124
					Канино	МК0050125
					Карамани	МК0050126
					Кишава	МК0050127
					Кравари	МК0050128
					Кременица	МК0050129
					Крклино	МК0050130
					Крстоар	МК0050131
					Кукуречани	МК0050132
					Лавци	МК0050133
					Лажец	МК0050134
					Лера	МК0050135
					Лисолај	МК0050136
					Логоварди	МК0050137
					Лопатица	МК0050138
					Магарево	МК0050139
					Маловиште	МК0050140
					Метимир	МК0050141
					Меџитлија	МК0050142
					Нижеполе	МК0050143
					Ново Змирово	МК0050144
					Облаково	МК0050145
					Олевени	МК0050146
					Оптичари	МК0050147
					Орехово	МК0050148
					Острец	МК0050149
					Поешево	МК0050150
					Породин	МК0050151
					Рамна	МК0050152
					Раштани	МК0050153
					Ротино	МК0050154
					Свиниште	МК0050155

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Секирани	МК0050156
					Снегово	МК0050157
					Средно Егри	МК0050158
					Српци	МК0050159
					Старо Змирово	МК0050160
					Стрежево	МК0050161
					Трн	МК0050162
					Трново	МК0050163
					Цапари	МК0050164
					Црнобуки	МК0050165
					Црновец	МК0050166
				Демир Хисар		МК00502
					Бабино	МК0050201
					Базерник	МК0050202
					Бараково	МК0050203
					Белче	МК0050204
					Боиште	МК0050205
					Брезово	МК0050206
					Вардино	МК0050207
					Велмевци	МК0050208
					Вирово	МК0050209
					Големо Илино	МК0050210
					Граиште	МК0050211
					Демир Хисар	МК0050212
					Доленци	МК0050213
					Единаковци	МК0050214
					Жван	МК0050215
					Железнец	МК0050216
					Журче	МК0050217
					Загориче	МК0050218
					Зашле	МК0050219
					Кочиште	МК0050220
					Кутретино	МК0050221
					Лесково	МК0050222
					Мало Илино	МК0050223
					Мренога	МК0050224
					Ново Село	МК0050225
					Обедник	МК0050226
					Прибилци	МК0050227
					Радово	МК0050228
					Ракитница	МК0050229
					Растојца	МК0050230
					Света	МК0050231
					Сладуево	МК0050232
					Слепче	МК0050233
					Слоештица	МК0050234
					Смилево	МК0050235
					Сопотница	МК0050236
					Стругово	МК0050237
					Суво Грло	МК0050238
					Суводол	МК0050239
					Утово	МК0050240
					Церово	МК0050241
				Долнени		МК00503
					Бело Поле	МК0050301
					Браилово	МК0050302
					Вранче	МК0050303
					Горно Село	МК0050304
					Гостиражни	МК0050305
					Дабјани	МК0050306

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Дебреште	МК0050307
					Десово	МК0050308
					Долгаец	МК0050309
					Долнени	МК0050310
					Дреновци	МК0050311
					Дугјачани	МК0050312
					Жабјани	МК0050313
					Житоше	МК0050314
					Забрчани	МК0050315
					Заполжани	МК0050316
					Зрзе	МК0050317
					Костинци	МК0050318
					Кошино	МК0050319
					Кутлешово	МК0050320
					Лажани	МК0050321
					Локвени	МК0050322
					Мало Мраморани	МК0050323
					Маргари	МК0050324
					Небрегово	МК0050325
					Новоселани	МК0050326
					Пешталово	МК0050327
					Рилево	МК0050328
					Ропотово	МК0050329
					Сарандиново	МК0050330
					Секирци	МК0050331
					Сенокос	МК0050332
					Слепче	МК0050333
					Сливје	МК0050334
					Средорек	МК0050335
					Стровија	МК0050336
					Црнилиште	МК0050337
				Кривогаштани		МК00504
					Бела Црква	МК0050401
					Боротино	МК0050402
					Воѓани	МК0050403
					Врбјани	МК0050404
					Годивје	МК0050405
					Кореница	МК0050406
					Кривогаштани	МК0050407
					Крушевани	МК0050408
					Мирче Ацев	МК0050409
					Обршани	МК0050410
					Пашино Рувци	МК0050411
					Подвис	МК0050412
					Славеј	МК0050413
				Крушево		МК00505
					Алданци	МК0050501
					Арилево	МК0050502
					Белушино	МК0050503
					Бирино	МК0050504
					Борино	МК0050505
					Бучин	МК0050506
					Врбоец	МК0050507
					Горно Дивјаци	МК0050508
					Долно Дивјаци	МК0050509
					Јакреново	МК0050510
					Крушево	МК0050511
					Милошево	МК0050512
					Норово	МК0050513
					Острилци	МК0050514

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Могила	Пресил	МК0050515
					Пуста Река	МК0050516
					Саждево	МК0050517
					Свето Митрани	МК0050518
					Селце	МК0050519
						МК00506
					Алинци	МК0050601
					Беранци	МК0050602
					Будаково	МК0050603
					Вашарејца	МК0050604
					Горна Чарлија	МК0050605
					Дедебалци	МК0050606
					Добрушево	МК0050607
					Долна Чарлија	МК0050608
					Долно Српци	МК0050609
					Ивањевци	МК0050610
					Лознани	МК0050611
					Могила	МК0050612
					Мојно	МК0050613
					Мусинци	МК0050614
					Новоселани	МК0050615
					Ношпал	МК0050616
					Подино	МК0050617
					Путурус	МК0050618
					Радобор	МК0050619
					Свето Тодори	МК0050620
					Трап	МК0050621
					Трновци	МК0050622
					Црничани	МК0050623
				Новаци		МК00507
					Арматуш	МК0050701
					Балдовенци	МК0050702
					Бач	МК0050703
					Биљаник	МК0050704
					Брник	МК0050705
					Брод	МК0050706
					Будимирци	МК0050707
					Велесело	МК0050708
					Врањевци	МК0050709
					Гермијан	МК0050710
					Гнеотино	МК0050711
					Гнилеж	МК0050712
					Горно Агларци	МК0050713
					Градешница	МК0050714
					Грумази	МК0050715
					Груништа	МК0050716
					Далбеговци	МК0050717
					Добровени	МК0050718
					Добромири	МК0050719
					Долно Агларци	МК0050720
					Долно Орехово	МК0050721
					Живојно	МК0050722
					Зовиќ 1	МК0050723
					Зовиќ 2	МК0050724
					Ивени	МК0050725
					Маково	МК0050726
					Мегленци	МК0050727
					Новаци	МК0050728
					Ново Село	МК0050729
					Орле	МК0050730

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Прилеп	Паралово	МК0050731
					Петалино	МК0050732
					Полог	МК0050733
					Рапеш	МК0050734
					Рибарци	МК0050735
					Скочивир	МК0050736
					Сливица	МК0050737
					Совиќ	МК0050738
					Старавина	МК0050739
					Суво Дол	МК0050740
					Тепавци	МК0050741
						МК00508
					Алинци	МК0050801
					Беловодица	МК0050802
					Беровци	МК0050803
					Бешиште	МК0050804
					Бонче	МК0050805
					Вепрчани	МК0050806
					Веселчани	МК0050807
					Витолиште	МК0050808
					Волково	МК0050809
					Врпско	МК0050810
					Галичани	МК0050811
					Голем Радобил	МК0050812
					Големо Коњари	МК0050813
					Гуѓаково	МК0050814
					Дабница	МК0050815
					Дрен	МК0050816
					Дуње	МК0050817
					Ерековци	МК0050818
					Живово	МК0050819
					Загорани	МК0050820
					Кадино Село	МК0050821
					Кален	МК0050822
					Канатларци	МК0050823
					Клепач	МК0050824
					Кокре	МК0050825
					Крстец	МК0050826
					Крушевица	МК0050827
					Леништа	МК0050828
					Лопатица	МК0050829
					Мажучиште	МК0050830
					Мал Радобил	МК0050831
					Мало Коњари	МК0050832
					Мало Рувци	МК0050833
					Манастир	МК0050834
					Марул	МК0050835
					Никодин	МК0050836
					Ново Лагово	МК0050837
					Ореовец	МК0050838
					Пештани	МК0050839
					Плетвар	МК0050840
					Подмол	МК0050841
					Полчиште	МК0050842
					Прилеп	МК0050843
					Прилепец	МК0050844
					Присад	МК0050845
					Ракле	МК0050846
					Селце	МК0050847
					Смолани	МК0050848

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Ресен	Старо Лагово	МК0050849
					Топлица	МК0050850
					Тополчани	МК0050851
					Тројаци	МК0050852
					Тројкрсти	МК0050853
					Царевиќ	МК0050854
					Чаниште	МК0050855
					Чепигово	МК0050856
					Чумово	МК0050857
					Шелеверци	МК0050858
					Штавица	МК0050859
						МК00509
					Арвати	МК0050901
					Асамати	МК0050902
					Болно	МК0050903
					Брајчино	МК0050904
					Волкодери	МК0050905
					Горна Бела Црква	МК0050906
					Горно Дупени	МК0050907
					Горно Крушје	МК0050908
					Грнчари	МК0050909
					Долна Бела Црква	МК0050910
					Долно Дупени	МК0050911
					Долно Перово	МК0050912
					Дрмени	МК0050913
					Евла	МК0050914
					Езерани	МК0050915
					Златари	МК0050916
					Избишта	МК0050917
					Илино	МК0050918
					Јанковец	МК0050919
					Козјак	МК0050920
					Коњско	МК0050921
					Крани	МК0050922
					Кривени	МК0050923
					Курбиново	МК0050924
					Лавци	МК0050925
					Лева Река	МК0050926
					Лескоец	МК0050927
					Љубојно	МК0050928
					Наколец	МК0050929
					Отешево	МК0050930
					Петрино	МК0050931
					Подмочани	МК0050932
					Покрвеник	МК0050933
					Прељубје	МК0050934
					Претор	МК0050935
					Рајца	МК0050936
					Ресен	МК0050937
					Сливница	МК0050938
					Сопотско	МК0050939
					Стење	МК0050940
					Стипона	МК0050941
					Царев Двор	МК0050942
					Штрбово	МК0050943
					Шурленци	МК0050944
			Полошки			МК006
				Боговиње		МК00601
					Боговиње	МК0060101
					Горно Палчиште	МК0060102

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Горно Седларце	МК0060103
					Долно Палчиште	МК0060104
					Жеровјане	МК0060105
					Јеловјане	МК0060106
					Каменјане	МК0060107
					Новаке	МК0060108
					Ново Село	МК0060109
					Пирок	МК0060110
					Раковец	МК0060111
					Селце Кеч	МК0060112
					Синичане	МК0060113
					Урвич	МК0060114
				Брвеница		МК00602
					Блаце	МК0060201
					Брвеница	МК0060202
					Волковија	МК0060203
					Гургурница	МК0060204
					Долно Седларце	МК0060205
					Милетино	МК0060206
					Радиовце	МК0060207
					Стенче	МК0060208
					Теново	МК0060209
					Челопек	МК0060210
				Врапчиште		МК00603
					Врановци	МК0060301
					Врапчиште	МК0060302
					Галате	МК0060303
					Горјане	МК0060304
					Градец	МК0060305
					Добри Дол	МК0060306
					Ѓурѓевиште	МК0060307
					Зубовце	МК0060308
					Калиште	МК0060309
					Ломница	МК0060310
					Неготино - Полошко	МК0060311
					Ново Село	МК0060312
					Пожаране	МК0060313
					Сенокос	МК0060314
					Топлица	МК0060315
				Гостивар		МК00604
					Балин Дол	МК0060401
					Беловиште	МК0060402
					Бродец	МК0060403
					Вруток	МК0060404
					Горна Бањица	МК0060405
					Горна Ѓоновица	МК0060406
					Горно Јеловце	МК0060407
					Гостивар	МК0060408
					Дебреше	МК0060409
					Долна Бањица	МК0060410
					Долна Ѓоновица	МК0060411
					Долно Јеловце	МК0060412
					Железна Река	МК0060413
					Здуње	МК0060414
					Корито	МК0060415
					Куново	МК0060416
					Лакавица	МК0060417
					Лешница	МК0060418
					Мало Турчане	МК0060419
					Мердита	МК0060420

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Митрој Крсти	МК0060421
					Падалиште	МК0060422
					Печково	МК0060423
					Равен	МК0060424
					Речане	МК0060425
					Симница	МК0060426
					Србиново	МК0060427
					Страјане	МК0060428
					Сушица	МК0060429
					Трново	МК0060430
					Тумчевиште	МК0060431
					Кафа	МК0060432
					Форино	МК0060433
					Чајле	МК0060434
					Чегране	МК0060435
				Желино		МК00605
					Горна Лешница	МК0060501
					Групчин	МК0060502
					Добарце	МК0060503
					Долна Лешница	МК0060504
					Желино	МК0060505
					Копачин Дол	МК0060506
					Ларце	МК0060507
					Луковица	МК0060508
					Мерово	МК0060509
					Ново Село	МК0060510
					Озормиште	МК0060511
					Палатица	МК0060512
					Рогле	МК0060513
					Седларево	МК0060514
					Стримница	МК0060515
					Требош	МК0060516
					Церово	МК0060517
					Чифлик	МК0060518
				Јегуновце		МК00606
					Беловиште	МК0060601
					Вратница	МК0060602
					Жилче	МК0060603
					Јажинце	МК0060604
					Јанчиште	МК0060605
					Јегуновце	МК0060606
					Копанце	МК0060607
					Орашје	МК0060608
					Подбреге	МК0060609
					Прељубиште	МК0060610
					Раотинце	МК0060611
					Ратае	МК0060612
					Рогачево	МК0060613
					Сиричино	МК0060614
					Старо Село	МК0060615
					Туденце	МК0060616
					Шемшево	МК0060617
				Маврово и Ростуша		МК00607
					Ациевци	МК0060701
					Беличица	МК0060702
					Бибај	МК0060703
					Битуше	МК0060704
					Богдево	МК0060705
					Болетин	МК0060706
					Велебрдо	МК0060707

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Видуше	МК0060708
					Волковија	МК0060709
					Врбен	МК0060710
					Врбјани	МК0060711
					Галичник	МК0060712
					Грекај	МК0060713
					Дуф	МК0060714
					Жировница	МК0060715
					Жужње	МК0060716
					Јанче	МК0060717
					Кичиница	МК0060718
					Кракорница	МК0060719
					Лазарополе	МК0060720
					Леуново	МК0060721
					Маврови Анови	МК0060722
					Маврово	МК0060723
					Нивиште	МК0060724
					Никифорово	МК0060725
					Нистрово	МК0060726
					Ничпур	МК0060727
					Ново Село	МК0060728
					Оржуше	МК0060729
					Присојница	МК0060730
					Рибница	МК0060731
					Росоки	МК0060732
					Ростуша	МК0060733
					Селце	МК0060734
					Сенце	МК0060735
					Скудриње	МК0060736
					Сретково	МК0060737
					Сушица	МК0060738
					Тануше	МК0060739
					Требиште	МК0060740
					Тресонче	МК0060741
					Церово	МК0060742
				Теарце		МК00608
					Брезно	МК0060801
					Варвара	МК0060802
					Глоги	МК0060803
					Доброште	МК0060804
					Јелошник	МК0060805
					Лешок	МК0060806
					Непроштено	МК0060807
					Нераште	МК0060808
					Одри	МК0060809
					Првце	МК0060810
					Пршовце	МК0060811
					Слатино	МК0060812
				Тетово	Теарце	МК0060813
						МК00609
					Бозовце	МК0060901
					Бродец	МК0060902
					Вејце	МК0060903
					Вешала	МК0060904
					Гајре	МК0060905
					Голема Речица	МК0060906
					Ѓермо	МК0060907
					Једоарце	МК0060908
					Лавце	МК0060909
					Лисец	МК0060910

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Мала Речица	МК0060911
					Отуѓе	МК0060912
					Порој	МК0060913
					Сараќино	МК0060914
					Селце	МК0060915
					Сетоле	МК0060916
					Тетово	МК0060917
					Фалиш	МК0060918
					Џепчиште	МК0060919
					Шипковица	МК0060920
		Североисточен				МК007
				Кратово		МК00701
					Близанци	МК0070101
					Вакуф	МК0070102
					Горно Кратово	МК0070103
					Димонце	МК0070104
					Емирица	МК0070105
					Железница	МК0070106
					Живалево	МК0070107
					Каврак	МК0070108
					Кетеново	МК0070109
					Кнежево	МК0070110
					Којково	МК0070111
					Коњух	МК0070112
					Кратово	МК0070113
					Крилатица	МК0070114
					Куклица	МК0070115
					Куново	МК0070116
					Луково	МК0070117
					Мушково	МК0070118
					Нежилово	МК0070119
					Пендак	МК0070120
					Приковци	МК0070121
					Секулица	МК0070122
					Страцин	МК0070123
					Талашманце	МК0070124
					Татомир	МК0070125
					Тополовик	МК0070126
					Трновац	МК0070127
					Туралево	МК0070128
					Филиповци	МК0070129
					Шлегово	МК0070130
					Шопско Рударе	МК0070131
				Крива Паланка		МК00702
					Б'с	МК0070201
					Баштево	МК0070202
					Борово	МК0070203
					Варовиште	МК0070204
					Габар	МК0070205
					Голема Црцорија	МК0070206
					Градец	МК0070207
					Длабочица	МК0070208
					Добровница	МК0070209
					Дренак	МК0070210
					Дрење	МК0070211
					Дурачка Река	МК0070212
					Жидилово	МК0070213
					Киселица	МК0070214
					Конопница	МК0070215
					Костур	МК0070216

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Кошари	МК0070217
					Крива Паланка	МК0070218
					Кржља	МК0070219
					Крстов Дол	МК0070220
					Лозаново	МК0070221
					Луке	МК0070222
					Мала Црцорија	МК0070223
					Мартиница	МК0070224
					Метежево	МК0070225
					Мождивњак	МК0070226
					Нерав	МК0070227
					Огут	МК0070228
					Осиче	МК0070229
					Подржи Коњ	МК0070230
					Станци	МК0070231
					Тлминци	МК0070232
					Трново	МК0070233
					Узем	МК0070234
				Куманово		МК00703
					Агино Село	МК0070301
					Бедиње	МК0070302
					Бељаковце	МК0070303
					Биљановце	МК0070304
					Брзак	МК0070305
					Вак'в	МК0070306
					Винце	МК0070307
					Габреш	МК0070308
					Горно Коњаре	МК0070309
					Градиште	МК0070310
					Д'лга	МК0070311
					Доброшане	МК0070312
					Довезенце	МК0070313
					Долно Коњаре	МК0070314
					Живинье	МК0070315
					Зубовце	МК0070316
					Јачинце	МК0070317
					К'шање	МК0070318
					Карабичане	МК0070319
					Клечевце	МК0070320
					Кокошинье	МК0070321
					Колицко	МК0070322
					Косматац	МК0070323
					Куманово	МК0070324
					Кутлибег	МК0070325
					Кучкарево	МК0070326
					Лопате	МК0070327
					Љубодраг	МК0070328
					Мургаш	МК0070329
					Ново Село	МК0070330
					Новосељане	МК0070331
					Орашац	МК0070332
					Пезово	МК0070333
					Проевце	МК0070334
					Пчиња	МК0070335
					Режановце	МК0070336
					Речица	МК0070337
					Романовце	МК0070338
					Скачковце	МК0070339
					Сопот	МК0070340
					Студена Бара	МК0070341

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Липково	Сушево	МК0070342
					Табановце	МК0070343
					Тромеѓа	МК0070344
					Умин Дол	МК0070345
					Черкези	МК0070346
					Четирце	МК0070347
					Шупљи Камен	МК0070348
						МК00704
					Алашевце	МК0070401
					Белановце	МК0070402
					Ваксинце	МК0070403
					Виштица	МК0070404
					Глажња	МК0070405
					Гошинце	МК0070406
					Думановце	МК0070407
					Злокуќане	МК0070408
					Извор	МК0070409
					Липково	МК0070410
					Лојане	МК0070411
					Матејче	МК0070412
					Никуштак	МК0070413
					Опае	МК0070414
					Оризари	МК0070415
					Отља	МК0070416
					Р'нковце	МК0070417
					Ропалце	МК0070418
					Руница	МК0070419
					Слупчане	МК0070420
					Стража	МК0070421
					Стрима	МК0070422
				Ранковце		МК00705
					Баратлија	МК0070501
					Ветуница	МК0070502
					Вржогрнци	МК0070503
					Герман	МК0070504
					Гиновци	МК0070505
					Гулинци	МК0070506
					Криви Камен	МК0070507
					Љубинци	МК0070508
					Милутинце	МК0070509
					Одрено	МК0070510
					Опила	МК0070511
					Отошница	МК0070512
					П'клиште	МК0070513
					Петралица	МК0070514
					Псача	МК0070515
					Радибуш	МК0070516
					Ранковце	МК0070517
					Станча	МК0070518
				Старо Нагоричане		МК00706
					Алгуња	МК0070601
					Аљинце	МК0070602
					Арбанашко	МК0070603
					Бајловце	МК0070604
					Брешко	МК0070605
					Буковљане	МК0070606
					Војник	МК0070607
					Враготурце	МК0070608
					Врачевце	МК0070609
					Дејловце	МК0070610

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Длабочица	МК0070611
					Добрача	МК0070612
					Драгоманце	МК0070613
					Дренок	МК0070614
					Жегљане	МК0070615
					Жељувино	МК0070616
					Канарево	МК0070617
					Карловце	МК0070618
					Коинце	МК0070619
					Кокино	МК0070620
					М'гленце	МК0070621
					Макреш	МК0070622
					Малотино	МК0070623
					Младо Нагоричане	МК0070624
					Никуљане	МК0070625
					Облавце	МК0070626
					Орах	МК0070627
					Осиче	МК0070628
					Пелинце	МК0070629
					Пузајка	МК0070630
					Рамно	МК0070631
					Руѓинце	МК0070632
					Старо Нагоричане	МК0070633
					Степанце	МК0070634
					Стрезовце	МК0070635
					Стрновац	МК0070636
					Цветишница	МК0070637
					Цвиланце	МК0070638
					Челопек	МК0070639
		Скопски				МК008
				Аеродром		МК00801
					Долно Лисиче	МК0080101
					Скопје - Аеродром	МК0080102
				Арачиново		МК00802
					Арачиново	МК0080201
					Грушино	МК0080202
					Мојанци	МК0080203
					Орланци	МК0080204
				Бутел		МК00803
					Визбегово	МК0080301
					Љубанци	МК0080302
					Љуботен	МК0080303
					Радишани	МК0080304
					Скопје - Бутел	МК0080305
				Гази Баба		МК00804
					Брњарци	МК0080401
					Булачани	МК0080402
					Гоце Делчев	МК0080403
					Идризово	МК0080404
					Инџиково	МК0080405
					Јурумлери	МК0080406
					Раштак	МК0080407
					Сингелиќ	МК0080408
					Скопје - Гази Баба	МК0080409
					Смиљковци	МК0080410
					Стајковци	МК0080411
					Страчинци	МК0080412
					Трубарево	МК0080413
					Црешево	МК0080414
				Ѓорче Петров		МК00805

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единца	8 единици	84 единици	1776 единици	
					Волково	МК0080501
					Грачани	МК0080502
					Кучково	МК0080503
					Никиштане	МК0080504
					Ново Село	МК0080505
					Орман	МК0080506
					Скопје - Ѓорче Петров	МК0080507
				Зелениково		МК00806
					Вражале	МК0080601
					Градовци	МК0080602
					Гумалево	МК0080603
					Дејковец	МК0080604
					Добрино	МК0080605
					Зелениково	МК0080606
					Ново Село	МК0080607
					Орешани	МК0080608
					Пакошево	МК0080609
					Палиград	МК0080610
					Смесница	МК0080611
					Страхојадица	МК0080612
					Таор	МК0080613
					Тисовица	МК0080614
				Илинден		МК00807
					Ајватовци	МК0080701
					Букјовци	МК0080702
					Бунарлик	МК0080703
					Бучинци	МК0080704
					Дељадровци	МК0080705
					Илинден	МК0080706
					Кадино	МК0080707
					Марино	МК0080708
					Миладиновци	МК0080709
					Мралино	МК0080710
					Мршевци	МК0080711
					Текија	МК0080712
				Карпош		МК00808
					Бардовци	МК0080801
					Горно Нерези	МК0080802
					Скопје - Карпош	МК0080803
				Кисела Вода		МК00809
					Драчево	МК0080901
					Скопје - Кисела Вода	МК0080902
					Усје	МК0080903
				Петровец		МК00810
					Бадар	МК0081001
					Блаце	МК0081002
					Брезница	МК0081003
					Горно Коњари	МК0081004
					Градманци	МК0081005
					Дивље	МК0081006
					Долно Коњари	МК0081007
					Катланово	МК0081008
					Кожле	МК0081009
					Летевци	МК0081010
					Огњанци	МК0081011
					Петровец	МК0081012
					Р'жаничино	МК0081013
					Средно Коњари	МК0081014
					Сушица	МК0081015
					Ќојлија	МК0081016

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Сарај		МК00811
					Арнакија	МК0081101
					Бојане	МК0081102
					Буковиќ	МК0081103
					Глумово	МК0081104
					Горно Свиларе	МК0081105
					Грчец	МК0081106
					Дворце	МК0081107
					Долно Свиларе	МК0081108
					Кондово	МК0081109
					Копаница	МК0081110
					Крушопек	МК0081111
					Ласкарци	МК0081112
					Љубин	МК0081113
					Матка	МК0081114
					Паничари	МК0081115
					Радуша	МК0081116
					Раовиќ	МК0081117
					Рашче	МК0081118
					Рудник Радуша	МК0081119
					Семениште	МК0081120
					Скопје - Сарај	МК0081121
					Чајлане	МК0081122
					Шишево	МК0081123
				Сопиште		МК00812
					Барово	МК0081201
					Говрлево	МК0081202
					Горно Соње	МК0081203
					Добри Дол	МК0081204
					Долно Соње	МК0081205
					Држилово	МК0081206
					Јаболци	МК0081207
					Нова Брезница	МК0081208
					Патишка Река	МК0081209
					Ракотинци	МК0081210
					Света Петка	МК0081211
					Сопиште	МК0081212
					Чифлик	МК0081213
				Студеничани		МК00813
					Алдинци	МК0081301
					Батинци	МК0081302
					Вртекица	МК0081303
					Горно Количани	МК0081304
					Долно Количани	МК0081305
					Драчевица	МК0081306
					Елово	МК0081307
					Калдирец	МК0081308
					Малчиште	МК0081309
					Маркова Сушица	МК0081310
					Морани	МК0081311
					Осинчани	МК0081312
					Пагаруша	МК0081313
					Рамни Габер	МК0081314
					Студеничани	МК0081315
					Умово	МК0081316
					Цветово	МК0081317
					Црвена Вода	МК0081318
					Црн Врв	МК0081319
				Центар		МК00814
					Скопје - Центар	МК0081401

НТЕС 0	НТЕС 1	НТЕС 2	НТЕС 3 Статистички региони	НТЕС 4 Општини	НТЕС 5 Населени места	Шифра
1 единица	1 единица	1 единица	8 единици	84 единици	1776 единици	
				Чаир		МК00815
				Скопје - Чаир		МК0081501
				Чучер - Сандево		МК00816
				Бањане		МК0081601
				Блаце		МК0081602
				Бразда		МК0081603
				Брест		МК0081604
				Бродец		МК0081605
				Глуво		МК0081606
				Горњане		МК0081607
				Кучевиште		МК0081608
				Мирковци		МК0081609
				Побожје		МК0081610
				Танушевци		МК0081611
				Чучер - Сандево		МК0081612
				Шуто Оризари		МК00817
				Горно Оризари		МК0081701
				Скопје - Шуто Оризари		МК0081702

2218.

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/04, 128/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

Член 1

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се распоредуваат на следниве форми:

- слободен извоз;
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, согласност, решение односно потврда;
- слободен увоз и
- увоз врз основа на дозвола, одобрение согласност, решение односно потврда.

Стоките од став 1, алинеја 2 и 4, на овој член се утврдени во списокот на стоките дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени со кратенката “Д” и со следните броеви:

1 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребно одобрение, односно дозвола што ја издава Министерството за здравство или Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезуваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита на растенијата или како семенски материјал како и други земјоделски производи.

Опојните дроги, психотропните супстанции и прекурзори за кои дозволи издава Министерството за здравство се наведени во списокот на опојни дроги и психотропни супстанции и прекурзори кој е составен дел на оваа одлука (Прилог бр.2 и 7);

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно решение за упис во регистрот на Бирото за метрологија дека ги исполнуваат метролошките и другите услови пропишани со закон.

3 - се означени стоките за чиј увоз е потребна потврда за извршен преглед и евидентирање на пропратна техничка документација на производот што се увезува од Институтот за стандардизација на Република Македонија. Потврдата е потребна само при увоз на готови производи и на производи што не се употребувани;

4 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Министерството за животната средина и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 3, 4, 5, 6 и 7 кои се составен дел на оваа одлука;

5 - се означени стоките чиј извоз и увоз е забранет;

6 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Народната Банка;

7 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Министерството за внатрешни работи или дозвола од Министерството за одбрана наведени и во Заедничката воена листа на Европската унија Прилог бр. 7.

8 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна согласност или дозвола од Министерството за економија;

9 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребна дозвола од Министерството за култура-Управа за заштита на културно наследство;

Царинскиот орган при царинењето на стоките што се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни супстанции, прекурзори и материји што ја оштетуваат озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во дозволата.

Член 3

Барање за добивање на дозвола, одобрение, согласност, решение односно потврда, од член 1 на оваа одлука поднесува увозникот или извозникот на стоките пред органите на управата наведени во член 2 од оваа одлука со следниве податоци:

- 1) назив и даночен број на правното лице;
- 2) тарифна ознака на десетцифрено ниво;
- 3) наименување на стоката според царинската номенклатура;
- 4) трговско име на стоката;
- 5) количина на стоката за која се поднесува барање, изразено во единечна мерка;
- 6) назив и адреса на странскиот извозник, односно увозник;
- 7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот;
- 8) изјава за намена за употреба на увезената стока и
- 9) други податоци, пропишани со посебни прописи.

Член 4

При спроведувањето на оваа одлука се применуваат одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз (“Службен весник на Република Македонија” бр. 138/2006).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2008 година.

Бр. 19-8395/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ПРИЛОГ 1

ГЛАВА 1
ЖИВИ ЖИВОТНИ

Тарифна ознака	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
0106	Други животни, живи:		
0106 19	-Пцачи:		
	--Други:		
0106 19 90 90	---Други.....	Д4*	
0106 20 00 00	-Влекачи (вклучувајќи змии и желки)	Д4*	Д4*
	-Птици:		
0106 31 00 00	--Птици грабливки.....	Д4*	
0106 39	-Други:		
0106 39 90 00	---Други.....	Д4*	
0106 90	-Други:		
0106 90 00 90	---Други	Д4*	

* Дозвола е потребна само за видови од Прилог број 4

ГЛАВА 3
РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ

Тар. озн.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
0306	Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, исушени, посолени или во саламура; черупкари, во черупка, парени или варени во вода, неразладени или разладени, замрзнати, исушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од черупкари, погодни за човечка исхрана:		
	- Незамрзнати:		
0306 24	--Ракови:		
0306 24 80 00	---Други.....	Д4*	
0307	Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; водни без рбетници освен черупкари и мекотелци живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од водни без рбетници освен черупкари, погодни за човечка исхрана:		
0307 60 00 00	-Полжави, освен морски полжави.....	Д4*	Д4*
	-Друго, вклучувајќи прав, брашно и пелети од водни без рбетници освен черупкари, погодни за човечка исхрана:		
0307 91 00 00	---Живи, свежи или разладени.....	Д4*	

*Дозвола е потребна само за видови од Прилог број 4

ГЛАВА 5
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НА ДРУГО МЕСТО
НЕСПОМНАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ

Тар. озн.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
0507	Слонова коска, желковина, коска од кит, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита, нокти, канџи и клунови, необработени или просто приготвени, но неисечени во форми; прав и отпадоци од овие производи:		
0507 10 00 00	-Слонова коска; прав и отпадоци од слонова коска.....	Д4*	Д4*
0507 90 00 00	-Друго.....	Д4**	
0511	Производи од животинско потекло неспомнати ниту опфатени на друго место; мртви животни од Глава 1 или 3, неупотребливи за човечка исхрана:		
0511 10 00 00	-Сперма на бикови		Д1

* Дозволата се издава врз основа на CITES Конвенција

** Дозволата е потребна само за извоз на еленски рогови

Г Л А В А 6
ЖИВИ ДРВЈА И ДРУГИ РАСТЕНИЈА; ЛУКОВИЦИ, КОРЕЊА И СЛИЧНО;
СЕЧЕНО ЦВЕКЕ И УКРАСНИ ЛИСЈА

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
0601	Луковици, грутки, грутчести корења, корења, фиданки, резници и ризоми, за садење, во вегетација или во цвет; растенија и корен на цикорија освен корења од тар. број 1212:		
0601 10	--Луковици, грутки, грутчести корења, фиданки на корен, резници и ризоми за садење:		
0601 10 10 00	--Hyacinths		Д1
0601 10 20 00	--Нарциси		Д1
0601 10 30 00	--Лалиња		Д1
0601 10 40 00	--Гладиоли		Д1
0601 10 90 00	--Друго		Д1
0601 20	--Луковици, грутки, грутчесто корење, фиданки на корен, резници и ризоми, во вегетација или цвет; растенија и корен на цикорија:		
0601 20 10 00	--Растенија и корен од цикорија		Д1
0601 20 30 00	--Орхидеи, hyacinths, нарциси и лалиња		Д1
0601 20 90 00	--Друго		Д1
0602	Други живи растенија (вклучувајќи ги нивните корења), резници, калем-гранчиња и калем; мицелиум ('ртени спори на печурка на зрна од жита):		
0602 10	--Невжилени резници и калем-гранчиња, калем:		
0602 10 10 00	--Лозни		Д1
0602 10 90 00	--Други		Д1
0602 20	--Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или дбунови, калемени или некалемени:		
0602 20 10 00	--Лозни		Д1
0602 20 90 00	--Други		Д1
0602 30 00 00	--Рододендрони и азалеи (горски ружи), калемени или некалемени		Д1
0602 40 00 00	--Ружи, калемени или некалемени:		Д1
0602 90	--Друго:		
0602 90 10 00	--Мицелиум за печурки		Д1
0602 90 20 00	--Садници на ананас		Д1
0602 90 30 00	--Садници на зеленчук и јагоди		Д1
	--Друго:		
	---Надворешни растенија:		
	----Дрва, дбунови и грмушки:		
0602 90 41 00	----Шумски дрва		Д1
	----Друго:		
0602 90 45 00	----Гранчиња со корени и млади растенија		Д1
0602 90 49 00	----Друго		Д1
0602 90 50 00	----Други надворешни растенија:		Д1
	---Внатрешни растенија:		
0602 90 70 00	----Гранчиња со корени и млади растенија, исклучувајќи кактуси		Д1
	----Друго:		
0602 90 91 00	----Растенија со пупки или цветови, исклучувајќи кактуси		Д1
0602 90 99 00	----Друго		Д1
0604	Лисја, гранки и други делови на растенија, без цветови или цветни пупки, тревы, мов и лишаи, погодни за букети или за украсни цели, свежи, сушени, бојосани, белени, импрегнирани или поинаку приготвени:		
0604 10	--Мов и лишаи:		
0604 10 90 00	--Друго	Д4*	

* Дозвола е потребна само за извоз на видови од Прилог број 5

Г Л А В А 7
ЗЕЛЕНЧУК, КОРЕЊА И ГРУТКИ ЗА ЈАДЕЊЕ

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
0701	Компир, свеж или разладен:		
0701 10 00 00	--За сеидба		Д1
0703	Кромид, алма, лук, праз и други лукови, свежи или разладени:		
0703 10	--Кромид и алма:		
	---Кромид:		
	----Друго:		

0703 10 19 10	---За сеидба		Д1
0703 10 19 30	---Арпадик		Д1
0703 20	-Лук:		
0703 20 00 10	---За сеидба		Д1
0703 90	-Праз и други лукови:		
0703 90 00 10	---За сеидба		Д1
0709	Друг зеленчук, свеж или разладен:		
	-Печурки за јадење и трифли:		
0709 59	--Други:		
0709 59 90 00	---Други	Д4*	
0712	Сушен зеленчук, цел, сечен во парчиња, кршен или во прав, но понатаму неприготвен:		
	-Печурки за јадење, јудино уво (<i>Auricularia</i> spp.), желатинозна леденка (<i>Tremella</i> spp.) и трифли:		
0712 39 00 00	-- Друго:	Д4*	
0712 90	-Друг зеленчук; мешаници на зеленчук:		
	-Пченка шеќерец (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharat</i>):		
0712 90 11 00	---Хибриди за сеидба		Д1
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:		
0713 10	-Грашок (<i>Pisum sativum</i>):		
0713 10 10 00	---За сеидба		Д1
	-Грав (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
0713 33	--Грав обичен (<i>Phaseolus vulgaris</i>):		
0713 33 10 00	---За сеидба		Д1
0713 40	-Лека:		
0713 40 00 10	---За сеидба		Д1
0713 90	-Друго:		
0713 90 00 10	---За сеидба		Д1

* Дозвола е потребна само за извоз на видови од Прилог број 6

ГЛАВА 9

КАФЕ, ЧАЈ, МАТЕ-ЧАЈ И МИРУДИИ

Тар. ozn.	На именување	Извоз	Увоз
0909	Семе од анис, бадџан, анасон, коријандер, ким или кумин; бобинки од смрека:		
0909 50 00 00	---Семе од анасон; бобинки од смрека.....	Д4*	

- Дозвола е потребна само за извоз на бобинки од смрека

ГЛАВА 10

ЖИТА

Тар. ozn.	На именување	Извоз	Увоз
1001	Пченица и наполица:		
1001 10	-Тврда пченица:		
1001 10 00 10	---За сеидба	Д1	Д1
1001 90	-Друго:		
1001 90 10 00	---Пир за сеидба	Д1	Д1
	--Друг пир, обична пченица и наполица:		
1001 90 91 00	---Обична пченица и наполица за сеидба	Д1	Д1
1002 00	-Рж:		
1002 00 00 10	---За сеидба		Д1
1003 00	-Јачмен:		
1003 00 10 00	---За сеидба		Д1
1004 00	-Овес:		
1004 00 00 10	---За сеидба		Д1
1005	Пченка:		
1005 10	-За сеидба:		
	--Хибридна:		
1005 10 11 00	---Двојни хибриди и врвни хибриди		Д1
1005 10 13 00	---Тројни хибриди		Д1
1005 10 15 00	---Прости хибриди		Д1
1005 10 19 00	---Друго		Д1
1005 10 90 00	---Друго		Д1
1006	Ориз:		
1006 10	-Ориз во лушпа (арпа или суров):		
1006 10 10 00	---За сеидба		Д1
1007 00	Сорго во зрно:		

1007 00 10 00	-Хибриди за сеидба		Д1
1008	Елда, просо, семе за птици; други жита:		
1008 90	--Други жита:		
	---Други:		
1008 90 90 10	---За сеидба		Д1

ГЛАВА 12

МАСЛОДАЈНИ СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; РАЗНИ ЗРНА, СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; ИНДУСТРИСКИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЈА; СЛАМА И ДОБИТОЧНА ХРАНА (КАБАСТА)

Тар. озн.	Наименовање	Извоз	Увоз
1201 00	Соја во зрно, вклучувајќи кршена или дробена:		
1201 00 10 00	--За сеидба		Д1
1202	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:		
1202 10	--Во лушпа:		
1202 10 10 00	---За сеидба		Д1
1204 00	Семе од лен, вклучувајќи кршено или дробено:		
1204 00 10 00	--За сеидба		Д1
1205	Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено или дробено:		
1205 10	--Семе од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина:		
1205 10 10 00	---За сеидба		Д1
1206 00	Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено:		
1206 00 10 00	--За сеидба		Д1
1207	Друго маслодајно семе и плодови, вклучувајќи кршено или дробено:		
1207 20	--Семе од памук:		
1207 20 10 00	---За сеидба		Д1
1207 40	--Семе од сусам:		
1207 40 10 00	---За сеидба		Д1
1207 50	--Семе од синап:		
1207 50 10 00	---За сеидба		Д1
	--Друго:		
1207 91	---Семе од афион:		
1207 91 10 00	----За сеидба		Д1
1207 99	---Друго:		
1207 99 15 00	----За сеидба		Д1
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:		
1209 10 00 00	Семе од шеќерна репка		Д1
	--Семе од крмни растенија:		
1209 21 00 00	---Семе од луцерка (alfalfa)		Д1
1209 22	---Семе од детелина (Trifolium spp.):		
1209 22 10 00	----Семе од црвена детелина (Trifolium pratense L.)		Д1
1209 22 80 00	----Друго		Д1
1209 23	---Семе од виук:		
1209 23 11 00	----Семе од ливадски виук (Festuca pratensis Huds.)		Д1
1209 23 15 00	----Семе од црвен виук (Festuca rubra L.)		Д1
1209 23 80 00	----Друго		Д1
1209 24 00 00	---Семе од кентаки сина трева (Poa pratensis L.)		Д1
1209 25	---Семе од 'ржна трева (Lolium, multiflorum Lam, Lolium perenne L.):		
1209 25 10 00	----Семе од италијанска 'ржна трева (Lolium multiflorum Lam.)		Д1
1209 25 90 00	----Перенијална 'ржна трева (Lolium perenne L.)		Д1
1209 29	---Друго:		
1209 29 10 00	----Семе од Vetch; семе од Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); коксфут трева (Dactylis glomerata L.); бент трева (Agrostis)		Д1
1209 29 35 00	----Семе од Тимотиева трева		Д1
1209 29 50 00	----Семе од Лупине		Д1
1209 29 60 00	----Семе од сточна репка (Beta vulgaris var. aa)		Д1
1209 29 80 00	----Друго		Д1
1209 30 00 00	Семе од тревнати растенија што главно се одгледуваат поради нивните цветови		Д1
	--Друго:		
1209 91	---Семе од зеленчук:		
1209 91 10 00	----Семе од Kohlrabi (Brassica oleracea L. var. caulorapa i gongylodes L.)		Д1
1209 91 30 00	----Семе од цвекло или семе од репа (Beta vulgaris var. conditiva)		Д1
	---Друго:		
1209 91 90 10	----Семе од домати		Д1

1209 91 90 30	---Семе од краставици		Д1
1209 91 90 70	---Семе од пиперки.....		Д1
1209 91 90 90	---Друго		Д1
1209 99	---Друго:		
1209 99 10 00	---Семе за шумски дрвја.....		Д1
	---Друго:		
1209 99 91 00	---Семе за растенија кои главно се одгледуваат поради нивните цветови, освен оние од тар. подброј 1209 30		Д1
	---Друго:		
1209 99 99 10	---Семе од тутун.....		Д1
1209 99 99 90	---Друго.....		Д1
1211	Растенија и делови на растенија (вклучувајќи семиња и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени или мелени, видови што првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата или за инсектицидни, фунгицидни или слични цели:		
1211 20 00 00	---Корен од гинсенг		Д1*
1211 30 00 00	---Лисја од кока растение.....	Д1	Д1
1211 40 00 00	---Афионова слама	Д1	Д1
1211 90	---Друго:		
1211 90 30 00	---Tonquin зрна		Д1*
1211 90 85 00	---Друго.....	Д4*/Д5	Д4**/Д1*

Д4* Дозволата е потребна при извоз на видови од Прилог број 5

Д4** Дозволата е потребна при увоз на видови опфатени со CITES Конвенција кои во третата колона од Прилог број 5 се означени со CITES II

Д1* Се однесува за фармацевтската индустрија и за Канабис наведен во Прилог број 2.

Д5 Се однесува само за Линцура(*Gentiana lutea* L. subsp. *symphiandra* (Murb.) Hayek) од Прилог бр. 5

ГЛАВА 13

ШЕЛАК; ГУМИ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ

Тар. ozn.	На именување	Извоз	Увоз
1301	Шелак; природни гуми, смоли, гуми-смоли и олеосмоли (на пример, балсами):		
1301 90	---Друго:		
1301 90 00 10	---Канабис - смола	Д1	Д1
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати; агар-агар и други служи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:		
	---Растителни сокови и екстракти:		
1302 11 00 00	---Опиум.....	Д1	Д1
1302 19	---Друго:		
	---Друго:		
1302 19 80 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	Д1	Д1

ГЛАВА 22

ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ

Тар. ozn.	На именување	Извоз	Увоз
2204	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009:		
	---Други вина; шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол:		
2204 29	---Друго:		
2204 29 10 00	---Вино освен она споменато во тар. подброј 2204 10 во шишиња со тапа во вид на "печурка" која се држи со врвка или држач; вино поинаку точено со висок притисок како резултат на јаглород диоксид во растворот од 1 до 3 бар, мерено на температура од 20° Ц.....		Д1
	---Друго:		
	---Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% вол:		
	---Квалитетни вина произведени во специфични региони:		
	---Бели:		
2204 29 11 00	-----Tokaj.....		Д1
2204 29 12 00	-----Bordeaux.....		Д1
2204 29 13 00	-----Bourgogne (Burgundy)		Д1
2204 29 17 00	-----Val de Loire (Loire Valley).....		Д1
2204 29 18 00	-----Друго.....		Д1
	-----Друго:		

2204 29 42 00	-----Bordeaux.....		Д1
2204 29 43 00	-----Bourgogne (Burgundy)		Д1
2204 29 44 00	-----Beaujolais.....		Д1
2204 29 46 00	-----Côtes du Rhône.....		Д1
2204 29 47 00	-----Languedoc-Roussillon.....		Д1
2204 29 48 00	-----Val de Loire (Loire Valley).....		Д1
2204 29 58 00	-----Друго.....		Д1
	-----Друго:		
	-----Бело:		
2204 29 62 00	-----Sicilia (Sicily)		Д1
2204 29 64 00	-----Veneto		Д1
2204 29 65 00	-----Друго.....		Д1
	-----Друго:		
2204 29 71 00	-----Puglia (Apuglia)		Д1
2204 29 72 00	-----Sicilia (Sicily).....		Д1
2204 29 75 00	-----Друго.....		Д1
	-----Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но не надминува 15% вол:		
	-----Квалитетни вина произведени во специфични региони:		
	-----Бело:		
2204 29 77 00	-----Tokaj		Д1
2204 29 78 00	-----Друго.....		Д1
2204 29 82 00	-----Друго.....		Д1
	-----Друго:		
2204 29 83 00	-----Бело.....		Д1
2204 29 84 00	-----Друго.....		Д1
	-----Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но не надминува 18% вол:		
2204 29 87 00	-----Marsala		Д1
2204 29 88 00	-----Samos i Muscat de Lemnos		Д1
2204 29 89 00	-----Port		Д1
2204 29 91 00	-----Madaira i Setubal muscatel		Д1
2204 29 92 00	-----Sherry.....		Д1
2204 29 93 00	-----Tokay (Aszu i Szamorobni)		Д1
2204 29 94 00	-----Друго.....		Д1
	-----Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но не надминува 22% по зафатнина:		
2204 29 95 00	-----Port		Д1
2204 29 96 00	-----Madeira, sherry i Setubal muscatel		Д1
2204 29 97 00	-----Tokay (Aszu i Szamorobni)		Д1
2204 29 98 00	-----Друго.....		Д1
2204 29 99 00	-----Со содржина на реален алкохол што надминува 22% вол		Д1
2208	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% вол; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:		
2208 20	-Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје:		
	--Во амбалажа поголема од 2 литри:		
2208 20 40 00	---Суров дестилат		Д1

ГЛАВА 25

СОЛ; СУЛФУР; ЗЕМЈА И КАМЕН; ГИПС, ВАР И ЦЕМЕНТ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
2503 00	Сулфур од сите видови, освен сублимиран сулфур, таложен и колоиден сулфур:		
2503 00 10 00	-Суров или нерафиниран сулфур	Д1	Д1
2503 00 90 00	-Друго.....	Д1	Д1
2522	Вар негасена, гасена вар и хидраулична вар, освен калциумоксид и хидроксид од тар. број 2825:		
2522 20 00 00	-Вар гасена.....		Д1*
2524	Азбест:		
2524 10 00 00	-Кроцидолит		Д4
2524 90 00 00	-Друг		Д4
2528	Природни борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани), освен борати издвоени од природна солена вода; природна борна киселина која содржи не повеќе од 85% по маса на H₃BO₃ пресметано на сува маса:		
2528 10 00 00	-Природни натриум борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани)	Д1	Д1

* Дозвола е потребна само ако стоката е наменета за употреба во земјоделието за заштита на растенија

ГЛАВА 26
РУДИ, ЗГУРИ И ПЕПЕЛИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
2612	Руди на уран или торииум и концентрати:		
2612 10	-Руди на уран и концентрати:		
2612 10 10 00	--Руди на уран и уранов оксид, и нивни концентрати, со содржина на уран повеќе од 5% по маса (Euratom).....	Д4	Д4
2612 10 90 00	--Друго.....	Д4	Д4
2612 20	-Руди на торииум и концентрати:		
2612 20 10 00	--Моназит; ураноторијанит и други руди на торииум и концентрати, со содржина на торииум поголема од 20% по маса (Euratom).....	Д4	Д4
2612 20 90 00	--Друго.....	Д4	Д4
2613	Руди на молибден и концентрати:		
2613 10 00 00	-Пржени.....	Д4	Д4
2613 90 00 00	-Други.....	Д4	Д4
2618 00 00 00	Гранулирана згура од производство на железо или челик.....		Д4
2619 00	Згура (освен гранулирана згура), коварина и други отпадоци при производство на железо или челик:		
2619 00 20 00	--Отпадоци погодни за повторно добивање на железо или манган.....		Д4
2619 00 40 00	--Згура погодна за екстракција на титан оксид.....		Д4
2619 00 80 00	--Друго.....		Д4
2620	Згура, пепел и остатоци (освен од производство на железо или челик), што содржат арсен, метали или соединенија на метали:		
	-Што содржат главно цинк:		
2620 11 00 00	--Талог од галванизација со цинк.....		Д4
2620 19 00 00	--Друго.....		Д4
	-Што содржат главно олово:		
2620 21 00 00	--Талог од оловен бензин и талог од оловни анти-детонаторски соединенија.....		Д4
2620 29 00 00	--Друго.....		Д4
2620 30 00 00	--Што содржат главно бакар.....		Д4
2620 40 00 00	--Што содржат главно алуминиум.....		Д4
2620 60 00 00	--Што содржат арсен, жива, талиум или нивни смеси, од вид кои се употребува за добивање на арсен или на овие метали или за производство на нивни соединенија.....		Д4
	-Друго:		
2620 91 00 00	--Што содржат антимион, берилиум, кадмиум, хром или нивни смеси.....		Д4
2620 99	--Друго:		
2620 99 10 00	---Што содржи главно никел.....		Д4
2620 99 20 00	---Што содржи главно ниобиум и тантал.....		Д4
2620 99 40 00	---Што содржи главно калај.....		Д4
2620 99 60 00	---Што содржи главно титан.....		Д4
2620 99 95 00	---Друго.....		Д4
2621	Други згури и пепели, вклучувајќи пепел од морски алги; пепел и остатоци од спалување на градски отпад:		
2621 10 00 00	-Пепел и остатоци од спалување на градски отпад.....		Д4
2621 90 00 00	-Друго.....		Д4

ГЛАВА 27
МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОИЗВОДИ ОД НИВНА ДЕСТИЛАЦИЈА;
БИТУМЕНОЗНИ МАТЕРИИ; МИНЕРАЛНИ ВОСОЦИ

Тар. ozn.	И м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
2707	Масла и други производи на дестилацијата на катран од камен јаглен на висока температура; слични производи кај кои масата на ароматските состојки ја надминува масата на неароматските состојки:		
2707 10	--Бензол (бензен):		
2707 10 90 00	--За други намени.....	Д1	Д1
2707 20	--Толуол (толуен):		
2707 20 10 00	--За употреба како погонско или енергетско гориво.....	Д1	Д1
2707 20 90 00	--За други намени.....	Д1	Д1
2707 30	--Ксилол (ксилини):		
2707 30 90 00	--За други намени.....	Д1	Д1
2707 99 80 00	--Феноли.....	Д1	Д1
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла:		
	--Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали(освен сурови) и производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат 70% или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи, освен отпадочни масла:		
2710 11	--Лесни масла и препарати:		
	----Друго:		
	-----Моторен бензин:		
	-----Друго, со содржина на олово:		
	-----Што не надминува 0,013 г/л:		
2710 11 41 00	-----Со октански број (РОН) помал од 95.....		Д5*
	-----Што надминува 0,013 г/л:		
2710 11 51 00	-----Со октански број (РОН) помал од 98.....		Д5
2710 11 59 00	-----Со октански број (РОН) од 98 или поголем.....		Д5
2710 19	--Друго:		
	--Тешки масла:		
	----Гасни масла:		
	-----За други намени:		
2710 19 45 00	-----Со содржина на сулфур што надминува 0,05% по маса но не надминува 0,2% по маса.....		Д5*
2710 19 49 10	-----Со содржина на сулфур што надминува 0,2% по маса но не надминува 0,3% по маса.....		Д5*
2710 19 49 90	-----Со содржина на сулфур што надминува 0,3% по маса.....		Д5**
	----Масла за ложење:		
	-----За други намени:		
2710 19 65 00	-----Со содржина на сулфур по маса што надминува 2% но не надминува 2,8%.....		Д5***
2710 19 69 00	-----Со содржина на сулфур што надминува 2,8% по маса.....		Д5***
	-Отпадочни масла:		
2710 91 00 00	--Што содржат полихлорирани бифенили (PCBs), полихлорирани терфенили (PCTs) или полибромирани бифенили (PBBs).....		Д4
2710 99 00 00	--Друго.....		Д4
2712	Вазелин; парафин, микрокристален восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од мрк јаглен и лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или други постапки, бојосани или небојосани:		
2712 90	--Друго:		
	--Друго:		
	--Друго:		
2712 90 99 00	--Друго.....		Д4
2713	Кокс, битумен и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали:		
2713 90	--Други остатоци од нафта или од масла добиени од битуменозни минерали:		
2713 90 90 00	--Друго.....		Д4

* Забраната за увоз се однесува за горивото БМБ 91, горивото за дизел мотори Д (ДИЗЕЛ)

** Забраната за увоз се однесува за горивото за дизел мотори -Д (ДИЗЕЛ) и масло за горење екстра лесно - ЕЛ

*** Забраната за увоз се однесува за мазут - М2

ГЛАВА 28

НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ОД БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ОД МЕТАЛИ НА РЕТКА ЗЕМЈА, ОД РАДИАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ ОД ИЗОТОПИ

Тар. ози.	Наименовање	Извоз	Увоз
I. ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ			
2801	Флуор, хлор, бром и јод:		
2801 10 00 00	--Хлор.....	Д1	Д1
2801 20 00 00	--Јод.....	Д1	Д1
2801 30	--Флуор; бром:		
2801 30 10 00	--Флуор.....	Д1	Д1
2801 30 90 00	--Бром.....	Д1	Д1
2802 00 00 00	Сулфур, сублимиран или таложен; колоиден сулфур.....	Д1	Д1
2804	Водород, ретки гасови и други неметали:		
2804 70 00 00	--Фосфор.....	Д1	Д1
2804 80 00 00	--Арсен.....	Д1	Д1
2805	Алкални или земноалкални метали; метали на ретки земји, скандиум и итриум, вклучувајќи нивни меѓусебни мешаници и легури; жива:		
	--Алкални или земноалкални метали:		
2805 11 00 00	--Натриум.....	Д1	Д1
2805 12 00 00	--Калциум.....	Д1	Д1
2805 19	--Друго:		
2805 19 10 00	--Стронциум и бариум.....	Д1	Д1
2805 40	--Цива:		
2805 40 10 00	--Во шишиња со нето маса од 34,5 кг (стандардна маса) со фоб вредност, по шише, што не надминува 224 евра.....	Д1	Д1
2805 40 90 00	-- Друго.....	Д1	Д1
II. НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНСКИ КИСЛОРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ			
2806	Хлороводород (хлороводородна киселина); хлоросулфонска киселина:		
2806 10 00 00	--Хлороводород (хлороводородна киселина).....	Д1	Д1
2807 00	Сулфурна киселина; олеум:		
2807 00 10 00	--Сулфурна киселина.....	Д1	Д1
2807 00 90 00	--Олеум (чадлива сулфурна киселина).....	Д1	Д1
2808 00 00 00	Азотна киселина; сулфонитрични киселини.....	Д1	Д1
2809	Дифосфорпентоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини, хемиски определени или неопределени:		
2809 20 00 00	--Фосфорна киселина и полифосфорни киселини.....	Д1	Д1
2810 00	Оксиди на бор; борни киселини:		
2810 00 10 00	--Дибор триоксид.....	Д1	Д1
2811	Други неоргански киселини и други неоргански кислородни соединенија на неметали:		
	--Други неоргански киселини:		
2811 11 00 00	--Флуороводород (флуороводородна киселина).....	Д1	Д1
2811 19	--Други:		
2811 19 10 00	--Бромоводород (бромоводородна киселина).....	Д1	Д1
2811 19 20 00	--Цијановодород (цијановодородна киселина).....	Д1	Д1
III. ХАЛОГЕНИ ИЛИ СУЛФУРНИ СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ			
2813	Сулфиди на неметали; комерцијален фосфортрисулфид:		
2813 10 00 00	--Јаглеродисулфид.....	Д1	Д1
IV. НЕОРГАНСКИ БАЗИ И ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИ			
2814	Амонијак, безводен или во воден раствор:		
2814 10 00 00	--Амонијак, безводен.....	Д1	Д1
2814 20 00 00	--Амонијак во воден раствор.....	Д1	Д1
2815	Натриумхидроксид (каустична сода); калиумхидроксид (каустична поташа); пероксиди на натриум или калиум:		
	--Натриумхидроксид (каустична сода):		
2815 11 00 00	--Цврст.....	Д1	Д1
2815 12 00 00	--Во воден раствор (раствор на сода или течна сода).....	Д1	Д1
2815 20	--Калиумхидроксид (каустична поташа):		
2815 20 10 00	--Цврст.....	Д1	Д1
2815 20 90 00	--Во воден раствор (раствор на калиум или течен калиум).....	Д1	Д1
2825	Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли; други неоргански бази; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на метали:		

2825 10 00 00	-Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли.....	Д1	Д1
2825 20 00 00	-Оксиди и хидроксида на литиум	Д1	Д1
2825 50 00 00	-Оксиди и хидроксида на бакар.....	Д1	Д1
2825 80 00 00	-Оксиди на антимон.....	Д1	Д1
2825 90	-Друго:		
2825 90 60 00	--Кадмиумоксид.....	Д1	Д1
V. СОЛИ И ПЕРОКСИСОЛИ, НА НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И МЕТАЛИ			
2826	Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни соли на флуор:		
	-Флуориди:		
2826 19 10 00	---На амониум или натриум	Д1	Д1
2827	Хлориди, оксихлориди и хидрооксихлориди; бромиди и оксидбромиди; јодиди и оксидјодиди:		
2827 10 00 00	-Амониумхлорид.....	Д1	Д1
2827 20 00 00	-Калциумхлорид.....	Д1	Д1
	-Други хлориди:		
2827 31 00 00	--На магнезиум.....	Д1	Д1
2827 39	-Други:		
2827 39 10 00	---На калај.....	Д1	Д1
2827 39 85 00	---Други.....	Д1	Д1
	-Оксихлориди и хидрооксихлориди:		
2827 41 00 00	--На бакар.....	Д1	Д1
2827 49	-Други:		
2827 49 10 00	---На олово.....	Д1	Д1
	-Бромиди и оксидбромиди:		
2827 51 00 00	--Бромиди на натриум или калиум.....	Д1	Д1
2827 60 00 00	-Јодиди и оксидјодиди.....	Д1	Д1
2828	Хипохлорити; комерцијален калциумхипохлорит; хлорити; хипобромити:		
2828 10 00 00	-Комерцијален калциум хипохлорит и други калциум хипохлорити.....	Д1	Д1
2829	Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:		
	-Хлорати:		
2829 11 00 00	--На натриум.....	Д1	Д1
2829 90	-Друго:		
2829 90 10 00	--Перхлорати.....	Д1	Д1
2829 90 40 00	--Бромати на калиум или на натриум.....	Д1	Д1
2830	Сулфиди; полисулфиди, хемиски определени или неопределени:		
2830 10 00 00	-Сулфиди на натриум.....	Д1	Д1
2830 90	-Други:		
2830 90 11 00	--Сулфиди на калциум, на антимон или на железо	Д1	Д1
2830 90 85 00	--Друго.....	Д1**	Д1**
2831	Дитионити и сулфоксилати:		
2831 10 00 00	-На натриум.....	Д1	Д1
2832	Сулфити; тиосулфати:		
2832 10 00 00	-Сулфити на натриум.....	Д1	Д1
2832 30 00 00	-Тиосулфати.....	Д1	Д1
2833	Сулфати; стипси; пероксисулфати (персулфати):		
	-Други сулфати:		
2833 25 00 00	--На бакар.....	Д1	Д1
2833 29	-Други:		
2833 29 20 00	---На кадмиум; на хром; на цинк.....	Д1***	Д1***
2833 29 60 00	---На олово.....	Д1	Д1
2834	Нитрити; нитрати:		
2834 10 00 00	-Нитрити.....	Д1	Д1
	-Нитрати на:		
2834 29	-Други:		
2834 29 20 00	---На бариум; на берилиум; на кадмиум; на кобалт; на никел; на олово.....	Д1	Д1
2834 29 40 00	---На бакар.....	Д1	Д1
2836	Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); комерцијален амониум карбонат кој содржи амониум карбамат:		
2836 60 00 00	-Бариум карбонат.....	Д1	Д1
	-Друго:		
2836 99	-Друго:		
	---Карбонати:		
2836 99 17 00	----Друго.....		Д4
2837	Цијаниди, оксидијаниди и комплексни цијаниди:		
	-Цијаниди и оксидијаниди:		
2837 11 00 00	--На натриум.....	Д1	Д1

2837 19 00 00	--Други.....	D1	D1
2840	Борати; пероксиборати (перборати):		
	--Динатриум тетраборат (пречистен боракс):		
2840 11 00 00	--Безводен.....	D1	D1
2840 19	--Друго:		
2840 19 10 00	--Динатриум тетраборат пентахидрат.....	D1	D1
2841	Соли на оксиметали или пероксиметални киселини:		
	--Манганити, манганати и перманганати:		
2841 61 00 00	--Калиум перманганат.....	D1	D1
VI. РАЗНО			
2843	Благородни метали во колоидна состојба; неоргански или органски соединенија на благородни метали, хемиски определени или неопределени; амалгами на благородни метали:		
2843 10	--Благородни метали во колоидна состојба:		
2843 10 10 00	--Сребро.....	D1	D1
	--Соединенија на сребро:		
2843 21 00 00	--Сребров нитрат.....	D1	D1
2843 30 00 00	--Соединенија на злато.....	D1*	D1*
2843 90	--Други соединенија; амалгами:		
2843 90 90 00	--Друго.....	D1*	D1*
2844	Радиоактивни хемиски елементи и радиоактивни изотопи (вклучувајќи фисиони или оплодувачки хемиски елементи и изотопи) и нивни соединенија; мешаници и остатоци што ги содржат тие производи:		
2844 10	--Уран, природен и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат природен уран или соединенија на природен уран:		
	--Природен уран:		
2844 10 10 00	---Суров; отпадоци и остатоци (Euratom).....	D4	D4
2844 10 30 00	---Обработен (Euratom).....	D4	D4
2844 10 50 00	---Феро-уран.....	D4	D4
2844 10 90 00	---Друго (Euratom).....	D4	D4
2844 20	--Уран збогатен во U 235 и негови соединенија; плутониум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран збогатен во U 235, плутониум или соединенија на тие производи:		
	--Уран збогатен во U 235 и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран збогатен во U 235 или соединенија на тие производи:		
2844 20 25 00	---Феро-уран.....	D4	D4
2844 20 35 00	---Друго (Euratom).....	D4	D4
	--Плутониум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат плутониум или соединенија на тие производи:		
	--Мешаници на уран и плутониум:		
2844 20 51 00	---Феро-уран.....	D4	D4
2844 20 59 00	---Друго (Euratom).....	D4	D4
2844 20 99 00	---Друго.....	D4	D4
2844 30	--Уран осиромашен во U 235 и негови соединенија; торниум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран осиромашен во U 235, торниум или соединенија на тие производи:		
	--Уран осиромашен во U 235; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран осиромашен во U 235 или соединенија на тие производи:		
2844 30 11 00	---Кермети.....	D4	D4
2844 30 19 00	---Друго.....	D4	D4
	--Торниум; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат торниум или соединенија на тој производ:		
2844 30 51 00	---Кермети.....	D4	D4
	--Друго:		
2844 30 55 00	---Суров, отпадоци и остатоци (Euratom).....	D4	D4
	---Обработен:		
2844 30 61 00	----Прачки, шипки, аголници, форми и секции, листови и ленти (Euratom).....	D4	D4
2844 30 69 00	----Друго (Euratom).....	D4	D4
	--Соединенија на уран осиромашен во U 235 или на торниум, заедно измешани или неизмешани:		
2844 30 91 00	---На торниум или на ураниум осиромашен во U 235, заедно измешани или неизмешани (Euratom), освен соли на торниум.....	D4	D4
2844 30 99 00	---Друго.....	D4	D4
2844 40	--Радиоактивни елементи и изотопи и соединенија освен оние од тар. подброј 2844 10, 2844 20 или 2844 30; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што ги содржат тие елементи, изотопи или соединенија; радиоактивни остатоци:		

2844 40 10 00	--Уран добиен од U 233 и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници и соединенија добиени од U 233 или соединенија на тој производ	Д4	Д4
	--Друго:		
2844 40 20 00	---Вештачки радиоактивни изотопи (Euratom).....	Д4	Д4
2844 40 30 00	---Соединенија на вештачки радиоактивни изотопи (Euratom).....	Д4	Д4
2844 40 80 00	---Друго.....	Д4	Д4
2844 50 00 00	-Искористени (одзрачени) горивни елементи (патрони) на нуклеарни реактори.....	Д4	Д4
2845	Изотопи освен изотопите од тар. број 2844; неоргански и органски соединенија на тие изотопи, хемиски определени или неопределени:		
2845 10 00 00	-Тешка вода (деутериум оксид).....	Д4	Д4
2845 90	-Друго:		
2845 90 10 00	--Деутериум и негови соединенија; водород и негови соединенија, збогатени во деутериум; мешаници и раствори што ги содржат овие производи (Euratom).....	Д4	Д4
2845 90 90 00	--Друго.....	Д4	Д4
2847 00 00 00	Водород пероксид, зацврнат или незацврнат со уреа.....	Д1	Д1
2848 00 00 00	Фосфиди, хемиски определени или неопределени, освен ферофосфор.....	Д1	Д1
2852 00 00 00	Соединенија, неоргански и органски, од жива, исклучувајќи ги амалгамите	Д1	Д1

* Дозволата е потребна само за материи наведени во Прилог бр. 2

** Дозволата е потребна само за цинк сулфид

*** Дозволата е потребна само за сулфати на кадмиум

ГЛАВА 29 ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
	I. ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
2902	Циклични јаглеводороди:		
2902 20 00 00	--Бензен.....	Д1	Д1
2902 30 00 00	--Толуен.....	Д1	Д1
	-Ксилени:		
2902 41 00 00	--o-Ксилен.....	Д1	Д1
2902 42 00 00	--m-Ксилен.....	Д1	Д1
2902 43 00 00	--p-Ксилен.....	Д1	Д1
2902 50 00 00	--Стирен.....	Д1	Д1
2902 60 00 00	--Етилбензен	Д1	Д1
2902 90	-Други:		
2902 90 10 00	--Нафталин и антрацен.....	Д1	Д1
2903	Халогени деривати на јаглеводороди:		
	-Хлорирани деривати на заситени ациклични јаглеводороди:		
2903 11 00 00	--Хлорометан (метил хлорид) и холоретан (етил хлорид)	Д1	Д1
2903 12 00 00	--Дихлорметан (метил хлорид)	Д1	Д1
2903 13 00 00	--Хлороформ (трихлорметан)	Д1	Д1
2903 14 00 00	--Јагленород тетрахлорид.....	Д4	Д4
2903 15 00 00	--Етилен дихлорид (ИСО) (1,2-дихлороетан).....	Д1	Д1
2903 19	-Други:		
2903 19 10 00	---1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)	Д4	Д4
	-Хлорирани деривати, на незаситени ациклични јаглеводороди:		
2903 21 00 00	--Винил хлорид (хлоретилен).....	Д1	Д1
2903 22 00 00	--Трихлоретилен.....	Д1	Д1
2903 23 00 00	--Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	Д1	Д1
	-Флуорирани, бромирани или јодирани деривати на ациклични јаглеводороди:		
2903 31 00 00	--Етилен дибромид (ИСО) (1,2-диброметан)	Д4	Д4
2903 39	--Друго:		
	---Бромиди:		
2903 39 11 00	----Бромометан (метил бромид)	Д4	Д4
2903 39 15 00	----Дибромометан	Д4	Д1/Д4
2903 39 19 00	----Друго	Д4	Д4
2903 39 90 00	----Флуориди и јодиди	Д4***	Д4***
	-Халогенирани деривати на ациклични јаглеводороди што содржат два или повеќе различни халогени елементи:		
2903 41 00 00	--Трихлорофлуорометан	Д4	Д4

2903 42 00 00	--Дихлородифлуорометан	Д4	Д4
2903 43 00 00	--Трихлоротрифлуороедани	Д4	Д4
2903 44	--Дихлоротетрафлуороедани и хлоропента- флуороедани:		
2903 44 10 00	---Дихлоротетрафлуороедани	Д4	Д4
2903 44 90 00	---Хлоропентафлуороедани	Д4	Д4
2903 45	--Други деривати перхалогенирани само со флуор и хлор:		
2903 45 10 00	---Хлоротрифлуорометан	Д4	Д4
2903 45 15 00	---Пентахлорофлуороедани	Д4	Д4
2903 45 20 00	---Тетрахлородифлуороедани	Д4	Д4
2903 45 25 00	---Хептахлорофлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 30 00	---Хексахлородифлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 35 00	---Пентахлоротрифлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 40 00	---Тетрахлоротетрафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 45 00	---Трихлоропентафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 50 00	---Дихлорохексафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 55 00	---Хлорохептафлуоропропани	Д4	Д4
2903 45 90 00	---Друго	Д4	Д4
2903 46	--Бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан и дибромотетрафлуороедани:		
2903 46 10 00	---Бромохлородифлуорометан	Д4	Д4
2903 46 20 00	---Бромотрифлуорометан	Д4	Д4
2903 46 90 00	---Дибромотетрафлуороедани	Д4	Д4
2903 47 00 00	---Други перхалогенирани деривати	Д4	Д4
2903 49	--Други:		
	---Халогенирани само со флуор и хлор:		
	---На метан, етан или пропан (HCFCs):		
2903 49 20 00	---Друго	Д4	Д4
	---Халогенирани само со флуор и бром:		
2903 49 30 00	---На метан, етан или пропан	Д4	Д4
2903 49 40 00	---Друго	Д4	Д4
2903 49 80 00	---Друго	Д4	Д4
	--Халогенирани деривати на циклански, цикленски и циклотерпенски јаглеводороди:		
2903 51 00 00	---1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан	Д1	Д1
	--Халогенирани деривати на ароматични јаглеводороди:		
2903 61 00 00	---Хлорбензен, о-дихлорбензен и р-дихлорбензен	Д1	Д1
2903 62 00 00	---Хексахлорбензен(ISO) и DDT(ISO) (клофенотан(INN),1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан)	Д1	Д1
2904	Сулфо, нитро или нитрозо деривати на јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани:		
2904 20 00 00	---Деривати што содржат само нитро или само нитрозо групи	Д7	Д7
2904 90	--Други:		
2904 90 40 00	---Трихлоронитрометан (хлоропикрин)	Д1	Д1
	II. АЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
2905	Ациклични алкохоли и нивни халогени сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Заситени монохидроксилни алкохоли:		
2905 11 00 00	---Метанол (метил алкохол)	Д1	Д1
2905 13 00 00	---Бутан-1-ол (n-бутил алкохол)	Д1	Д1
2905 14	--Други бутаноли:		
2905 14 10 00	---2-Метилпропан-2-ол (терт-бутил алкохол)	Д1	Д1
2905 16	--Октанол (октил алкохол) и негови изомери:		
2905 16 20 00	---Октан-2-ол	Д1	Д1
2905 17 00 00	---Додекан-1-ол (лаурил алкохол), хексадекан- 1-ол (цетил алкохол) и октадекан-1-ол (стеарил алкохол)		Д1*
2905 19 00 00	---Други	Д1***	Д1***
	--Диоли:		
2905 31 00 00	---Етилен гликол (етандиол)	Д1	Д1
2905 32 00 00	---Пропилен гликол (пропан-1,2-диол)		Д1*
2905 39	--Друго:		
2905 39 10 00	---2-Метилпентан-2,4-диол (хексилан гликол)	Д1	Д1
2905 39 20 00	---Бутан-1,3-диол	Д1	Д1
	--Други полихидроксилни алкохоли:		
2905 43 00 00	---Манитол		Д1*
2905 45 00 00	---Глицерин		Д1*
	--Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати на ациклични алкохоли:		
2905 51 00 00	---Етхлорвинол (INN)	Д1	Д1
2906	Циклични алкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Циклански, цикленски или циклотерпенски:		
2906 12 00 00	---Циклохексанол, метилциклохексаноли и диметилциклохексаноли	Д1	Д1

2906 21 00 00	-Ароматични: --Бензил алкохол.....	Д1	Д1
III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛАЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ			
2907	Феноли; фенолалкохоли:		
	-Монофеноли:		
2907 11 00 00	--Фенол (хидроксibenzen) и негови соли.....	Д1	Д1
2907 12 00 00	--Крезол и нивни соли.....	Д1	Д1
2907 15	--Нафтоли и нивни соли:		
2907 15 10 00	---1-нафтол.....	Д1	Д1
2907 19 10 00	---Ксиленоли и нивни соли.....	Д1	Д1
	-Полифеноли; фенол-алкохоли:		
2907 21 00 00	--Резорцин и негови соли.....	Д1	Д1
2907 22	--Хидрохинон (хинол) и негови соли:		
2907 22 00 10	---Хидрохинон (хинол).....	Д1	Д1
IV. ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА АЛКОХОЛИ, ПЕРОКСИДИ НА ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА КЕТОНИ, ЕПОКСИДИ СО ТРИЧЛЕН ПРСТЕН, АЦЕТАЛИ И ПОЛУАЦЕТАЛИ, И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ			
2909	Етри, етералкохоли, етерфеноли, етералкохол-феноли, пероксиди на алкохол, пероксиди на етер, пероксиди на кетони (хемиски определени или неопределени), и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	-Ациклични етри и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2909 11 00 00	--Диетил етер.....	Д1	Д1
2909 30	-Ароматични етри и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2909 30 10 00	--Дифенил етер.....	Д1	Д1
	-Етералкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро, или нитрозо деривати:		
2909 41 00 00	--2,2'-Оксидиетанол (диетилен гликол, дигол).....	Д1	Д1
2910	Епоксиди, епоксиалкохоли, епоксифеноли и епоксietри, со тричлен прстен, и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2910 10 00 00	--Оксиран (етилеи оксид).....	Д1	Д1
V. СОЕДИНЕНИЈА СО АЛДЕХИДНА ФУНКЦИЈА			
2912	Алдеҳиди, со или без други кислородни функции; циклични полимери на алдеҳиди; параформалдеҳид:		
	-Ациклични алдеҳиди без друга кислородна функција:		
2912 11 00 00	--Метанал (формалдеҳид).....	Д1	Д1
	-Циклични алдеҳиди без друга кислородна функција:		
2912 21 00 00	--Бензалдеҳид.....	Д1	Д1
VI. СОЕДИНЕНИЈА СО КЕТОНСКА И ХИНОНСКА ФУНКЦИЈА			
2914	Кетони и хинони, со или без друга кислородна функција, и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	-Ациклични кетони без други кислородни функции:		
2914 11 00 00	--Ацетон.....	Д1	Д1
2914 12 00 00	--Бутанон (метил етил кетон).....	Д1	Д1
2914 13 00 00	--4-метилпентан-2-он (метил изобутил кетон).....	Д1	Д1
	-Циклохексанон, цикленски или циклотерпенски кетони без друга кислородна функција:		
2914 22 00 00	--Циклохексанон и метилциклохексанони.....	Д1	Д1
	-Ароматични кетони без друга кислородна функција:		
2914 31 00 00	--Фенилацетон (фенилпропан-2-он).....	Д1	Д1
	-Хинони:		
2914 61 00 00	--Антрахинон.....	Д1	Д1
2914 69	--Друго:		
2914 69 10 00	---1,4-Нафтахинон.....	Д1	Д1
2914 70	-Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2914 70 00 10	--4' - терт - Бутил - 2',6' - диметил - 3',5' - динитроацетофенон (musk keton).....	Д1	Д1
VII. КАРБОНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ; ПЕРОКСИДИ И ПЕРКИСЕЛИНИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ			
2915	Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	-Мравја киселина, нејзини соли и естри:		
2915 11 00 00	--Мравја киселина.....	Д1	Д1
2915 12 00 00	--Соли на мравја киселина.....	Д1	Д1
2915 13 00 00	--Естри на мравја киселина.....	Д1	Д1
	-Оцетна киселина и нејзини соли; анхидрид на оцетна киселина:		

2915 21 00 00	--Оцетна киселина.....	D1	D1
2915 24 00 00	--Анхидрид на оцетна киселина.....	D1	D1
2915 29 00 00	-- Друго	D1****	D1****
2915 39	--Друго:		
2915 39 50 00	---p-Толул ацетат, фенилпропил ацетати, бензил ацетат, родинил ацетат, сангалил ацетат и ацетати на фенилетан-1,2-диол.....	D1	D1
2915 40 00 00	--Моно-, ди- или трихлорацетни киселини, нивни соли и естри	D1	D1
2915 90	--Друго:		
2915 90 20 00	--Хлороформати.....	D1	D1
2916	Незаситени ациклични монокарбонски киселини, циклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Незаситени ациклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2916 11 00 00	--Акрилна киселина и нејзини соли	D1	D1
2916 12	--Естри на акрилна киселина:		
2916 12 10 00	---Метил акрилат.....	D1	D1
2916 12 20 00	---Етил акрилат.....	D1	D1
2916 13 00 00	--Метакрилна киселина и нејзини соли.....	D1	D1
2916 14	--Естри на метакрилна киселина:		
2916 14 10 00	---Метил метакрилат.....	D1	D1
	--Ароматични монокарбонски киселини нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2916 31 00 00	--Бензоева киселина, нејзини соли и естри.....	D1	D1
2916 32	--Бензоил пероксид и бензоил хлорид:		
2916 32 10 00	---Бензоил пероксид.....	D1	D1
2916 32 90 00	---Бензоил хлорид.....	D1	D1
2916 34 00 00	--Фенилоцетна киселина и нејзини соли.....	D1	D1
2916 35 00 00	--Естри на фенилоцетна киселина.....	D1	D1
2917	Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Ациклични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2917 11 00 00	--Оксална киселина, нејзини соли и естри.....	D1	D1
2917 14 00 00	--Анхидрид на малеинска киселина.....	D1	D1
	--Ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2917 35 00 00	--Анхидрид на фтална киселина	D1	D1
2918	Карбонски киселини со додатна кислородна функција и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
	--Карбонски киселини со алкохолна функција но без друга кислородна функција, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2918 11 00 00	--Млечна киселина, нејзини соли и естри.....	D1	D1
	--Карбонски киселини со фенолна функција но без други кислородни функции, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:		
2918 21 00 00	--Салицилна киселина и нејзини соли.....	D1	D1
2918 22 00 00	--o-ацетилсалицилна киселина, нејзини соли и естри	D1	D1
2918 23	--Други естри на салицилна киселина и нивни соли:		
2918 23 10 00	---Метил салицилат и фенил салицилат (салол)	D1	D1
	VIII. ЕСТРИ НА НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ НА НЕМЕТАЛИ И НИВНИ СОЛИ, НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ		
2920	Естри на другите неоргански киселини од неметали (освен естри на водородхалогениди) и нивни соли; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:		
2920 90	--Друго:		
	--Други производи:		
2920 90 85 10	---Нитроглицерин.....	D1	D1
2920 90 85 20	---Други естри на азотна киселина	D7	D7
	IX. СОЕДИНЕНИЈА СО АЗОТНА ФУНКЦИЈА		
2921	Соединенија со аминска функција:		
	--Ациклични моноамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 11	--Метиламин, ди- или триметиламин и нивни соли:		
2921 11 10 00	---Метиламин, ди- или триметиламин.....	D1	D1
2921 19	--Друго:		
2921 19 10 00	---Триетиламин и негови соли.....	D1	D1
2921 19 30 00	---Изопропиламин и негови соли.....	D1	D1

2921 19 50 00	--Диетиламин и негови соли.....	Д1	Д1
	--Ациклични полиамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 21 00 00	--Етилендиамин и негови соли.....	Д1	Д1
2921 30	--Циклавански, цикленски или циклотерпенски моно- или полиамини, и нивни деривати; нивни соли:		
2921 30 10 00	--Циклохексиламин и циклохексилдиметиламин и нивни соли.....	Д1	Д1
	--Ароматични моноамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 41 00 00	--Анилин и негови соли.....	Д1	Д1
2921 46 00 00	--Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); нивни соли.....	Д1	Д1
2921 49	--Друго:		
	--Друго:		
2921 49 80 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	Д1	Д1
	--Ароматични полиамини и нивни деривати; нивни соли:		
2921 51	--о-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и нивни деривати; нивни соли:		
	--о-, m-, p-Фенилендиамини, диаминотолуени и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо-деривати, нивни соли:		
2921 51 11 00	---м-Фенилендиамини со чистота по маса од 99% или повеќе и со содржина на: - 1% или помалку по маса вода, - 200 мг/кг или помалку о-фенилендиамин и - 450 мг/кг или помалку p-фенилендиамин.....	Д1	Д1
2922	Амино-соединенија со кислородна функција:		
	--Амино-алкохоли, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција, нивни естри и естри; нивни соли:		
2922 11 00 00	--Моноетаноламин и негови соли.....	Д1	Д1
2922 12 00 00	--Диетаноламин и негови соли.....	Д1	Д1
2922 13	--Триетаноламин и негови соли:		
2922 13 10 00	---Триетаноламин.....	Д1	Д1
2922 13 90 00	---Соли на триетаноламин.....	Д1	Д1
2922 14 00 00	--Декстропропосифен (INN) и негови соли.....	Д1	Д1
2922 19	--Друго:		
	--Друго:		
2922 19 80 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	Д1	Д1
	--Амино-нафтоли и други amino-феноли, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција, нивни естри и естри; нивни соли:		
2922 29	--Друго:		
2922 29 00 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	Д1	Д1
	--Амино-алдехиди, amino-кетони и amino-хинони, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција; нивни соли:		
2922 31 00 00	--Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); нивни соли.....	Д1	Д1
2922 39	--Друго:		
2922 39 00 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	Д1	Д1
	--Аmino-киселини, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција; и нивни естри; нивни соли:		
2922 41 00 00	--Лизин и негови естри; нивни соли.....		Д1*
2922 42 00 00	--Глутаминска киселина и нејзини соли.....	Д1**	Д1**
2922 43 00 00	--Антранилна киселина и нејзини соли.....	Д1	Д1
2922 44 00 00	--Тилидин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1
2922 49	--Друго:		
2922 49 10 00	---Глицин.....		Д1*
2922 49 20 00	---Бета-Аланин.....		Д1*
2924	Соединенија со карбоксиамидна функција; соединенија на јаглеродна киселина со амидна функција:		
	--Ациклични амиди (вклучувајќи ациклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли:		
2924 11 00 00	--Мепробамат (INN).....	Д1	Д1
	--Циклични амиди (вклучувајќи циклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли:		
2924 23 00 00	--2-ацетамидобензоична киселина (Н-ацетилантранилна киселина) и нејзини соли.....	Д1	Д1
2924 24 00 00	--Етинамат (INN).....	Д1	Д1
2924 29	--Друго:		
2924 29 10 00	---Лидокаин (INN).....	Д1	Д1
2924 29 30 00	---Парацетамол (INN).....	Д1	Д1
	--Друго:		
2924 29 95 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	Д1	Д1
2925	Соединенија со карбоксимидна функција (вклучувајќи сахарин и негови соли) и соединенија со имино функција:		

-Имиди и нивни деривати; нивни соли:			
2925 11 00 00	--Сахарин и негови соли		Д1*
2925 12 00 00	--Глутетимид (INN)	Д1	Д1
2926 Соединенија со нитрилна функција:			
2926 10 00 00	--Акрилонитрил	Д1	Д1
2926 20 00 00	--1-Цијаногванидин (дицијанодамида)	Д1	Д1
2926 30 00 00	--Фенпропорекс (INN) и негови соли; метадон (INN) интермедиат (4-цијано-2-диметиламино-4,4-дифениутан)	Д1	Д1
2926 90 --Друго:			
2926 90 95 00	--Друго	Д1**	Д1*
Х. ОРГАНСКО-НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА, ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА, НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ СОЛИ, И СУЛФОАМИДИ			
2930 Органски сулфурни соединенија:			
2930 40 --Метионин:			
2930 40 10 00	--Метионин (INN)		Д1*
2930 90 --Друго:			
2930 90 13 00	--Цистеин и цистин		Д1*
2930 90 16 00	--Деривати на цистеин или цистин		Д1*
2932 Хетероциклични соединенија само со хетероатом(и) на кислород:			
--Соединенија што имаат некондензиран фуранов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:			
2932 11 00 00	--Тетрахидрофуран	Д1	Д1
2932 12 00 00	--2-Фуралдехид (фурфуралдехид)	Д1	Д1
2932 13 00 00	--Фурфурил алкохол и тетраhydroфурфурил алкохол	Д1	Д1
--Лактони:			
2932 21 00 00	--Кумарин, метилкумарини и етилкумарини	Д1	Д1
--Друго:			
2932 91 00 00	--Изосафрол	Д1	Д1
2932 92 00 00	--1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он	Д1	Д1
2932 93 00 00	--Пиперонал	Д1	Д1
2932 94 00 00	--Сафрол	Д1	Д1
2932 95 00 00	--Тетрахидроканабинолс (сите изомери)	Д1	Д1
2932 99 --Друго:			
---Друго:			
2932 99 85 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
2932 99 85 20	---Бензофуран (кумарон)	Д1	Д1
2933 Хетероциклични соединенија само со азотни хетеро-атом(и):			
--Соединенија што имаат некондензиран пиразолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:			
2933 11 --Феназон (антипирин) и негови деривати:			
2933 11 10 00	---Пропифеназон (INN)	Д1	Д1*
2933 19 --Друго:			
2933 19 10 00	---Фенилбутазон (INN)	Д1	Д1*
--Соединенија што имаат некондензиран имидазолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:			
2933 21 00 00	--Хидантоин и негови деривати		Д1*
2933 29 --Друго:			
2933 29 10 00	---Нафазолин хидрохлорид (INNМ) и нафазолин нитрат (INNМ); фентоламин (INN); толазолин хидрохлорид (INNМ)		Д1*
--Соединенија што имаат некондензиран пиридинов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата:			
2933 32 00 00	--Пиперидин и негови соли	Д1	Д1
2933 33 00 00	--Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петицин (INN), петицин (INN) интермедиат А, фенциклидин (INN) (PCP), фенотеридин (INN), пипрадол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) и тримелеридин (INN); нивни соли	Д1	Д1
2933 39 --Друго:			
---Друго:			
2933 39 99 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1
--Соединенија што имаат хинолинска или изохинолинска прстенеста структура (хидрогенизирани или нехидрогенизирани), понатаму некондензиран:			
2933 41 00 00	--Леворфанол (INN) и негови соли	Д1	Д1
2933 49 --Друго:			
---Друго:			
2933 49 90 10	---Види список на имиња на ОДПМ	Д1	Д1

2933 49 90 90	--- Друго.....			D1*
	-Соединенија што имаат пиримидински прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) или пиперазински прстен во структурата:			
2933 53	--Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN),секобарбитал (INN) и винилбитал (INN) нивни соли:			
2933 53 10 00	---Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и нивни соли.....	D1		D1
2933 53 90 00	---Друго.....	D1		D1
2933 54 00 00	---Други деривати на малонилуреа (барбитурна киселина); нивни соли.....	D1**		D1**
2933 55 00 00	---Лопразолам (INN), меклокуалон (INN), метакуалон (INN) и зилепрол (INN); нивни соли.....	D1		D1
	-Лактами:			
2933 72 00 00	---Клобазам (INN) и метиприлон (INN).....	D1		D1
	-Друго:			
2933 91	--Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид(INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам (INN), етилфлазепат (INN), флудиазепам (INN), флунифразепам (INN), флуразепам (INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазолам (INN); нивни соли:			
2933 91 10 00	---Хлордиазепоксид (INN).....	D1		D1
2933 91 90 00	---Друго.....	D1		D1
2933 99	-Друго:			
	-Друго:			
2933 99 90 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	D1		D1
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија:			
2934 10 00 00	-Соединенија што имаат некондензиран тиазолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во структурата			D1*
	-Друго:			
2934 91 00 00	--Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), халоксазолам (INN), кетазолам (INN), месокарб (INN), оксазолам (INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) и суфентанил (INN); нивни соли	D1		D1
2934 99	-Друго:			
	-Друго:			
2934 99 90 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	D1		D1
2935 00	Сулфонамиди:			
2935 00 10 00	-3 - [1 - [7 - хексадецилсулфониламино -1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто]1,8 -цд]пиран - 1-ил] -N,N-диметил-1Н-индол -7-сулфонамид.....	D1		D1
2935 00 20 00	-Метосулам (ISO)	D1		D1
2935 00 90 00	-Друго	D1		D1
XI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ				
2936	Провитамини и витамини, природни или произведени со синтеза (вклучувајќи природни концентрати), нивни деривати што првенствено се употребуваат како витамини, и меѓусебни мешаници на наведените производи, вклучувајќи ги и оние во кој и да било растворувач:			
	-Витамини и нивни деривати, неизмешани:			
2936 21 00 00	--Витамини А и нивни деривати.....			D1*
2936 22 00 00	--Витамин В₁ и негови деривати.....			D1*
2936 23 00 00	--Витамин В₂ и негови деривати			D1*
2936 24 00 00	--D-, или DL-пантотенска киселина (витамин В₃ или витамин В₅) и негови деривати.....			D1*
2936 25 00 00	--Витамин В₆ и негови деривати.....			D1*
2936 26 00 00	--Витамин В₁₂ и негови деривати.....			D1*
2936 27 00 00	--Витамин С и негови деривати.....			D1*
2936 28 00 00	--Витамин Е и негови деривати.....			D1*
2936 29	-Други витамини и нивни деривати:			
2936 29 10 00	---Витамин В₉ и негови деривати.....			D1*
2936 29 30 00	---Витамин Н и негови деривати	D1		D1*
2936 29 90 00	---Друго.....	D1		D1
2936 90	-Друго, вклучувајќи природни концентрати:			
	--Природни концентрати на витамини:			
2936 90 11 00	---Природни концентрати на витамини А+D	D1		D1*
2936 90 19 00	---Друго.....	D1		D1*
2936 90 80 00	---Друго.....	D1		D1*
2937	Хормони, простагландини, тромбосани и леукотрини, природни или добиени со синтеза; нивни деривати и структурни аналози, вклучувајќи полипептиди со модифициран ланец што првенствено се употребуваат како хормони:			

	-Полипептидни хормони, протенински хормони и гликопротенин хормони, нивни деривати и структурни аналози:		
2937 11 00 00	--Соматотропин, негови деривати и структурни аналози.....	D1	D1*
2937 12 00 00	--Инсулин и негови соли.....	D1	D1*
2937 19 00 00	--Друго.....	D1	D1*
	-Стероидал хормони, нивни деривати и структурни аналози:		
2937 21 00 00	--Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрокортизон).....	D1	D1*
2937 22 00 00	--Халогени деривати на кортикостероидал хормони.....	D1	D1*
2937 23 00 00	--Оестрогени и прогестероне.....	D1	D1*
2937 29 00 00	--Друго.....	D1	D1*
	-Катехоламин хормони, нивни деривати и структурни аналози:		
2937 31 00 00	--Епинефрин.....	D1	D1*
2937 39 00 00	--Друго.....	D1	D1*
2937 40 00 00	--Аминокиселински деривати.....	D1	D1*
2937 50 00 00	--Простагландини, тромбосани и леукотриени, нивни деривати и структурни аналози.....	D1	D1*
2937 90 00 00	--Друго.....	D1	D1
	XII. ГЛИКОЗИДИ И РАСТИТЕЛНИ АЛКАЛОИДИ, ПРИРОДНИ ИЛИ ДОБИЕНИ СО СИНТЕЗА, И НИВНИ СОЛИ, ЕТРИ, ЕСТРИ И ДРУГИ ДЕРИВАТИ		
2938	Гликозиди, природни или добиени со синтеза, и нивни соли, етри, естри и други деривати:		
2938 10 00 00	--Рутозид (рутин) и негови деривати.....	D1	D1*
2938 90	--Друго:		
2938 90 10 00	--Дигиталис глюкозиди.....	D1	D1*
2938 90 30 00	--Глицеризинска киселина и глицеризати.....	D1	D1*
2938 90 90 00	--Друго.....	D1	D1*
2939	Растителни алкалоиди, природни или добиени со синтеза, и нивни соли, етри, естри и други деривати:		
	--Алкалоиди на опиум и нивни деривати; нивни соли:		
2939 11 00 00	--Концентрати на афионова слама; бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), етилморфин, еторфин (INN), хероин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; нивни соли.....	D1	D1
	--Друго:		
2939 19 00 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	D1	D1
2939 19 00 90	---Друго.....	D1	D1
2939 20 00 00	--Алкалоиди на кинин и нивни деривати; нивни соли.....	/D1**	D1*/ D1**
2939 30 00 00	--Кофеин и негови соли.....		D1*
	--Ефедрини и нивни соли:		
2939 41 00 00	--Ефедрин и негови соли.....	D1	D1
2939 42 00 00	--Псеудофедрин (INN) и негови соли.....	D1	D1
2939 43 00 00	--Катин (INN) и негови соли.....	D1	D1
2939 49 00 00	--Друго.....	D1	D1
	--Теофилин и амилофилин (теофилин-етилендиамин) и нивни деривати; нивни соли:		
2939 51 00 00	--Фенетилин (INN) и негови соли.....	D1	D1
2939 59 00 00	--Друго.....	D1**	D1**
	--Алкалоиди на главницата на 'рж и нивни деривати; нивни соли:		
2939 61 00 00	--Ергометрин (INN) и негови соли.....	D1	D1
2939 62 00 00	--Ерготамин (INN) и негови соли.....	D1	D1
2939 63 00 00	--Лизергинска киселина и нејзини соли.....	D1	D1
2939 69 00 00	--Друго.....	D1**	D1**
	--Друго:		
2939 91	--Кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), метамфетамин рацемат; нивни соли, естри и други деривати:		
	---Кокаин и негови соли:		
2939 91 11 00	---Суров кокаин.....	D1	D1
2939 91 19 00	---Друго.....	D1	D1
2939 91 90 00	---Друго.....	D1	D1
2939 99	--Друго:		
2939 99 00 05	--Еметин и негови соли.....	D1	D1*
	--Друго:		
2939 99 00 10	---Види список на имиња на ОДПМ.....	D1	D1
2939 99 00 90	---Друго.....	D1	D1
	XIII. ДРУГИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА		
2941	Антибиотици:		
2941 10	-Пеницилини и нивни деривати со структура на пеницилинска киселина; нивни соли:		

2941 10 10 00	--Амоксицилин (INN) и негови соли.....	Д1	Д1*
2941 10 20 00	--Ампицилини (INN), метампицилин (INN), пивампицилин (INN), и нивни соли	Д1	Д1*
2941 10 90 00	--Друго	Д1	Д1*
2941 20	--Стрептомицини и нивни деривати; нивни соли:		
2941 20 30 00	--Дихидрострептомицин, негови соли, естри и хидрати.....	Д1	Д1*
2941 20 80 00	--Друго	Д1	Д1*
2941 30 00 00	--Тетрациклини и нивни деривати; нивни соли	Д1	Д1*
2941 40 00 00	--Хлорамефеникол и негови деривати; нивни соли	Д1	Д1*
2941 50 00 00	--Еритромицини и негови деривати; нивни соли	Д1	Д1*
2941 90 00 00	--Друго	Д1	Д1*
2942 00 00 00	Други органски соединенија	Д1	Д1*

Д1* Се однесува за фармацевтската индустрија

Д1** Само за супстанции наведени во Прилог бр. 2

Д1*** Се однесува за пентанол (амил алкохол) и негови изомери

Д1**** Се однесува за кобалт ацетати

Д4*** Дозволата е потребна само за флуориди

ГЛАВА 30 ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3001	Жлезди и други органи за органотерапевтски цели, сушени, вклучувајќи ги и во прав; екстракти од жлезди или од други органи или од нивни секрети за органотерапевтски цели; хепарин и негови соли; други човечки или животински материи приготвени за терапевтски или профилактички цели, неспомнати ниту опфатени на друго место:		
3001 20	--Екстракти од жлезди или од други органи или од нивни секрети:		
3001 20 10 00	--Од човечко потекло	Д1	Д1
3001 20 90 00	--Друго	Д1	Д1
3001 90	--Друго:		
3001 90 20 00	--Од човечко потекло	Д1	Д1
	--Друго:		
3001 90 91 00	---Хепарин и негови соли.....	Д1	Д1
3001 90 98 00	---Друго.....	Д1	Д1
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи:		
3002 10	--Антисеруми и други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси:		
3002 10 10 00	--Антисеруми		Д1
	--Друго:		
3002 10 91 00	---Хемоглобин, крвен глобулин и серумски глобулин		Д1
	---Друго:		
3002 10 95 00	----Од човечко потекло.....		Д1
3002 10 99 00	----Друго		Д1
3002 20 00 00	--Вакцини за хумана медицина.....		Д1
3002 30 00 00	--Вакцини за ветеринарна медицина		Д1
3002 90	--Друго:		
3002 90 10 00	--Човечка крв	Д1	Д1
3002 90 30 00	--Животинска крв припремена за терапевтски, профилактички или дијагностички цели.....	Д1	Д1
3002 90 50 00	--Култури на микроорганизми.....		Д1*
3002 90 90 00	--Друго.....		Д1
3003	Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани заедно за терапевтска или профилактичка употреба, но кои не се приготвени во одмерени дози ниту во форма или пакување за малопродажба:		
3003 10 00 00	--Што содржат пеницилини или нивни деривати, со структура на пеницилинска киселина, или стрептомицини или нивни деривати		Д1
3003 20 00 00	--Што содржат други антибиотици.....		Д1
	--Што содржат хормони или други производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици:		
3003 31 00 00	--Што содржат инсулин		Д1
3003 39 00 00	--Други.....		Д1
3003 40 00 00	--Што содржат алкалоиди или нивни деривати но не содржат хормони или други производи од тар. број 2937 или антибиотици.....		Д1
3003 90	--Други:		
3003 90 10 00	--Што содржат јод или соединенија на јод.....		Д1

3003 90 90 00	--Друго.....	Д1
3004	Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од изменени или неизменени производи за терапевтска или профилактичка употреба, приготвени во одмерени дози (вклучувајќи ги и оние во форма на трансдермален систем на апликација) или во форми или пакување за продажба на мало:	
3004 10	--Што содржат пеницилини или нивни деривати, со структура на пеницилинска киселина, или стрептомицини или нивни деривати:	
3004 10 10 00	--Што содржат како активни материи, само пеницилини или нивни деривати со структура на пеницилинска киселина.....	Д1
3004 10 90 00	--Друго.....	Д1
3004 20	--Што содржат други антибиотици:	
3004 20 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....	Д1
3004 20 90 00	--Друго.....	Д1
3004 31	--Што содржат хормони или други производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици:	
3004 31	--Што содржат инсулин:	
3004 31 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....	Д1
3004 31 90 00	--Друго.....	Д1
3004 32	--Што содржат кортикостероидни хормони, нивни деривати или структурни аналози:	
3004 32 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....	Д1
3004 32 90 00	--Друго.....	Д1
3004 39	--Друго:	
3004 39 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....	Д1
3004 39 90 00	--Друго.....	Д1
3004 40	--Што содржат алкалоиди или нивни деривати без содржина на хормони, други производи од тар. број 2937 или антибиотици:	
3004 40 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....	Д1
3004 40 90 00	--Друго.....	Д1
3004 50	--Други лекови што содржат витамини или други производи од тар. број 2936:	
3004 50 10 00	--Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....	Д1
3004 50 90 00	--Друго.....	Д1
3004 90	--Друго:	
3004 90	--Во форми или за продажба на мало:	
3004 90 11 00	---Што содржат јод или соединенија на јод	Д1
3004 90 19 00	---Друго.....	Д1
3004 90	--Друго:	
3004 90 91 00	---Што содржат јод или соединенија на јод	Д1
3004 90 99 00	---Друго.....	Д1
3005	Вата, газа, завон и слични производи (на пример, приготвени завон, фластери, приготвени облоги), импрегнирани, премачкани или преслечени со фармацевтски материи или приготвени во малопродажни пакувања за медицински, хируршки, забарски или ветеринарски цели:	
3005 10 00 00	--Лепливи завон и други производи што имаат леплив слој.....	Д1
3005 90	--Друго:	
3005 90 10 00	--Вата и производи од вата.....	Д1
3005 90	--Друго:	
3005 90	---Од текстилни материјали:	
3005 90 31 00	----Газа и производи од газа	Д1
3005 90	---Друго:	
3005 90 51 00	----Од неткаени материјали	Д1
3005 90 55 00	----Друго.....	Д1
3005 90 99 00	----Друго.....	Д1
3006	Фармацевтски стоки наведени во забелешката 4 кон оваа глава:	
3006 10	--Стерилен хируршки кетгут, слични стерилни материјали (вклучувајќи стерилни апсорпциони хируршки или дентални конци) и стерилни адхезиви за хируршко затворање на рани; стерилна ламинарија; стерилни апсорпциони средства за запирање на крвавењето во хирургијата или забарството; стерилни адхезивни прегради, апсорпциони или не, за хирургијата или забарството:	
3006 10 10 00	--Стерилен хируршки кетгут.....	Д1
3006 10 30 00	--Стерилни адхезивни прегради, апсорпциони или не, за хирургијата или забарството.....	Д1
3006 10 90 00	--Друго.....	Д1
3006 20 00 00	--Реагенси за определување на крвните групи.....	Д1
3006 30 00 00	--Контрастни средства за радиографски испитувања; дијагностички реагенси наменети за употреба кај пациентите	Д1
3006 40 00 00	--Забарски цементи и други забарски полнила; цементи за реконструкција на коски	Д1
3006 50 00 00	--Кутии и сетови за прва помош.....	Д1
3006 60	--Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони, на производи од тар.број 2937 или на спермициди:	

3006 60 11 00	--Врз база на хормони или на други производи од тар. број 2937:		
3006 60 19 00	---Во форми или за продажба на мало.....		Д1
3006 60 90 00	---Друго.....		Д1
3006 70 00 00	--Врз база на спермициди.....		Д1
3006 91 00 00	--Желе препарати наменети за човечка или ветеринарна медицина како лубриканти за делови од тело при хируршки операции или за физички вежби или како врзивно средство меѓу телото и медицинските инструменти (помагала).....		Д1
3006 92 00 00	--Средства кои се идентифицираат за стома употреба.....		Д1
3006 92 00 00	--Фармацевтски отпад.....	Д1	Д1
Д1* Дозволата не е потребна при увоз на стартер култури (млечни киселини) кои се употребуваат за производството на млечни производи			

ГЛАВА 31 ЃУБРИВА

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3102	Азотни ѓубрива, минерални или хемиски:		
3102 21 00 00	-Амониум сулфат; двојни соли и мешавини на амониум сулфат и амониум нитрат:		
3102 21 00 00	-Амониум сулфат.....		Д1

ГЛАВА 32 ЕКСТРАКТИ ЗА ШТАВЕЊЕ ИЛИ БОЈОСУВАЊЕ; ТАНИНИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ; БОИ ЗА ТЕКСТИЛ, ПИГМЕНТИ И ДРУГИ МАТЕРИИ ЗА БОЈОСУВАЊЕ; ПРИГОТВЕНИ ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА И ЛАКОВИ; КИТОВИ И ДРУГИ ЗАТИНАЧКИ МАСИ; ПЕЧАТАРСКИ БОИ И МАСТИЛА

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3208	Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, дисперзирани или растворени во неводен медиум; раствори дефинирани со забелешката 4 кон оваа глава:		
3208 90	-Друго:		
3208 90 11 00	--Раствори, како оние дефинирани во забелешка 4 кон оваа глава:		
3208 90 11 00	---Полиуретан од 2,2'-(терт-бутилимино) диетанол и 4,4'-метиленидициклохексил диизоцијанат, во форма на раствор во N,N-диметилацетамид, со содржина по маса 48% или повеќе на полимер.....	Д1	Д1
3208 90 13 00	---Кополимер на п - крезол и дивинилензен, во форма на раствор на N,N - диметилацетамид, со содржина 48% по маса или повеќе на полимер.....	Д1	Д1

ГЛАВА 34 САПУН, ОРГАНСКИ ПОВРШНСКИ АКТИВНИ СРЕДСТВА, ПРЕПАРАТИ ЗА ПЕРЕЊЕ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ВЕШТАЧКИ ВОСОЦИ, ПРИГОТВЕНИ ВОСОЦИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЛИРАЊЕ ИЛИ ЧИСТЕЊЕ, СВЕЌИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ, ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ, "ЗАБАРСКИ ВОСОЦИ" И ЗАБАРСКИ ПРЕПАРАТИ ВРЗ БАЗА НА ГИПС

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3402	Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење, со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. број 3401:		
3402 20	- Препарати приготвени за продажба на мало:		
3402 20 90 00	-- Препарати за перење и препарати за чистење		Д5*

Д5* Забраната за увоз се однесува на прашок за машинско перење на текстилни производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало, со содржина на фосфор во органска или неорганска форма со над 0,5% по маса.

ГЛАВА 35
БЕЛТАЧИНЕСТИ МАТЕРИИ; МОДИФИКУВАНИ СКРОБОВИ;
ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3503 00	Желатин (вклучувајќи желатин во листови со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма, обработени или необработени по површината или бојосани) и деривати на желатин; рибино лепило; други лепила од животинско потекло, освен казеински лепила од тар. број 3501:		
3503 00 10 00	-Желатин и негови деривати.....		Д1*
3503 00 80 00	-Друго.....		Д1*

Д1*Се однесува за фармацевтската индустрија

ГЛАВА 36
ЕКСПЛОЗИВИ, ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; КИБРИТИ, ПИРОФОРНИ ЛЕГУРИ; ЗАПАЛНИ ПРЕПАРАТИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3601 00 00 00	Барут	Д7	Д7
3602 00 00 00	Подготвени експлозиви, освен барут	Д7	Д7
3603 00	Бавногоречки штапини; детонирачки штапини; ударни или експлозивни капсели; запалки; електрични детонатори:		
3603 00 10 00	-Бавногоречки штапини; детонирачки штапини.....	Д7	Д7
3603 00 90 00	-Друго.....	Д7	Д7
3604	Пиротехнички производи за огномети, сигнални ракети, противградобијни ракети; сигнални ракети за густа магла и други пиротехнички производи:		
3604 10 00 00	-Пиротехнички производи за огномети.....	Д7	Д7
3604 90 00 00	-Друго.....	Д7	Д7
3606	Фероцериум и други пирофорни легури во сите форми; производи од запаливи материи наведени во забелешката 2 кон оваа глава:		
3606 90	-Друго:		
3606 90 10 00	--Фероцериум и други пирофорни легури во сите форми.....	Д7	Д7
3606 90 90 00	--Друго.....	Д7*	Д7*

Д7* -Дозволата не се однесува на смолни факели, потпалувачи за оган

ГЛАВА 37
ПРОИЗВОДИ ЗА ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ЦЕЛИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; план-филмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:		
3701 10	-За рентгенско снимање:		
3701 10 10 00	--За медицинска, стоматолошка или ветеринарна употреба		Д1
3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени:		
3702 10 00 00	-За рентгенски снимања.....		Д1

ГЛАВА 38
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви):		
3808 50 00 00	-Производи назначени во забелешка 1 кон оваа Глава	Д4*	Д1/ Д4*
3808 91	-- Други:		
	-- Инсектициди:		

3808 91 10 00	--- Врз база на пиретроиди	Д4*	Д1/ Д4*
3808 91 20 00	--- Врз база ма хлорирани јаглеводороди	Д4*	Д1/ Д4*
3808 91 30 00	--- Врз база на карбамати	Д4*	Д1/ Д4*
3808 91 40 00	--- Врз база на органофосфорни соединенија	Д4*	Д1/ Д4*
3808 91 90 00	--- Друго	Д4*	Д1/ Д4*
3808 92	--- Фунгициди:		
	--- Неоргански:		
3808 92 10 00	---- Препарати врз база на соединенија на бакар	Д4*	Д1/ Д4*
3808 92 20 00	---- Друго	Д4*	Д1/ Д4*
	--- Друго:		
3808 92 30 00	---- Врз база на дитиокарбамати	Д4*	Д1/ Д4*
3808 92 40 00	---- Врз база на бензимидазоли	Д4*	Д1/ Д4*
3808 92 50 00	---- Врз база на диазоли или триазоли	Д4*	Д1/ Д4*
3808 92 60 00	---- Врз база на диазини или морфолини	Д4*	Д1/ Д4*
3808 92 90 00	---- Друго	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93	--- Хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата:		
	--- Хербициди:		
3808 93 11 00	---- Врз база на фенокси-фитохормони	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 13 00	---- Врз база на триазини	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 15 00	---- Врз база на амиди	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 17 00	---- Врз база на карбамати	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 21 00	---- Врз база на динитроанилни деривати	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 23 00	---- Врз база на деривати на уреа, на урацил или на сулфонил уреа	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 27 00	---- Друго	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 30 00	--- Средства против 'ртење	Д4*	Д1/ Д4*
3808 93 90 00	--- Средства за регулација на растењето на растенијата	Д4*	Д1/ Д4*
3808 94	--- Дезинфектанти:		
3808 94 10 00	--- Врз база на кватернарни соли на амониум	Д4*	Д1/ Д4*
3808 94 20 00	--- Врз база на халогени соединенија	Д4*	Д1/ Д4*
3808 94 90 00	--- Друго	Д4*	Д1/ Д4*
3808 99	--- Друго:		
3808 99 10 00	--- Родентициди	Д4*	Д1/ Д4*
3808 99 90 00	--- Друго	Д4*	Д1/ Д4*
3813 00 00 00	Препарати и полнења за апарати за гаснење пожар; наполнети гранати за гаснење пожари	Д4*	Д4*
3814 00	Сложени органски растворувачи и разредувачи, на друго место неспомнати ниту опфатени; подготвени средства за симнување на премачкувачките средства или лакови:		
3814 00 10 00	- Врз база на бутил ацетат	Д4*	Д4*
3814 00 90 00	- Друго	Д4*	Д4*
3822 00 00 00	Дијагностички или лабораторски реагенси на подлога и приготвени дијагностички или лабораториски реагенси без оглед на тоа дали се или не се на подлога, освен оние од тар. број 3002 или 3006; сертификирани референтни материјали		Д1**
3824	Подготвени врзиви средства за леарски калапи или леарски јадра; хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешавини на природни производи), на друго место неспомнати или опфатени:		
	- Мешавини кои содржат халогенирани деривати на метан, етан и пропан:		
3824 71 00 00	-- Кои содржат хлорофлуоројаглероди(ЦФЦс), кои содржат или не водородхлорофлуоројаглероди(ХЦФЦс), перфлуоројаглероди(ПФЦс) или водородфлуоројаглероди(ХФЦс)	Д4*	Д4*
3824 72 00 00	-- Кои содржат бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан или дибромотетрафлуорометан	Д4*	Д4*
3824 73 00 00	-- Кои содржат водородбромофлуоројаглероди(ХБФЦс)	Д4*	Д4*
3824 74 00 00	-- Кои содржат водородхлорофлуоројаглероди(ХЦФЦс), кои содржат или не перфлуоројаглероди(ПФЦс) или водородфлуоројаглероди(ХФЦс), но кои не содржат хлорофлуоројаглероди(ЦФЦс)	Д4*	Д4*
3824 75 00 00	-- Кои содржат јаглерод тетрахлорид	Д4*	Д4*
3824 76 00 00	-- Кои содржат 1,1,1-трихлороетан(метил хлороформ)	Д4*	Д4*
3824 77 00 00	-- Кои содржат бромометан(метил бромид) или бромохлорометан	Д4*	Д4*
3824 78 00 00	-- Кои содржат перфлуоројаглероди(ПФЦс) или водородфлуоројаглероди(ХФЦс), но кои не содржат хлорофлуоројаглероди(ЦФЦс) или водородхлорофлуоројаглероди(ХЦФЦс)	Д4*	Д4*
3824 79 00 00	-- Друго	Д4*	Д4*
	- Мешавини и препарати кои содржат оксиран (етилен оксид), полибромирани бифенили(ПББс), полихлорирани бифенили (ПЦБс), полихлорирани терфенили(ПЦТс) или три(2,3-дибромопропил) фосфат:		
3824 81 00 00	-- Кои содржат оксиран(етилен оксид)	Д4*	Д4*
3824 82 00 00	-- Кои содржат полихлорирани бифенили(ПЦБс), полихлорирани трифенили(ПЦТс) или	Д4*	Д4*

3824 83 00 00	полибромирани бифенили(ПББс)	Д4*	Д4*
3824 90	-- Кои содржат три(2,3-дибромопропил)фосфат		
	-- Друго:		
3824 90 30 00	-- Нафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри	Д1	Д1
	-- Друго:		
3824 90 97 00	-----Друго	Д4*	Д4*
3825	Остаточни производи на хемиските или сродни индустрии, на друго место неспомнати или опфатени; градски отпад, отпадна тиња; други отпади опфатени во Забелешка 6 кон оваа Глава:		
3825 10 00 00	-Градски отпад		Д4
3825 20 00 00	-Отпадна тиња		Д4
3825 30 00 00	-Клинички отпад		Д4
	-Отпад од органски растворувачи:		
3825 41 00 00	--Халогенирани		Д4
3825 49 00 00	--Други.....		Д4
3825 50 00 00	-Отпади од течности за конзервирање на металите, хидраулични флуиди, флуиди за кочници и флуиди против мрзнење (антифризи)		Д4
	-Други отпади од хемиските или сродни индустрии:		
3825 61 00 00	--Главна со содржина на органски материи.....		Д4
3825 69 00 00	--Друго.....		Д4
3825 90	-Друго:		
3825 90 10 00	--Алкален железен оксид за пречистување на гас		Д4
3825 90 90 00	--Друго.....		Д4

* Дозволата е потребна само за производи што содржат супстанции наведени во Табела 2 од Прилог број 3

** Се однесува за фармацевтската индустрија

ГЛАВА 39 ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
3910 00 00 00	Силикони во примарни форми		Д1*
3913	Природни полимери (на пр, алгинска киселина) и модификувани природни полимери (на пр, зацврснати белгачини, хемиски деривати на природен каучук), на друго место неспомнати или неопфатени, во примарни форми:		
3913 10 00 00	--Алгинска киселина, нејзини соли и естри.....	Д1**	Д1**

* Се однесува за фармацевтската индустрија

** Се однесува за производи наведени во Прилог бр. 2

ГЛАВА 40 КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК И ГУМА

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
4004 00 00 00	Отпадоци, струганици и остатоци од гума (освен тврда гума) и прав и гранули добиени од тие производи.....		Д4
4012	Протектирани или употребувани надворешни пневматски гуми; полни гуми или гуми со воздушни комори, протектори (газечки слој) и штитници од гума:		
	-Протектирани гуми:		
4012 11 00 00	--За патнички автомобили (вклучувајќи караван-возила и тркачки коли)		Д4
4012 12 00 00	--За автобуси и камиони.....		Д4
4012 13 00 00	--За воздухоплови		Д4
4012 19 00 00	--Други.....		Д4
4012 20	-Употребувани пневматски надворешни гуми:		
4012 20 00 10	--За патнички автомобили		Д4
4012 20 00 30	--За автобуси и камиони.....		Д4
4012 20 00 90	--Други.....		Д4
4012 90	-Друго:		
4012 90 20 00	--Полни гуми или гуми со воздушна комора.....		Д4
4012 90 30 00	--Протектори (газечки слој)		Д4

ГЛАВА 44
ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН

Тар. озн.	На и м е н у в а н и е	И з в о з	У в о з
4401	Огревно дрво, во форма на трупци, цепеници, гранки, снопови или слични форми; иверки и слични честички; дрвени струганици, отпадоци и остатоци од дрво, агломерирани или неагломерирани облици, во форма на брикети, пелети или слични форми:		
4401 10 00 00	-Огревно дрво во облици, цепеници, гранки, снопови или слични форми.....	Д1	
4403	Дрво необработено, со кора или без кора или беловина, или грубо обработено (учетворено):		
4403 10 00 00	-Заштитено со боја, креозот или со други материи.....	Д1	
4403 92	---Од бука (Fagus spp.):		
4403 92 10 00	---Трупци исечени со пила.....	Д1	
4403 92 90 00	---Друго.....	Д1	
4403 99	---Друго:		
	---Друго:		
4403 99 95 10	---Ореови трупци (Yuglans L.)	Д1	
4403 99 95 90	---Друго	Д1	

ГЛАВА 49
ПЕЧАТЕНИ КНИГИ, ВЕСНИЦИ, СЛИКИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; РАКОПИСИ, ЧУКАНИ

Тар. озн.	На и м е н у в а н и е	И з в о з	У в о з
4907 00	Непоништени поштенски, таксени или слични марки кои се во оптек или нови изданија во земјата во која тие имаат, или ќе имаат призната вредност; таксени хартии; банкноти; чекови; акции, делници или обврзници и слични документи со наслов:		
4907 00 30 00	-Банкноти.....	Д8	Д8
4907 00 90 00	-Друго.....	Д8	Д8

ГЛАВА 55
ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА, СЕЧЕНИ

Тар. озн.	На и м е н у в а н и е	И з в о з	У в о з
5505	Отпадоци (вклучувајќи кратки влакна добиени при чешпање, отпадоци од предиво и скубени текстилни отпадоци) од вештачки или синтетички влакна:		
5505 10	---Од синтетички влакна:		
5505 10 10 00	---Од најлон или други полиамиди.....		Д4
5505 10 30 00	---Од полиестер.....		Д4
5505 10 50 00	---Акрилни или модакрилни.....		Д4
5505 10 70 00	---Од полипропилен.....		Д4
5505 10 90 00	---Друго.....		Д4
5505 20 00 00	---Од вештачки влакна.....		Д4

ГЛАВА 56
БАТА, ФИЛЦ И НЕТКАЕНИ МАТЕРИЈАЛИ; СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕДИВА; КАНАПИ, ЈАЖИЊА, ОРТОМИ И КАБЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ

Тар. озн.	На и м е н у в а н и е	И з в о з	У в о з
5608	Јазлирани мрежести производи од канап, јажиња или ортоми; готови рибарски мрежи и други готови мрежи од текстилни материјали:		
	---Од вештачки или синтетички текстилни материјали:		
5608 11	---Готови рибарски мрежи:		
	---Од најлон или други полиамиди:		
5608 11 11 00	---Од канап, јажиња или ортоми		Д1
5608 11 19 00	---Од предиво.....		Д1
	---Друго:		

5608 11 91 00	---Од канап, јажиња или ортоми	Д1
5608 11 99 00	---Од предиво.....	Д1

ГЛАВА 70 СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО

Тар. озп.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
7010	Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери, од стакло, за транспорт или пакување на стоки; тегли од стакло за конзервирање; затки, поклопки и други затворачи од стакло:		
7010 90	Друго:		
	----- Шишиња:		
	----- Од безбојно стакло, со номинална зафатнина од:		
7010 90 41 00	----- 1 л или поголема.....		Д2*
7010 90 43 00	----- Поголема од 0,33 л, но помала од 1 л		Д2*
7010 90 45 00	----- 0,15 л или поголема, но не поголема од 0,33 л.....		Д2*
7010 90 47 00	----- Помала од 0,15 л.....		Д2*
	----- Од обоено стакло, со номинална зафатнина од:		
7010 90 51 00	----- 1 л или поголема.....		Д2*
7010 90 53 00	----- Поголема од 0,33 л, но помала од 1 л.....		Д2*
7010 90 55 00	----- 0,15 л или поголема, но не поголема од 0,33 л		Д2*
7010 90 57 00	----- Помала од 0,15 л.....		Д2*
	----- Друго, со номинална зафатнина:		
7010 90 61 00	----- 0,25 л или поголема.....		Д2*
7010 90 67 00	----- Помала од 0,25 л.....		Д2*
7017	Производи од стакло за лабораториски, хигиенски или фармацевтски цели, градуирани или неградуирани, баждарени или небаждарени:		
7017 20 00 00	-Од друго стакло, што има линеарен коефициент на ширење-дилатација до 5×10^{-6} според Келвин, на температура меѓу 0°C и 300°C		Д2**
7017 90 00 00	-Друго.....		Д2**

* Дозволата е потребна само ако се употребуваат како мерни контејнери за индустриско пакување

** Дозволата е потребна само за градуирани производи од стакло

ГЛАВА 71 ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ

Тар. озп.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
7108	Злато (вклучувајќи платинирано) необработено или во форма на полупроизводи, или во форма на прав:		
	-Немонетарно:		
7108 11 00 00	--Прав.....	Д8	Д8
7108 12 00 00	--Други необработени форми	Д8	Д8
7108 13	--Други полупроизводи:		
7108 13 10 00	---Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, изземајќи било каква подлога	Д8	Д8
7108 13 80 00	---Друго.....	Д8	Д8
7108 20 00 00	--Монетарно.....	Д6	Д6
7109 00 00 00	Прости метали или сребро, платинирано со злато, натаму необработени, освен како полупроизводи.....	Д8	Д8
7110	Платина, необработена, полупроизводи или во прав:		
	-Платина:		
7110 11 00 00	--Необработена или во прав	Д8	
7110 19	--Друго:		
7110 19 10 00	---Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, изземајќи било каква подлога	Д8	
7110 19 80 00	---Друго.....	Д8	
	-Паладиум:		
7110 21 00 00	--Необработен или во прав	Д8	
7110 29 00 00	--Друго.....	Д8	
	-Родиум:		

7110 31 00 00	--Неообработен или во прав	Д8	
7110 39 00 00	--Друго	Д8	
	-Иридиум, осмиум и рутениум:		
7110 41 00 00	--Неообработени или во прав	Д8	
7110 49 00 00	--Друго	Д8	
7111 00 00 00	Прости метали, сребро или злато, платинирани со платина, понатаму неообработени, освен во форма на полупроизводи	Д8	
7112	Отпадоци и остатоци од благородни метали или од метал платиниран со благородни метали; други отпадоци и остатоци што содржат благородни метали или благородни метални соединенија, од видот кои главно се употребуваат за обновување на благородни метали:		
7112 30 00 00	--Пепел што содржи благородни метали или благородни метални соединенија	Д8	
	-Друго:		
7112 91 00 00	--Од злато, вклучувајќи и од метал платиниран со злато, исклучувајќи отпадоци што содржат други благородни метали	Д8	
7112 92 00 00	--Од платина, вклучувајќи од метали платинирани со платина, но исклучувајќи отпадоци што содржат други благородни метали	Д8	
7112 99 00 00	--Друго	Д8	
7118	Метални пари:		
7118 10	-Метални пари (освен златни метални пари), кои не се законско средство за плаќање:		
7118 10 10 00	--Од сребро	Д8	Д8
7118 10 90 00	--Друго	Д8	Д8
7118 90 00 00	--Друго	Д8	Д8

ГЛАВА 73**ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ЧЕЛИК**

Тар. ozn.	На именување	Извоз	Увоз
7321	Печки за загревање на простории, шпорети, решеткасти огништа, кујнски печки (вклучувајќи и со помошен казан за централно греење), скари, мангали, гасни решоа, грејачи за чинии не електрични апарати за домаќинство, и пивни делови, од железо или челик:		
	- Апарати за варење и греалки за чинии:		
7321 11	-- На гас или на гас и на други горива:		
7321 11 10 00	--- Со рерна, вклучувајќи и посебни рерни		Д3
7321 11 90 00	--- Друго		Д3

ГЛАВА 78**ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВО**

Тар. ozn.	На именување	Извоз	Увоз
7802 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од олово		Д4

ГЛАВА 80**КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ**

Тар. ozn.	На именување	Извоз	Увоз
8002 00 00 00	Отпадоци и остатоци, од калај	Д4	

ГЛАВА 81
ДРУГИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ ОД НИВ

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
8101	Волфрам (тунгстен) и производи од волфрам, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8101 97 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8102	Молибден и производи од молибден, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
	-Друго:		
8102 97 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8103	Тантал и производи од тантал, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8103 30 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8104	Магнезиум и производи од магнезиум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8104 20 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8105	Кобалтно мате и други меѓупроизводи на металургијата на кобалт; кобалт и производи од кобалт, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8105 30 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8107	Кадмиум и производи од кадмиум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8107 30 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8108	Титан и производи од титан, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8108 30 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8109	Циркониум и производи од циркониум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8109 30 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8110	Антимон и производи од антимон, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8110 20 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8111 00	Манган и производи од манган, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
	-Суров манган; отпадоци и остатоци; прав:		
8111 00 19 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
8112	Берилиум, хром, германиум, ванадиум, галиум, хафниум, индиум, ниобиум (колумбиум), рениум и талиум, и производи од тие метали, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
	-Берилиум:		
8112 13 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
	-Хром:		
8112 22 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
	-Талиум:		
8112 52 00 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4
	-Друго:		
8112 92	-- Суров; отпадоци и остатоци; прав:		
	--- Ниобиум (колумбиум); рениум; галиум; индиум; ванадиум; германиум:		
8112 92 21 00	---- Отпадоци и остатоци	Д4	Д4
8113 00	Кермети и производи од кермети, вклучувајќи отпадоци и остатоци:		
8113 00 40 00	--Отпадоци и остатоци.....	Д4	Д4

ГЛАВА 84
НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ; НИВНИ ДЕЛОВИ

Тар. ozn.	На и м е н у в а н и е	Извоз	Увоз
8401	Нуклеарни реактори; горивни елементи (патрони), неозрачени, за нуклеарни реактори; машини и апарати за сепарација на изотопи:		
8401 10 00 00	-Нуклеарни реактори (Еуратом)		Д4
8401 20 00 00	-Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни делови (Еуратом)		Д4
8401 30 00 00	-Горивни елементи (патрони), неозрачени (Еуратом).....		Д4
8401 40 00 00	-Делови на нуклеарни реактори (Еуратом)		Д4
8413	Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:		
	-Пумпи опремени или предвидени да бидат опремени со мерни уреди:		
8413 11 00 00	--Пумпи за точење гориво или мазиво, што се употребуваат на бензинските станици или во гаражите		Д2
8414	Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:		
	-Вентилатори:		
8414 51 00 00	--За маса, за под, за сид, за прозорци, за плафон или покрив, со вграден електромотор со моќност што не надминува 125 kW		Д3

8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:	
8415 10	--Прозорски или сидни, самостојни или "сплит системи":	
8415 10 10 00	--Самостојни.....	Д3/Д4
8415 10 90 00	--Сплит системи.....	Д3/Д4
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415:	
8418 10	--Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати:	
	--Со зафатнина што надминува 340 литри:	
8418 10 20 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 10 20 90	----Употребувани.....	Д4
	--Друго:	
8418 10 80 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 10 80 90	----Употребувани.....	Д4
	--Фрижидери за домаќинството:	
8418 21	--Компресиони:	
	--Со зафатнина што надминува 340 литри:	
8418 21 10 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 21 10 90	----Употребувани.....	Д4
	--Друго:	
	---Модел за на маса:	
8418 21 51 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 21 51 90	----Употребувани.....	Д4
	---Модел за вградување:	
8418 21 59 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 21 59 90	----Употребувани.....	Д4
	---Други, со зафатнина:	
	----Што не надминува 250 литри:	
8418 21 91 10	----Нови.....	Д3*/Д4
8418 21 91 90	----Употребувани.....	Д4
	----Што надминува 250 литри но не надминува 340 литри:	
8418 21 99 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 21 99 90	----Употребувани.....	Д4
8418 29	--Друго:	
8418 29 00 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 29 00 90	----Употребувани.....	Д4
8418 30	--Замрзнувачи во форма на сандак, со зафатнина што не надминува 800 л:	
	--Со зафатнина што не надминува 400 литри:	
8418 30 20 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 30 20 90	----Употребувани.....	Д4
	--Со зафатнина што надминува 400 литри но не надминува 800 литри:	
8418 30 80 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 30 80 90	----Употребувани.....	Д4
8418 40	--Замрзнувачи од вертикален тип, со зафатнина што не надминува 900 л:	
	--Со зафатнина што не надминува 250 литри:	
8418 40 20 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 40 20 90	----Употребувани.....	Д4
	--Со зафатнина што надминува 250 литри но не надминува 900 литри:	
8418 40 80 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 40 80 90	----Употребувани.....	Д4
8418 50	--Друг мебел (сандаци, ормани, витрини и сличен мебел) за чување и изложување, вклучувајќи опрема за ладење или замрзнување:	
	--Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот):	
	---За чување на замрзната храна:	
8418 50 11 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 50 11 90	----Употребувани.....	Д4
	---Друго:	
8418 50 19 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 50 19 90	----Употребувани.....	Д4
	---Друг разладен мебел:	
	---За длабоко замрзнување, освен оние од тар. подброеви 8418 30 и 8418 40:	
8418 50 91 10	----Нови.....	Д3/Д4
8418 50 91 90	----Употребувани.....	Д4
	---Друго:	
8418 50 99 10	----Нови.....	Д3/Д4

8418 50 99 90	----Употребувани		Д4
8422	Машини за миење садови; машини за чистење или сушење шишиња или други садови; машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци:		
	-Машини за миење садови:		
8422 11 00 00	--За домаќинството		Д3
8422 30 00 00	-Машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; машини за газирање на пијалаци		Д2*
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:		
8423 10	-Ваги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги за бебиња; ваги за домаќинството:		
8423 10 90 00	--Друго		Д2
8423 30 00 00	-Ваги за константна маса и ваги за испуштање на однапред определена маса на материјалот во кесиња, вреќи или контејнери, вклучувајќи и дозирни ваги		Д2
	-Други ваги:		
8423 81	--Со максимален капацитет на мерење што не надминува 30 кг:		
8423 81 10 00	---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса		Д2
8423 81 30 00	---За вагање и етикетање		Д2
8423 81 50 00	---Ваги за продавници		Д2
8423 81 90 00	---Друго		Д2
8423 82	--Со максимален капацитет на мерење што надминува 30 но не надминува 5000 кг:		
8423 82 10 00	---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса		Д2
8423 82 90 00	---Друго		Д2
8423 89	--Друго:		
8423 89 00 10	---Мостни (железнички)		Д2
8423 89 00 90	---Друго		Д2
8423 90 00 00	-Тегови за ваги од сите видови; делови на ваги		Д2
8443	Машини за печатење што се употребуваат за печатење со помош на плочи, цилиндри и други печатарски компоненти од тар. број 8442; други печатари, копир машини и факс машини, комбинирани или не комбинирани; делови и прибор за нив:		
	-Други принтери, копир машини и факс машини, комбинирани или не комбинирани:		
8443 32	--Други, со можност за поврзување со машина за автоматска обработка на податоци или во мрежа:		
8443 32 10 00	---Печатари		Д3
8443 32 30 00	---Факс машини		Д3
	---Други:		
8443 32 91 00	----Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за печатење		Д3
8443 32 93 00	----Други машини кои извршуваат функција на копирање со вграден оптички систем		Д3
8443 32 99 00	----Други		Д3
8443 39	--Други:		
8443 39 10 00	---Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за печатење		Д3
	---Други машини за копирање:		
8443 39 31 00	----Со вграден оптички систем		Д3
	---Други:		
8443 39 39 10	-----Од контактен тип		Д3
8443 39 39 90	-----Со термичко копирање		Д3
8443 39 90 00	---Други		Д3
8450	Машини за перење, за домаќинството или пералниците, вклучувајќи машини кои и перат и сушат:		
	-Машини, со капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг:		
8450 11	--Потполно автоматски:		
	---Со капацитет на суви алишта што не надминува 6 кг:		
8450 11 11 00	----Со врата на предната страна		Д3
8450 11 19 00	----Со врата на врвот		Д3
8450 11 90 00	---Со капацитет на суви алишта што надминува 6 кг но не надминува 10 кг		Д3
8450 12 00 00	--Други, со вграден центрифугален уред за сушење		Д3
8450 19 00 00	--Други		Д3
8451	Машини (освен машините од тар. број 8450) за перење, чистење, цедење (на алишта), сушење, пеглање (вклучувајќи и преси за фиксирање), белење, бојосување, апретирање, довршување,		

	привлечување или импрегнирање на текстилно предиво, ткаенини или плетенини, или на готови текстилни предмети и машини за нанесување на паста на основната ткаенина или на друга подлога што се користи во производството на подни покривки како што е линолеумот; машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење или запчесто изрежување на текстилни ткаенини:	
8451 21	--Машини за сушење:	
	--Со капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг:	
8451 21 10 00	--Со капацитет на суви алишта што не надминува 6 кг	ДЗ
8451 21 90 00	--Со капацитет на суви алишта што надминува 6 кг но не надминува 10 кг.....	ДЗ
8451 30	--Машини и преси за пеглање (вклучувајќи и преси за фиксирање):	
	--Електрично загревани, со моќност:	
8451 30 10 00	--Што не надминува 2500 W.....	ДЗ
8452	Машини за шиене, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за шиене; игли за машини за шиене:	
8452 10	--Машини за шиене за домаќинство:	
	--Машини за шиене (пришивање само со убод), со глави со маса што не надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако се со мотор; глави за машини за шиене (пришивање само со убод), со маса што не надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако се со мотор:	
8452 10 11 00	--Машини за шиене со поединечна вредност (без рамки, маси или мебел) повеќе од 65 евра...	ДЗ
8467	Рачни алатки, пневматски, хидраулични или со вграден електричен или неелектричен мотор:	
	--Со вграден електромотор:	
8467 21	--Дупчалки од сите видови:	
8467 21 10 00	--За работа без надворешен извор на енергија.....	ДЗ
	--Друго:	
8467 21 91 00	----Електропневматски	ДЗ
8467 21 99 00	----Друго.....	ДЗ
8467 22	--Пили:	
8467 22 10 00	--Верижни пили	ДЗ
8467 22 30 00	--Циркуларни пили.....	ДЗ
8467 22 90 00	--Друго.....	ДЗ
8467 29	--Друго:	
8467 29 10 00	--За обработка на текстилни материјали.....	ДЗ
	--Друго:	
8467 29 30 00	----За работа без надворешен извор на енергија.....	ДЗ
	----Друго:	
	----За брусење и пескарење:	
8467 29 51 00	-----За аголно брусење	ДЗ
8467 29 53 00	-----За пескарење.....	ДЗ
8467 29 59 00	-----Друго	ДЗ
8467 29 70 00	-----За рендисување.....	ДЗ
8467 29 80 00	-----Ножници за жива ограда, секачи за трева.....	ДЗ
8467 29 90 00	-----Друго.....	ДЗ**
	--Друг алат:	
8467 89 00 00	--Друго	ДЗ
8470	Машини за сметање и џебни машини за снимање, репродукција и покажување на податоци, со пресметковни функции; книговодствени машини, машини за франкирање, машини за издавање билети и слични машини, со вграден уред за сметање; регистар каси:	
	--Други електронски машини за сметање:	
8470 21 00 00	--Со вграден уред за печатење	ДЗ
8470 29 00 00	--Други	ДЗ
8470 30 00 00	--Други машини за сметање.....	ДЗ
8470 50 00 00	--Регистар-каси.....	ДЗ
8471	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за пренесување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 30 00 00	--Преносливи машини за автоматска обработка на податоци, со маса не поголема од 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј.....	ДЗ
	--Други машини за автоматска обработка на податоци:	
8471 41 00 00	--Што во исто кукиште имаат најмалку една централна единица, како и една влезна и излезна единица, или една комбинирана влезно-излезна единица	ДЗ
8471 49	--Други, испорачани како системи:	
8471 49 00 10	--Нови	ДЗ
8471 50 00 00	--Единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 или 8471 49, кои содржат или не содржат во исто кукиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици.....	ДЗ

8471 60	-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 70 00	--Друго	ДЗ**

ДЗ* Дозволата не е потребна при увоз на преносливи фрижидери кои може да работат на еднонасочна струја

ДЗ** Дозволата не е потребна при увоз на вибратори за бетон

ДЗ*** Дозволата не е потребна при увоз на маус (глушец) и командна палка (joystick)

Д2* Дозволата е потребна само за машини за полнење и дозирање и за машини за газирање на пијалаци

ГЛАВА 85

ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И ОПРЕМА И НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКИ И ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ

Тар. ozn.	Наименование	Извоз	Увоз
8504	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии:		
8504 31	--Други трансформатори:		
	--Со моќност што не надминува 1 kVA:		
	--Мерни трансформатори:		
8504 31 21 00	----Напонски		Д2
8504 31 29 00	----Друго		Д2
8504 32	--Со моќност што надминува 1 kVA но не надминува 16 kVA:		
8504 32 20 00	----Мерни трансформатори		Д2
8504 32 80 00	----Друго		Д2
8508	Правосмукалки:		
	--Со вграден електричен мотор:		
8508 11 00 00	---Со моќност што не надминува 1.500 W и со вреќичка за прашина или друг сад за собирање со капацитет што не надминува 20 л		Д3
8508 19	--Други:		
8508 19 00 10	----За употреба во домаќинството		Д3
8508 19 00 90	----Други		Д3
8508 60 00 00	---Други правосмукалки		Д3
8509 40 00 00	---Апарати за мелење и мешање на храна; соковници за овошје или зеленчук		Д3
8509 80 00 00	---Други апарати		Д3
8510	Апарати за бричење, апарати за потпишување и стрижење, со вграден електромотор:		
8510 10 00 00	---Апарати за бричење		Д3
8510 20 00 00	---Апарати за стрижење		Д3
8510 30 00 00	---Апарати за потпишување		Д3
8515	Машини и апарати за меко и тврдо лемење или заварување, електрични (вклучувајќи и електрично загреван гас), ласерски или врз принцип на друга светлост или фотонски сноп, ултразвук, електронски сноп, магнетни импулси или лак на плазма вклучувајќи ги и оние што можат да вршат сечење; електрични машини и апарати за врело прскање на метали или на кермети:		
	--Машини и апарати за меко или тврдо лемење:		
8515 11 00 00	---Лемилки и пиштоли за меко лемење		Д3
8515 19 00 00	---Друго		Д3
	--Машини и апарати за заварување на метали со електролак (вклучувајќи и лак на плазма):		
8515 39	--Други:		
	--За рачно заварување со обложени електроди, испорачани комплетно со глава за заварување или сечење:		
8515 39 90 00	---Друго		Д3
8516	Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи; електрични апарати за греење простор и електрични уреди за греење почва; електротермички апарати за уредување коса (на пример апарати за сушење коса, апарати за ондулација) и апарати за сушење раце; електрични пегли; други електротермички уреди за домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние од тар. број 8545:		
8516 10	--Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи:		
	--Грејачи на вода:		
8516 10 11 00	---Проточни		ДЗ*
8516 10 19 00	---Други		ДЗ*
8516 10 90 00	---Потопувачки грејачи		ДЗ**
	--Електрични апарати за загревање простории и електрични апарати за загревање почва:		
8516 21 00 00	---Грејни радијатори		Д3
8516 29	--Друго:		
8516 29 10 00	---Радијатори наполнети со течност		Д3

8516 29 50 00	---Конвекциони греачи.....	ДЗ
	---Друго:	
8516 29 91 00	---Со вграден вентилатор.....	ДЗ
8516 29 99 00	---Друго.....	ДЗ
	-Електро-термички апарати за уредување коса или сушење раце:	
8516 31	---Апарати за сушење коса:	
8516 31 10 00	---Хауби за сушење.....	ДЗ
8516 31 90 00	---Друго.....	ДЗ
8516 32 00 00	---Други апарати за уредување на коса.....	ДЗ
8516 33 00 00	---Апарати за сушење раце.....	ДЗ
8516 40	-Електрични пегли:	
8516 40 10 00	---На пареа.....	ДЗ
8516 40 90 00	---Друго.....	ДЗ
8516 50 00 00	---Микробранови печки.....	ДЗ
8516 60	-Други печки; шпорети, решоа и плочи за вриење; скари и ражни:	
8516 60 10 00	---Шпорети (кои во себе содржат рерна и грејна плоча).....	ДЗ
	---Решоа и плочи за вриење и греење:	
8516 60 59 00	---Друго.....	ДЗ
8516 60 70 00	---Скари и ражни.....	ДЗ
8516 60 80 00	---Рерни за вградување.....	ДЗ
8516 60 90 00	---Друго.....	ДЗ
	-Други електротермички уреди:	
8516 71 00 00	---Апарати за подготвување кафе или чај.....	ДЗ
8516 72 00 00	---Тостери.....	ДЗ
8516 79	---Друго:	
8516 79 20 00	---Фритези.....	ДЗ
8516 79 70 00	---Друго.....	ДЗ
8517	Телефонски сетови (апарати), вклучувајќи телефони за целуларни мрежи (мобилен телефонија) или за други безжични мрежи; други апарати за предавање или прием на глас, слики или други податоци, вклучувајќи апарати за комуникација во жичана или безжична мрежа (како за локална или за широко-подрачна мрежа), освен предаватели или приемници од тар. број 8443, 8525, 8527 или 8528:	
	-Телефонски сетови (апарати), вклучувајќи телефони за целуларни мрежи (мобилен телефонија) или за други безжични мрежи:	
8517 11 00 00	---Жични телефонски апарати (телефони) со безжична слушалка.....	ДЗ
8517 12 00 00	---Телефони за целуларни мрежи (мобилен телефонија) или за други безжични мрежи.....	ДЗ***
8517 18 00 00	---Други.....	ДЗ
	-Други апарати за предавање и прием на глас, слики или други податоци, вклучувајќи апарати за комуникација во жичана или безжична мрежа (како за локална или широко-подрачна мрежа):	
8517 62 00 00	---Машини за прием, конверзија и предавање или регенерација на глас, слики или други податоци, вклучувајќи и апарати за вклучување-исклучување ("switching") и усмерување ("routing").....	ДЗ
8517 69	---Други:	
8517 69 10 00	---Видеотелефони.....	ДЗ
8519	Апарати за снимање и репродукција на звук:	
8519 20	-Апарати кои се пуштаат во работа со метални пари, банкноти, банковни картички, жетони или со други платежни средства:	
8519 20 10 00	---Грамофони што се вклучуваат со метални пари или со жетон.....	ДЗ
	---Други:	
8519 20 91 00	---Со ласерски оптички запис.....	ДЗ
8519 20 99 00	---Други.....	ДЗ
8519 30 00 00	---Грамофони без сопствен засилувач.....	ДЗ
	-Други апарати:	
8519 81	---Со употреба на магнетен, оптички или полупроводнички медиум:	
	---Апарати за репродукција на звук (вклучувајќи касетни магнетофони), кои немаат вграден уреди за снимање на звук:	
8519 81 11 00	---Диктафони.....	ДЗ
	---Други апарати за репродукција на звук:	
8519 81 15 00	---Касетни, со цевна големина.....	ДЗ
	---Други:	
	-----Со ласерски оптички запис:	
8519 81 31 00	-----За употреба во моторни возила, тип што употребува дискови со пречник што не надминува 6,5 см.....	ДЗ
8519 81 35 00	-----Други.....	ДЗ
8519 81 45 00	-----Други.....	ДЗ

8519 81 51 00	--Други апарати: ---Апарати за диктирање што не можат да работат без надворешен извор на енергија.....	Д3
8519 81 81 00	----Други: -----Што користат магнетни ленти на калем, кои овозможуваат снимање или репродукција на звук било со една брзина од 19 см/сек или со повеќе брзини, ако тие сочинуваат само 19 см/сек и помали брзини.....	Д3
8519 81 85 00	-----Други.....	Д3
8519 89	--Други: ---Апарати за репродукција на звук, кои немаат вградено уреди за снимање на звук:	
8519 89 11 00	---Апарати за репродукција на звук, со засилувач, различни од оние од тар. подброј 8519 20	Д3
8519 89 15 00	---Диктафони	Д3
8519 89 19 00	---Други	Д3
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:	
8521 10	-Со магнетна лента: --Кои употребуваат лента со ширина што не надминува 1,3 см и кои вршат снимање или репродукција со брзина на лента што не надминува 50 мм во секунда:	
8521 10 20 10	---Нови.....	Д3
8521 10 20 90	---Употребувани.....	Д4
8521 10 95 10	--Друго: ---Нови.....	Д3
8521 10 95 90	---Употребувани.....	Д4
8521 90	-Други: ---Нови.....	Д3
8521 90 00 10	---Употребувани.....	Д4
8527	Приемници за радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто куќинште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник: - Радиодифузни приемници што не можат да работат без надворешен извор на енергија, за употреба во моторни возила:	
8527 29 00 00	--Друго.....	Д3
8528	Монитори и проектори, без вграден телевизиски приемник; приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика: -Монитори со катодна цевка: --Кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471	Д3
8528 49	--Други: ---Црно-бели или други еднобојници:	
8528 49 10 10	----Нови	Д3
8528 49 10 90	----Употребувани	Д4
8528 49 35 10	---Во боја: ----Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5:	Д3
8528 49 35 90	----Нови	Д4
8528 49 91 10	----Употребувани	Д3
8528 49 91 90	----Други: -----Со прикажувачки параметри што не надминува 625 линии:	Д4
8528 49 99 10	-----Нови	Д3
8528 49 99 90	-----Употребувани	Д4
8528 51 00 00	-Други монитори: --Кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471	Д3
8528 59	--Други: ---Црно-бели или други еднобојници:	
8528 59 10 10	----Нови	Д3
8528 59 10 90	----Употребувани	Д4
8528 59 90 10	---Во боја: ----Нови	Д3
8528 59 90 90	----Употребувани	Д4
8528 61 00 00	-Проектори: --Кои исклучително или главно се користат со машини за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471	Д3
8528 69	--Други:	

	--- Кои работат со помош на рамен дисплеј (на пример, уред со течен кристал), погоден за прикажување на дигитални информации кои се добиваат од машина за автоматска обработка на податоци:	
8528 69 10 10	---- Нови	Д3
8528 69 10 90	---- Употребувани	Д4
	--- Други:	
	--- Црно-бели или други еднобојници:	
8528 69 91 10	---- Нови	Д3
8528 69 91 90	---- Употребувани	Д4
	--- Во боја:	
8528 69 99 10	---- Нови	Д3
8528 69 99 90	---- Употребувани	Д4
	- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
8528 71	-- Кои не се наменети за вградување на видео дисплеј или екран:	
	--- Видео тјунери:	
8528 71 13 00	---- Апарати со микропроцесорски уреди во кои е вграден модем за поддршка на Интернет, и со функција на интерактивна размена на информации, погодни да примаат телевизиски сигнали (лет-топ кутии со комуникациска функција)	Д3
8528 71 19 00	---- Други	Д3
8528 71 90 00	---- Други	Д3
8528 72	-- Други, во боја:	
8528 72 10 00	--- Уреди за телевизиска проекција	Д3
8528 72 20 00	--- Апарати со вграден видео рекордер или плеер	Д3
	--- Други:	
	--- Со катодна цевка:	
	--- Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5 со дијагонална димензија на екран:	
	--- Што не надминува 42 см:	
8528 72 31 10	----- Нови	Д3
8528 72 31 90	----- Употребувани	Д4
	--- Што надминува 42 см но не надминува 52 см:	
8528 72 33 10	----- Нови	Д3
8528 72 33 90	----- Употребувани	Д4
	--- Што надминува 52 см но не надминува 72 см:	
8528 72 35 10	----- Нови	Д3
8528 72 35 90	----- Употребувани	Д4
	--- Што надминува 72 см:	
8528 72 39 10	----- Нови	Д3
8528 72 39 90	----- Употребувани	Д4
	--- Други:	
	--- Со прикажувачки параметри што не надминува 625 линии, со дијагонална димензија на екран:	
8528 72 51 00	----- Што не надминува 75 см	Д3
8528 72 59 00	----- Што надминува 75 см	Д3
8528 72 75 00	----- Со прикажувачки параметри што надминува 625 линии	Д3
	--- Други:	
8528 72 91 00	----- Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5	Д3
8528 72 99 00	----- Други	Д3
8528 73	-- Други црно-бели или други еднобојници:	
8528 73 00 10	--- Нови	Д3
8528 73 00 90	--- Употребувани	Д4
8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релеи, стопувачки осигурувачи, пригушувачи на бранови со висока фреквенција, вклучници, штекери, сијалични грла и други конектори, разводни кутии), за напон што не надминува 1000 V; конектори за оптички влакна, снопови од оптички влакна или кабли:	
	- Сијалични грла, вклучници и штекери:	
8536 61	-- Сијалични грла:	
8536 61 10 00	--- Со едисонов навој	Д3****
8536 61 90 00	--- Друго	Д3****
8548	Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	
8548 10	- Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични	

8548 10 10 00	акумулатори: --Потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии.....	Д4
8548 10 21 00	--Потрошени електрични акумулатори: ---Оловни акумулатори	Д4
8548 10 29 00	---Друго.....	Д4
8548 10 91 00	--Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори: ---Што содржат олово.....	Д4
8548 10 99 00	---Друго.....	Д4

Д3* Дозвола е потребна само за електрични бојлери за домашна употреба. Дозволата не е потребна за грејачи за вградување како резервни делови.

Д3** Дозволата е потребна само за потопувачки грејачи за домашна употреба.

Д3*** Дозволата е потребна само за телефони за целуларни мрежи (мобилна телефонија).

Д3**** Дозволата не е потребна при увоз на сијалични грла наменети за употреба во возила.

ГЛАВА 87

ВОЗИЛА ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА, И НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
8704	Моторни возила за превоз на стоки: -Други, со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):		
8704 21	--Со бруто маса што не надминува 5 т:		
8704 21 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)		Д4
8704 22	--Со бруто-маса што надминува 5 т но не надминува 20 т:		
8704 22 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)		Д4
8704 23	--Со бруто маса што надминува 20 т:		
8704 23 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)		Д4
	-Други, со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички:		
8704 31	--Со бруто маса што не надминува 5 т:		
8704 31 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)		Д4
8704 32	--Со бруто маса што надминува 5 т:		
8704 32 10 00	---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом)		Д4
8708	Делови и прибор за моторни возила од тар. броеви 8701 до 8705:		
8708 70	-Тркала, нивни делови и прибор:		
	--Друго:		
8708 70 50 00	---Тркала од алуминиум; делови и прибор за тркала, од алуминиум		Д4*
8708 70 91 00	---Тркала во форма на звезда, лиени во едно парче, од железо или челик		Д4*
8708 70 99 00	---Друго.....		Д4*
8710 00 00 00	Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, вклучувајќи и опремени со вооружување, и нивни делови.....	Д7	Д7

Д4* Дозволата е потребна само за тркала со употребувани надворешни гуми

ГЛАВА 89

БРОДОВИ, ЧАМЦИ И ПЛОВЕЧКИ КОНСТРУКЦИИ

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
8906	Други пловила, вклучувајќи и воени бродови и чамци за спасување, освен чамци на весла:		
8906 10 00 00	-Воени бродови.....	Д7	Д7

ГЛАВА 90

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви елементи од оптички необработено стакло:		
9001 30 00 00	-Контактни леќи		Д1
9013 10 00 00	-Телескопски нишани за оружје; перископи; телескопи проектирани да формираат делови за машини, уреди, инструменти или апарати од оваа глава или од оддел XVI.....	Д7	Д7
9013 20 00 00	-Ласери, освен ласерски диоди.....	Д7	Д7

9015	Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далномери:	
9015 10	-Далномери:	
9015 10 10 00	--Електронски.....	Д2
9015 10 90 00	--Друго.....	Д2
9015 20	-Теодолити и тахеометри:	
9015 20 10 00	--Електронски.....	Д2
9015 20 90 00	--Друго.....	Д2
9016 00	Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и оние со тегови:	
9016 00 10 00	--Ваги.....	Д2
9016 00 90 00	--Делови и прибор.....	Д2
9017	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на пр, мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	
9017 30	-Микрометарски мерила, шублери и калибрачки мерила:	
9017 30 10 00	--Микрометарски мерила и шублери.....	Д2
9017 30 90 00	--Друго (исклучувајќи калибрачки мерила со уреди за подесување од тар. број 9031).....	Д2
9017 80	-Други инструменти:	
9017 80 10 00	--Мерни шипки, мерни траки и ленири со мерна поделба.....	Д2*
9017 80 90 00	--Друго.....	Д2
9018 31	-Шприцеви, игли, катетри, канили и слично:	
9018 31 10 00	---Од пластични маси.....	Д1/Д2
9018 31 90 00	---Друго.....	Д1/Д2
9018 32	-Цевчести метални игли и хируршки игли за шиење:	
9018 32 10 00	---Цевчести метални игли.....	Д1
9018 32 90 00	---Хируршки игли за шиење.....	Д1
9018 39 00 00	---Друго.....	Д1
9018 90	-Други инструменти и апарати:	
9018 90 10 00	--Инструменти и апарати за мерење на крвен притисок.....	Д2
9018 90 30 00	--Опрема за дијализа (вештачки бубрези, бубрежни машини, дијализатори).....	Д1
9021	Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (патеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат, или вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или инвалидноста:	
9021 10	-Ортопедски справи или справи за фрактури:	
9021 10 10 00	--Ортопедски справи.....	Д1
9021 10 90 00	--Шини и други справи за фрактури.....	Д1
9021 21	-Вештачки заби и забни протези:	
9021 21 10 00	---Вештачки заби:	
9021 21 10 00	---Од пластични маси.....	Д1
9021 21 90 00	---Од други материјали.....	Д1
9021 31	-Други вештачки делови на телото:	
9021 31 00 00	--Вештачки зглобови.....	Д1
9021 39	-Друго:	
9021 39 10 00	---Очни протези.....	Д1
9021 39 90 00	---Друго.....	Д1
9021 50 00 00	--Апарати за стимулација на работата на срцевите мускули (пасмејкери), освен делови и прибор.....	Д1
9022	Рендген -апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за медицинска,хируршка, забарска или ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рентген-зраци, генератори со висок напон, командни табли и командни маси, екрани, маси, столови и слично, за испитување или лекување:	
9022 12	-Рендген-апарати за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија:	
9022 12 00 00	--Компјутеризирани томографски апарати.....	Д1
9022 13 00 00	--Друго, за стоматолошка употреба.....	Д1
9022 14 00 00	--Друго, за медицинска, хируршка или ветеринарна употреба.....	Д1
9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на кинење или збивање, еластичност или на други механички својства на материјалите (на пр, на метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса):	
9024 10	-Машини и апарати за испитување на метали:	
9024 10 00 00	--Електронски.....	

9024 10 11 00	--- Универзални или за испитување на цврстина на кинење	Д2
9024 10 13 00	--- За испитување на тврдоста	Д2
9024 10 19 00	--- Друго	Д2
9024 10 90 00	--Друго:	Д2
9024 80	--Други машини и апарати:	
	--Електронски.....	
9024 80 11 00	--- За испитување на текстил, хатија или картон.....	Д2
9024 80 19 00	--- Друго	Д2
9024 80 90 00	--Друго:	Д2
9024 90 00 00	--Делови и прибор	Д2
9025	Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање:	
	--Термометри и пирометри, што не се комбинирани со други инструменти:	
9025 11	--Полшети со течност, за директно отчитување:	
9025 11 20 00	--- Клинички или ветеринарни	Д2
9025 11 80 00	--- Друго.....	Д2
9025 19	--Други:	
9025 19 20 00	--- Електронски	Д2
9025 19 80 00	--- Друго.....	Д2
9025 80	--Други инструменти:	
9025 80 20 00	--- Барометри, некомбинирани со други инструменти.....	Д2
	--Друго:	
9025 80 40 00	--- Електронски	Д2
9025 80 80 00	--- Друго.....	Д2
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи голедини на течностите или на гасовите (на пр, мерачи на протекот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количеството на топлотата), освен инструментите и апаратите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032:	
9026 10	--За мерење или контрола на протокот или на нивото на течностите:	
	--Електронски:	
9026 10 21 00	--- Мерачи на проток	Д2
9026 10 29 00	--- Друго.....	Д2
	--Друго:	
9026 10 81 00	--- Мерачи на проток	Д2
9026 10 89 00	--- Друго.....	Д2
9026 20	--За мерење или контрола на притисокот:	
9026 20 20 00	--- Електронски.....	Д2
	--Друго:	
9026 20 40 00	--- Спирални или метални мерачи на притисок со мембрана.....	Д2
9026 20 80 00	--- Друго.....	Д2
9026 80	--Други инструменти и апарати:	
9026 80 20 00	--- Електронски.....	Д2
9026 80 80 00	--- Друго.....	Д2
9027	Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи (на пр, полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични или фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротомии:	
9027 10	--Апарати за анализа на гас или на чад:	
9027 10 10 00	--- Електронски.....	Д2
9027 10 90 00	--- Други.....	Д2
9027 20 00 00	--- Хроматографи и инструменти за електрофореза.....	Д2
9027 30 00 00	--- Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени)	Д2
9027 50 00 00	--- Други инструменти и апарати што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени).....	Д2
9027 80	--Други инструменти и апарати:	
9027 80 05 00	--- Експозиметри	Д2
	--Електронски:	
9027 80 11 00	--- рН метри, pH метри и други апарати за мерење на спроводливост.....	Д2
	--Друго:	
9027 80 91 00	--- Вискозиметри, порозиметри и дилатометри	Д2
9027 80 97 00	--- Друго	Д2
9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење:	

9028 10 00 00	-Гасометри.....		Д2
9028 20 00 00	-Мерачи на течности.....		Д2
9028 30	-Електрични бројла:		
	--За наизменична струја:		
9028 30 11 00	---Еднофазни.....		Д2
9028 30 19 00	---Повеќетафазни.....		Д2
9028 30 90 00	---Друго.....		Д2
9029	Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и тахиметри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи:		
9029 10 00 00	-Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично:		Д2**
9029 20	-Покажувачи на брзината и тахиметри; стробоскопи:		
	--Покажувачи на брзина и тахиметри:		
9029 20 38 00	---Друго.....		Д2***
	-Други инструменти и апарати, за мерење или контрола на напон, јачина на струја, отпор или моќност:		
9030 31 00 00	---Мултиметри, без уред за регистрирање.....		Д2
9030 33 10 00	---Електронски.....		Д2
	---Друго:		
9030 33 91 00	----Волтметри.....		Д2
9030 33 99 00	----Друго.....		Д2

* Дозволата е потребна само за мерни шипки од 1 метар и подолги и мерни ленти подолги од 5 метри
 ** Дозволата е потребна само за таксиметри
 *** Дозволата е потребна само за хронотахографи

ГЛАВА 91 ЧАСОВНИЦИ И НИВНИ ДЕЛОВИ

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
9102	Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9101:		
	-Други:		
9102 91	--Електрично напојувани:		
9102 91 00 10	---Штоперици.....		Д2
9102 99	--Други:		
9102 99 00 10	---Штоперици.....		Д2
9106	Апарати за регистрирање на време и датум и апарати за мерење, регистрирање или на друг начин покажување на временски интервали, со часовници или со механизам за лични часовници или со синхрон-мотор (на пр, за регистрирање само на време, или на време и на датум):		
9106 10 00 00	-Апарати за регистрирање само на време; апарати за регистрирање и на време и на датум.....		Д2
9106 90	-Други:		
9106 90 80 00	---Друго.....		Д2

ГЛАВА 93 ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

Тар. ozn.	Наименување	Извоз	Увоз
9301	Воено оружје, освен револверите, пиштолите и оружјата од тар. број 9307:		
	-Артилериско оружје (на пример, топови, хаубици и минофрлачи):		
9301 11 00 00	---Самоодни.....	Д7	Д7
9301 19 00 00	---Друго.....	Д7	Д7
9301 20 00 00	-Ракетни лансери: фрлачи на пламен, лансери на рачни гранати; цевки за исфрлање на торпеда и слични проектори.....	Д7	Д7
9301 90 00 00	-Друго.....	Д7	Д7
9302 00 00 00	Револвери и пиштоли, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9303 или 9304.....	Д7	Д7
9303	Друго огнено оружје и слични уреди што функционираат со палење на експлозивно полнење (на пр, спортски пушки, сачмарки и ловечки и спортски карабини, огнено оружје што се полни однапред, сигнални пиштоли и други направи предвидени за исфрлување само на сигнални ракети, пиштоли и револвери за истрелување на маневарска муниција, пиштоли со поврзани клин за хумано убивање на животни, фрлачи на бродски јажиња):		

9303 10 00 00	-Огнено оружје што се полни однапред	Д7*	Д7
9303 20	-Други спортски, ловечки пушки-сачмарки, вклучувајќи и комбинација на сачмарки и карабини:		
9303 20 10 00	--Со една мазна цевка	Д7	Д7
9303 20 95 00	--Друго	Д7	Д7
9303 30 00 00	-Други спортски и ловечки пушки	Д7	Д7
9303 90 00 00	-Друго	Д7	Д7
9304 00 00 00	Друго оружје (на пример, пружински, воздушни или гасни пушки и пиштоли, пендреци), освен оружјето од тар. број 9307	Д7*	Д7
9305	Делови и прибор на производите од тар. броеви 9301 до 9304:		
9305 10 00 00	--За револвери или пиштоли	Д7	Д7
	-За пушки-сачмарки, карабини од тар. број 9303:		
9305 21 00 00	--Цевки за пушки-сачмарки	Д7	Д7
9305 29 00 00	--Друго	Д7	Д7
	-Друго:		
9305 91 00 00	--Од воено оружје од тар. број 9301	Д7	Д7
9305 99 00 00	--Друго	Д7	Д7
9306	Бомби, гранати, торпеди, минни, ракети и слична воена муниција и нивни делови; куришуми, друга муниција и проектили и нивни делови, вклучувајќи и сачма и чепови за фишеци:		
	-Муниција за пушки-сачмарки и делови за таа муниција; муниција за воздушни пушки:		
9306 21 00 00	--Фишеци	Д7	Д7
9306 29	-Друго:		
9306 29 40 00	--Чаури	Д7	Д7
9306 29 70 00	--Друго	Д7	Д7
9306 30	-Друга муниција и нејзини делови:		
9306 30 10 00	--За револвери и пиштоли од тар. број 9302 и за автоматски пушки од тар. број 9301	Д7	Д7
	-Друго:		
9306 30 30 00	--За воено оружје	Д7	Д7
	---Друго:		
9306 30 91 00	----Муниција за централни сигнални ракети	Д7	Д7
9306 30 93 00	----Муниција за рабно сигнални ракети	Д7	Д7
9306 30 97 00	----Друго	Д7	Д7
9306 90	-Друго:		
9306 90 10 00	--За воено оружје	Д7	Д7
9306 90 90 00	--Друго	Д7	Д7
9307 00 00 00	Мечови, сабји, бајонети, копја и слични оружја, нивни делови и футроли за тоа оружје	Д7*	Д7

Д7* - за овие производи не е потребна дозвола за извоз/увоз за физички лица, но согласно член 4 од Законот за оружје (Сл. весник на РМ број 07/05, 47/06 и 42/07) истото треба да се пријави за што се издава потврда. Пријавувањето, согласно член 7 од Законот за оружјето, се врши во Министерството за внатрешни работи според живеалиштето на лицето или престојувалиштето на странецот во Република Македонија.

ГЛАВА 96 РАЗНИ ПРОИЗВОДИ

Тар. озн.	Наименовање	Извоз	Увоз
9602 00	Обработени материјали од растително или минерално потекло за резбарење и производи од тие материјали; производи обликувани или резбарени од восок, стеарин, природни гуми или природни смоли или од маса за моделирање, и други обликувани или резбарени производи, на друго место неспомнати ниту опфатени; обработен, нестврднат желатин (освен желатинот што се распоредува во тар. број 3503) и производи од нестврднат желатин:		
9602 00 00 10	-Капсули од желатин за фармацевтски намени		Д*

* Се однесува за фармацевтската индустрија

ГЛАВА 97 ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ

Тар. озн.	Наименовање	Извоз	Увоз
9701	Слики, цртежи и пастели, изработени во целост со рака, освен цртежите од тар. број 4906 и другите рачно боени или рачно украсени занаетчиски производи; колаж и слични декоративни плочи:		
9701 10 00 00	-Слики, цртежи и пастели	Д9	

9701 90 00 00	-Друго.....	Д9
9702 00 00 00	Оригинални гравури, печатени слики и литографии.....	Д9
9703 00 00 00	Оригинални скулптури и бисти, од било кој материјал.....	Д9
9704 00 00 00	Поштенски или таксени марки, пригодни коверти, пригодни пратки од прв ден, печатени франкирани писмоносни пратки и слично, употребувани или не употребувани, освен оние од тар. број 4907.....	Д9
9705 00 00 00	Колекции и примероци од зоолошки, ботанички, минералоски, анатомски, историски, археолошки, палеонтолошки, етнографски или нумизматички интерес.....	Д9
9706 00 00 00	Антиквитети (старини), стари повеќе од 100 години.....	Д9

**СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ, ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРЗОРИ
(ПРИЛОГ 2)**

Тарифна ознака	Наименување	
Опојни дроги под интернационална контрола, Конвенција на ОН 1961		
2939 19 00 13	Ацеторфин (ACETORPHINE)	O-acetyl-tetrahydro-7- <i>alpha</i> -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-dioetheno-oripavine
2933 39 99 11	Ацетил-алфаметилфентанил (Acetyl- <i>alpha</i> -methylfentanyl)	N-[1-(<i>alpha</i> -methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
2922 19 80 13	Ацетилметадол (ACETYLMETHADOL)	3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
2933 33 00 00	Алфентанил (ALFENTANIL)	N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidyl]-N-phenylpropanamide
2933 39 99 16	Алилпродин (ALLYLPRODINE)	3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
2922 19 80 12	Алфацетилметадол (ALPHACETYLMETHADOL)	<i>alpha</i> -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
2933 39 99 12	Алфамепродин (ALPHAMEPRODINE)	<i>alpha</i> -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
2922 19 80 11	Алфаметадол (ALPHAMETHADOL)	<i>alpha</i> -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
2933 39 99 13	Алфа-метилфентанил (<i>Alpha</i> -methylfentanyl)	N-[1(<i>alpha</i> -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
2934 99 90 27	Алфа-метилтиофентанил (<i>Alpha</i> -methylthiofentanyl)	N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
2933 39 99 14	Алфалпродин (ALPHAPRODINE)	<i>alpha</i> -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
2933 33 00 00	Анилеридин (ANILERIDINE)	1- <i>para</i> -aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2933 39 99 18	Бензетидин (BENZETHIDINE)	1-(2-benzoyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2939 19 00 15	Бензилморфин (BENZYL MORPHINE)	3-O-benzylmorphine
2922 19 80 15	Бетацетилметадол (BETACETYLMETHADOL)	<i>beta</i> -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
2933 39 99 21	Бета-хидроксифентанил (Beta-hydroxyfentanyl)	N-[1-(<i>beta</i> -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
2933 39 99 22	Бета-хидрокси-3-метилфентанил (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)	N-[1-(<i>beta</i> -hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
2933 39 99 19	Бетамепродин (BETAMEPRODINE)	<i>beta</i> -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
2922 19 80 14	Бетаметадол (BETAMETHADOL)	<i>beta</i> -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
2933 39 99 20	Бетапродин (BETAPRODINE)	<i>beta</i> -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
2933 33 00 00	Бензитрамид (BENZITRAMIDE)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolyl)-piperidine
1211 90 85 00	Канабис	and EXTRACTS and TICTURES OF CANNABIS
1302 19 80 11	Канабис екстракт, тинктура, смола	
1302 19 80 13	(CANNABIS and CANNABIS resin)	
2933 99 90 17	Клонитазен (CLONITAZENE)	2- <i>para</i> -chlorobenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
1211 30 00 00	Лист од растение кока (COCA leaf)	
2939 91 11 00	Кокаин (COCAINE)	methyl ester of benzoylecgonine
2939 19 00 29	Кодоксим (CODOXIM)	dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
2939 11 00 00	Концентрат на афионови чушки (CONCENTRATE of Poppy straw)	the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade
2939 19 00 17	Дезоморфин (DESOMORPHINE)	dihydrodeoxymorphine
2934 99 90 39	Декстроморамид (DEXTRAMORAMIDE)	(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-morpholine
2924 29 95 10	Диампромид (DIAMPROMIDE)	N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

2934 99 90 14	Диетилтиамбутен (DIETHYLTHIAMBUTENE)	3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
2933 33 00 00	Дифеноксин (DIFENOXIN)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisopropionic acid
2939 19 00 19	Дихидроморфин (DIHYDROMORPHINE)	
2922 19 80 18	Дименоксадол (DIMENOXADOL)	2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
2922 19 80 17	Димехептанол (DIMEHEPTANOL)	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
2934 99 90 15	Диметилтиамбутен (DIMETHYLTHIAMBUTENE)	3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
2934 99 90 16	Диоксафетил бутират (DIOXAPHETYL BUTYRATE)	ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
2933 33 00 00	Дифеноксилат (DIPHENOXYLATE)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2933 33 00 00	Дипипанон (DIPIPANONE)	4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
2933 49 90 11	Дротеканол (DROTEBANOL)	3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6- β ,14-diol
2939 91 19 00	Екгонин (ECGONINE)	its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine
2934 99 90 17	Етилметилтиамбутен (Ethylmethylthiambutene)	3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
2933 99 90 16	Етонитазен (ETONITAZENE)	1-diethylaminoethyl-2- <i>para</i> -ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
2939 19 00 50	Еторфин (ETORPHINE)	tetrahydro-7- α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> etheno-orphavine
2933 39 99 27	Етоксеридин (ETOXERIDINE)	1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2933 33 00 00	Фентанил (FENTANYL)	1-phenethyl-4- <i>N</i> -propionylanilinopiperidine
2934 99 90 21	Фуретидин (FURETHIDINE)	1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2939 19 00 47	Хероин (HEROIN)	diacetylmorphine
2939 19 00 48	Хидрокодон (HYDROCODONE)	dihydrocodeinone
2939 19 00 26	Хидроморфинол (HYDROMORPHINOL)	14-hydroxydihydromorphine
2939 11 00 00	Хидроморфон (HYDROMORPHONE)	dihydromorphinone
2933 39 99 54	Хидроксипетидин (HYDROXPETHIDINE)	4- <i>meta</i> -hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2922 39 00 14	Изометадон (ISOMETHADONE)	6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
2933 33 00 00	Кетобемидон (KETOBEMIDON)	4- <i>meta</i> -hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
2933 49 90 14	Левометорфан (LEVOMETHORPHAN)	(-)-3-methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan
2934 99 90 26	Левоморамид (LEVOMORAMIDE)	(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine
2933 49 90 13	Левофенацилморфан (Levophenacymorphan)	(1)-3-hydroxy- <i>N</i> -phenacylmorphinan
2933 41 00 00	Леворфанол (LEVORPHANOL)	(-)-3-hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan
2933 39 99 34	Метазоцин (METAZOCINE)	2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
2922 31 00 00	Метадон (METHADONE)	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
2922 31 00 00	Метадон интермедиат (METHADONE Intermediate)	4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
2939 19 00 31	Метилдесорфин (Methyldesorphine)	6-methyl- δ -6-deoxymorphine
2939 19 00 32	Метилдихидроморфин (Methyldihydromorphine)	6-methyldihydromorphine
2933 39 99 37	3-метилфентанил (3-methylfentanyl)	<i>N</i> -(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
2934 99 90 28	3-метилтиофентанил (3-methylthiofentanyl)	<i>N</i> -[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
2939 19 00 33	Метопон (METOPON)	5-methyldihydromorphinone
2934 99 90 38	Морамид интермедиат (MORAMIDE intermediate)	2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
2934 99 90 32	Морферидин (Morpheridine)	1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2939 11 00 00	Морфин (MORPHINE)	
2939 19 00 36	Морфин метобромид (MORPHINE methobromide)	and other pentavalent nitrogen morphine derivatives, including in particular the morphine- <i>N</i> -oxide derivatives, one of which is codeine- <i>N</i> -oxide
2939 19 00 37	Морфин- <i>H</i> -оксид (Morphine- <i>N</i> -oxide)	
2933 39 99 38	МППП (MPPP)	1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
2939 19 00 34	Мирофин (MYROPHINE)	myristylbenzylmorphine
2939 11 00 00	Никоморфин (NICOMORPHINE)	3,6-dinicotinylmorphine
2922 19 80 23	Норациметадол (NORACYMETHADOL)	($\pm$)- α -3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
2933 49 90 16	Норлеворфанол (NORLEVORPHANOL)	-)-3-hydroymorphinan
2926 90 95 01	Норметадон (NORMETHADONE)	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

2939 19 00 42	Норморфин (NORMORPHINE)	demethylmorphine or <i>N</i> -demethylated morphine
2933 39 99 39	Норпибанон (NORPIPANONE)	4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
1302 11 00 00	Опиум (OPIUM)	
2939 11 00 00	Оксикодон (OXYCODONE)	14-hydroxydihydrocodeinone
2939 11 00 00	Оксиморфон (OXYMORPHONE)	14-hydroxydihydromorphinone
2933 39 99 56	Пара-флуорофентанил (<i>Para</i> -fluorofentanyl)	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
2933 39 99 41	ПЕПАП (PERAP)	1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
2933 33 00 00	Петидин (PETHIDINE)	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2933 33 00 00	Петидин Интермедиат А (PETHIDINE intermediate A)	4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
2933 39 99 45	Петидин Интермедиат Б (Pethidine intermediate B)	4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2933 39 99 46	Петидин Интермедиат Ц (Pethidine intermediate C)	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
2934 99 90 18	Фенадоксон (PHENADOXONE)	6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
2933 39 99 30	Фенампромид (PHENAMPROMIDE)	<i>N</i> -(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
2933 39 99 28	Феназоцин (PHENAZOCINE)	2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
2933 49 90 17	Феноморфан (PHENOMORPHAN)	3-hydroxy- <i>N</i> -phenethylmorphinan
2933 33 00 00	Феноперидин (PHENOPERIDINE)	1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2933 39 99 47	Пиминодин (PIMINODINE)	4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
2933 33 00 00	Пиритрамид (PIRITRAMIDE)	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide
2933 99 90 40	Прохептазин (PROHEPTAZINE)	1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
2933 39 99 50	Проперидин (PROPERIDINE)	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
2933 49 90 18	Рацеметорфан (RACEMETHORPHAN)	(±)-3-methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan
2934 99 90 37	Рацеморамид (RACEMORAMIDE)	(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine
2933 49 90 19	Рацеморфан (RACEMORPHAN)	(±)-3-hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan
2934 91 00 00	Суфентанил (SUFENTANIL)	<i>N</i> -[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
2939 11 00 00	Тебакон (THEBACON)	acetyldihydrocodeinone
2939 11 00 00	Тебаин (THEBAINE)	
2934 99 90 36	Тиофентанил (THIOFENTANYL)	<i>N</i> -[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
2922 44 00 00	Тилидин (TILIDINE)	(±)-ethyl- <i>trans</i> -2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
2933 33 00 00	Тримеперидин (TRIMEPERIDINE)	1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine; and
2939 19 00 11	Ацетилдихидро-кодеин (Acetyldihydrocodein)	
2939 11 00 00	Кодеин (CODEINE)	3-O-methylmorphine
2922 29 00 16	Декстропропосифен (DEXTROPROPOXYPHENE)	
2939 11 00 00	Дихидрокодеин (DIHYDROCODEINE)	
2939 19 00 49	Етилморфин (ETHYLMORPHINE)	3-O-ethylmorphine
2939 19 00 39	Никокodin (NICOCODINE)	6-nicotinylcodeine
2939 19 00 38	Никодикодин (NICODICODINE)	6-nicotinyldihydrocodeine
2939 19 00 41	Норкодеин (NORCODEINE)	<i>N</i> -demethylcodeine
2939 11 00 00	Фолкодин (PHOLCODINE)	morpholinylethylmorphine
2933 33 00 00	Пропирам (PROPIRAM)	<i>N</i> -(1-methyl-2-piperidinoethyl)- <i>N</i> -2-pyridylpropionamide; and
Психотропни супстанции под интернационална контрола, Конвенција на ОН 1971		
2922 29 00 12	Броламфетамин (BROLAMFETAMINE) DOB	(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy- <i>alpha</i> -methylphenethylamine
2939 99 00 24	Катинон (CATHINONE)	(x)-(S)-2-aminopropiophenone
2939 99 00 11	DET	3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
2922 29 00 11	DMA	(±)-2,5-dimethoxy- <i>alpha</i> -methylphenethylamine
2932 99 85 11	DMHP	3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-olo
2939 99 00 12	DMT	3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
2922 29 00 13	DOET	(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy- <i>alpha</i> -phenethylamine
2921 49 80 15	Етициклидин (ETICYCLIDINE) PCE	<i>N</i> -ethyl-1-phenylcyclohexylamine

2933 99 90 11	Етриптамин (ETRYPTAMINE)	3-(2-aminobutyl)indole
2939 69 00 01 2939 69 00 02 2939 69 00 03	Лисергид ((+) LYSERGIDE) LSD LSD-25	9,10-didehydro- <i>N,N</i> -diethyl-6-methylergoline-8 β -carboxamide
2932 99 85 12	MDMA	($\pm$)- <i>N</i> , α -dimethyl-3,4-(methylene-dioxy)phenethylamine
2843 30 00 07	Мескалин (MESCALINE)	3,4,5-trimethoxyphenethylamine
2939 99 00 27	Меткатинон (METHCATHINONE)	2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
2934 99 90 30	4-Метиламинорекс (4-methylaminorex)	($\pm$)- <i>cis</i> -2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
2932 99 85 13	MMDA	2-methoxy- α -methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine
2932 99 85 14	N-ethyl MDA	($\pm$)- <i>N</i> -ethyl- α -methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
2932 99 85 15	N-hydroxy MDA	($\pm$)- <i>N</i> -[α -methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
2932 99 85 16	Парахексил (PARAHEXYL)	3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol
2922 29 00 14	PMA	<i>p</i> -methoxy- α -methylphenethylamine
2939 99 00 22	Псилоцин (Psilocin, Psilocin)	3-[2-(dimethylamino)ethyl] indol-4-ol
2939 99 00 21	Псилоцибин (PSILOCYBINE)	3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate
2933 99 90 41	Ролициклидин (ROLICYCLIDINE) PHP, PCPY	1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
2922 29 00 17	STP, DOM	2,5-dimethoxy- α ,4-dimethylphenethylamine
2932 99 85 17	Тенамфетамин (TENAMFETAMINE) MDA	α -methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
2934 99 90 35	Теноциклидин (TENOCYCLIDINE) TCP	1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
2932 99 85 18	Тетрахидроканабинол (TETRAHYDROKANNABINOL)	tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants: 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>] pyran-1-ol (9 <i>R</i> ,10 <i>aR</i>)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol (6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i> ,10 <i>aR</i>)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl- 6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol (6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6 <i>H</i> - dibenzo[<i>b,d</i>]pyran -1- ol 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>] pyran-1-ol (6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene- 3-pentyl-6 <i>H</i> - dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol
2922 29 00 15	TMA	($\pm$)-3,4,5-trimethoxy- α -methylphenethylamine
2921 46 00 00	Амфетамин (AMPHETAMINE)	($\pm$)- α -methylphenethylamine
2933 54 00 03	Дексамфетамин (DEXAMPHETAMINE)	(+)- α -methylphenethylamine
2939 51 00 00	Фенетилин (FENETYLLINE)	7-[2-[(α -methylphenethyl)amino] ethyl]theophylline
3913 10 00 01	Левамфетамин (LEVAMPHETAMINE)	(<i>x</i>)-(<i>R</i>)- α -methylphenethylamine
2921 46 00 00	Левометамфетамин (LEVOMETHAMPHETAMINE)	(<i>x</i>)- <i>N</i> , α -dimethylphenethylamine
2933 55 00 00	Меклоквалон (MECLOQUALONE)	3-(<i>o</i> -chlorophenyl)-2-methyl-4(3 <i>H</i>)- quinazolinone
2939 91 90 00	Метамфетамин (METHAMPHETAMINE)	(+)-(S)- <i>N</i> , α -dimethylphenethylamine
2939 91 90 00	Метамфетамин рацемат (METHAMPHETAMINE racemate)	($\pm$)- <i>N</i> , α -dimethylphenethylamine
2933 55 00 00	Метаквалон (METAQUALONE)	2-methyl-3- <i>o</i> -tolyl-4(3 <i>H</i>)-quinazolinone
2933 33 00 00	Метилфенидат (METHYLPHENIDATE)	Methyl α -phenyl-2-piperidineacetate
2933 33 00 00	PCP	1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
2934 91 00 00	Фенметразин (PHENMETRAZINE)	3-methyl-2-phenylmorpholine
3003 90 90 09	Секобарбитал (SECOBARBITAL)	5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
2932 99 85 19	Делта-9- тетрахидроканабинол и неговите стереохемиски облици (<i>delta</i> -9-tetrahydro-cannabinol and its stereochemical variants)	(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6 <i>H</i> - dibenzo[<i>b,d</i>]pyran-1-ol
2933 55 00 00	Ципепрол (ZIPEPROL)	α -(α -methoxybenzyl)-4-(β -methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

2933 53 90 00	Амобарбитал (AMOBARBITAL)	5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
2939 11 00 00	Бупренорфин (BUPRENORPHINE)	21-cyclopropyl-7- <i>alpha</i> -[(<i>S</i>)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14- <i>endo</i> -ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
2933 53 90 00	Буталбитал (BUTALBITAL)	5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
2939 43 00 00	Катин (Норпсеудоефедрин) (CATHINE (+)-norpseudo-ephedrine)	(+)-(<i>R</i>)- <i>alpha</i> -[(<i>R</i>)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
2933 53 90 00	Циклобарбитал (CYCLOBARBITAL)	5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
2933 91 90 00	Флунитразепам (FLUNITRAZEPAM)	5-(<i>o</i> -fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2925 12 00 00	Глутетимид (GLUTETHIMIDE)	2-ethyl-2-phenylglutarimide
2933 33 00 00	Пентазоцин (PENTAZOCINE)	(2 <i>R</i> *,6 <i>R</i> *,11 <i>R</i> *)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
2933 53 90 00	Пентобарбитал (PENTOBARBITAL)	5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
2933 54 00 02	Алобарбитал (ALLOBARBITAL)	5,5-diallylbarbituric acid
2933 91 90 00	Алпразолам (ALPRAZOLAM)	8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepine
2922 31 00 00	Амфепрамон (AMFEPRAMONE)	2-(diethylamino)propiophenone
2934 91 00 00	Аминорекс (AMINOREX)	2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
2933 53 10 00	Барбитал (BARBITAL)	5,5-diethylbarbituric acid
2921 46 00 00	Бензфетамин (BENZFETAMINE)	<i>N</i> -benzyl- <i>N</i> , <i>alpha</i> -dimethylphenethylamine
2933 33 00 00	Бромазепам (BROMAZEPAM)	7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 53 90 00	Бутобарбитал (BUTOBARBITAL)	5-butyl-5-ethylbarbituric acid
2934 91 00 00	Бротизолам (BROTIZOLAM)	2-bromo-4-(<i>o</i> -chlorophenyl)-9-methyl-6 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>f</i>]-s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepine
2933 91 90 00	Камазепам (CAMAZEPAM)	7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4 benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
2933 91 10 00	Хлордiazепоксид (CHLORDIAZEPOXIDE)	7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepine-4-oxide
2933 72 00 00	Клобазам (CLOBAZAM)	7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepine-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dione
2933 91 90 00	Клоназепам (CLONAZEPAM)	5-(<i>o</i> -chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Клоразепат (CLORAZEPATE)	7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
2934 91 00 00	Клотиазепам (CLOTIAZEPAM)	5-(<i>o</i> -chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2 <i>H</i> -thieno [2,3- <i>e</i>] -1,4-diazepin-2-one
2934 91 00 00	Клоксазолам (CLOXAZOLAM)	10-chloro-11b-(<i>o</i> -chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo- [3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one
2933 91 90 00	Делоразепам (DELORAZEPAM)	7-chloro-5-(<i>o</i> -chlorophenyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Диазепам (DIAZEPAM)	7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Естазолам (ESTAZOLAM)	8-chloro-6-phenyl-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepine
2905 51 00 00	Етхлорвинол (ETHCHLORVYNOL)	1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
2924 24 00 00	Етинамат (ETHINAMATE)	1-ethynylcyclohexanolcarbamate
2933 91 90 00	Етил лофлазепат (ETHYL LOFLAZEPATE)	ethyl 7-chloro-5-(<i>o</i> -fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
2921 46 00 00	Етил Амфетамин (ETIL AMFETAMINE)	<i>N</i> -ethyl- <i>alpha</i> -methylphenethylamine
2921 46 00 00	Фенкамфамин (FENCAMFAMIN)	<i>N</i> -ethyl-3-phenyl-2-norborananamine
3003 90 90 06	Фенпропорекс (FENPROPOREX)	(±)-3-[(<i>alpha</i> -methylphenylethyl)amino]propionitrile
2933 91 90 00	Флудиазепам (FLUDIAZEPAM)	7-chloro-5-(<i>o</i> -fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Флуразепам (FLURAZEPAM)	7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(<i>o</i> -fluorophenyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Халазепам (HALAZEPAM)	7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2934 91 00 00	Халоксазолам (HALOXAZOLAM)	10-bromo-11b-(<i>o</i> -fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo [3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one
2934 91 00 00	Кетазолам (KETAZOLAM)	11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4 <i>H</i> -[1,3]oxazino[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepine-4,7(6 <i>H</i>)-dione
2921 49 80 24	Лефетамин (LEFETAMINE)	(<i>x</i>)- <i>N</i> , <i>N</i> -dimethyl-1,2-diphenylethylamine
2933 55 00 00	Лопразолам (LOPRAZOLAM)	6-(<i>o</i> -chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-one

2933 91 90 00	Лоразепам (LORAZEPAM)	7-chloro-5-(<i>o</i> -chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Лорметазепам (LORMETAZEPAM)	7-chloro-5-(<i>o</i> -chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Мазиндол (MAZINDOL)	5-(<i>p</i> -chlorophenyl)-2,5-dihydro-3 <i>H</i> -imidazo[2,1- <i>a</i>]isoindol-5-ol
2933 91 90 00	Медазепам (MEDAZEPAM)	7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepine
2921 46 00 00	Мефенорекс (MEFENOREX)	<i>N</i> -(3-chloropropyl)- <i>alpha</i> -methylphenethylamine
2924 11 00 00	Мепробамат (MEPROBAMATE)	2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
2934 91 00 00	Мезокарб (MESOCARB)	3-(<i>alpha</i> -methylphenethyl)- <i>N</i> -(phenylcarbamoyl)synnone imine
2933 53 90 00	Метилфенобарбитал (METHYLPHENOBARBITAL)	5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
2933 72 00 00	Метиприлон (METHYPRILON)	3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
2933 91 90 00	Мидазолам (MIDAZOLAM)	8-chloro-6-(<i>o</i> -fluorophenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepine
2933 91 90 00	Ниметазепам (NIMETAZEPAM)	1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Нитразепам (NITRAZEPAM)	1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Нордазепам (NORDAZEPAM)	7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Оксазепам (OXAZEPAM)	7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2934 91 00 00	Оксазолам (OXAZOLAM)	10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one
2934 91 00 00	Пемолин (PEMOLINE)	2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one (=2-imino-5-phenyl-4-oxazolidinone)
2934 91 00 00	Фендиметразин (PHENDIMETRAZINE)	(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
2933 53 10 00	Фенобарбитал (PHENOBARBITAL)	5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
2921 46 00 00	Фентермин (PHENTERMINE)	<i>alpha</i> , <i>alpha</i> -dimethylphenethylamine
2933 91 90 00	Пиназепам (PINAZEPAM)	7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 33 00 00	Пипрадрол (PIPRADROL)	1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
2933 91 90 00	Празепам (PRAZEPAM)	7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Пировалерон (PYROVALERONE)	4'-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone
2933 53 90 00	Секбутабарбитал (SEC BUTABARBITAL)	5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
2933 91 90 00	Темазепам (TEMAZEPAM)	7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Тетразепам (TETRAZEPAM)	7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one
2933 91 90 00	Триазолам (TRIAZOLAM)	8-chloro-6-(<i>o</i> -chlorophenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepine
2933 53 90 00	Винилбитал (VINYLBITAL)	5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

Листите ги вклучуваат и сите соли, деривати и изомери доколку нивното постоење е возможно во рамките на нивната специфична хемиска структура

Прекурзори (материјал што може да се употребаат за производство на опиојни дроги) кои се под меѓународна контрола според Конвенција на ОН 1988

ТАРИФНА ОЗНАКА	НАЗИВ НА МАТЕРИЈАТА	CAS БРОЈ	ХЕМИСКИ СОСТАВ
2915 24 00 00	АНХИДРИД НА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (ACETIC ANHYDRIDE)	108-24-7	acetic oxid
2914 11 00 00	АЦЕТОН (ACETONE)	67-64-1	2-propanon
2924 23 00 00	N-АЦЕТИЛ АНТРАНИЛНА КИСЕЛИНА (N-ACETYLANTHRANILIC ACID)	89-52-1	2-(acetylamino)-bezoic acid
2922 43 00 00	АНТРАНИЛНА КИСЕЛИНА (ANTHRANILIC ACID)	118-92-3	2-aminobenzoic acid

ТАРИФНА ОЗНАКА	НАЗИВ НА МАТЕРИЈАТА	CAS БРОЈ	ХЕМИСКИ СОСТАВ
2909 11 00 00	ДИЕТИЛ ЕТЕР (DIETHYL ETHER)	60-29-7	1,1-oxybis (ethane)
2939 41 00 00	ЕФЕДРИН (EPHEDRINE)	299-42-3	(R-(R,S))-0-(1-(methylamino)ethyl)- bezenemethanol
2939 41 00 01	Ефедрин хидрохлорид (Ephedrine hydrochloride)	50-98-6	
2939 41 00 02	Ефедрин нитрат (Ephedrine nitrate)	81012-98-8	
2939 41 00 03	Ефедрин сулфат (Ephedrine sulfate)	134-72-5	
2939 61 00 00	ЕРГОМЕТРИН (ERGOMETRINE (INN))	60-79-7	(ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N- (2-hydroxy-1-methylethyl)-g-methyl-8,βS
2936 61 00 01	Ергометрин хидрохлорид (Ergometrine hydrochloride)	74283-21-9	
2936 61 00 02	Ергометрин малеат (Ergometrine hydrogen maleate)	129-51-1	
2936 61 00 03	Ергометрин оксалат (Ergometrine oxalate)	129-50-0	
2936 61 00 04	Ергометрин тартрат (Ergometrine tartrate)		
2939 62 00 00	ЕРГОТАМИН (ERGOTAMINE (INN))	113-15-5	ergotaman-3,6,18-trione,12-hydroxy-2- methyl-5-phenylmethyl
2939 62 00 01	Ерготамин хидрохлорид (Ergotamine hydrochloride)	379-79-3	
2939 62 00 02	Ерготамин сукцинат (Ergotamine succinate)		
2939 62 00 03	Ерготамин тартрат (Ergotamine tartrate)		
2916 34 00 00	ФЕНИЛ ОЦЕТНА КИСЕЛИНА (PHENYLACETIC ACID)	103-82-2	benzenacetic acid
2806 10 00 00	ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА (HYDROGEN CHLORIDE, HIDROCHLORIC ACID, хлороводород, хлороводородна киселина)	7647-01-0	hydrochloric acid
2932 91 00 00	ИЗОСАФРОЛ (ISOSAFROLE)	120-58-1	1,3-benzodioxole, 5-(1-propenyl)
2841 61 00 00	КАЛИУМ ПЕРМАНГАНАТ (POTASSIUM PERMANGANATE)	7722-64-7	potassium permanganate
2939 63 00 00	ЛИЗЕРГИНСКА КИСЕЛИНА (LYSERGIC ACID)	82-58-6	(8β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8- carboxylic acid
2932 92 00 00	3,4 -(МЕТИЛЕНДИОКСИ)ФЕНИЛ-2- ПРОПАНОН (3,4- (METHYLENEDIOXY)PHENYL-2- PROPANONE) или 1-(1,3-БЕНЗОДИОКСОЛ-5-ИЛ) ПРОПАН-2-ОН	4676-39-5	3,4-methylenedioxyphenil-2-propanon
2914 12 00 00	МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН (METHYL ETHYL KETONE, BUTANON)	78-93-3	2-butanone
2914 31 00 00	1-ФЕНИЛ-2-ПРОПАНОН (1-PHENYL- 2-PROPANONE) (PHENYLACETONE)	103-79-7	1-pheyl-2-propanone
2933 32 00 00	ПИПЕРИДИН (PIPERIDINE)	110-89-4	piperidin
2843 30 00 01	Пиперидин аурихлорид (Piperidine aurichloride)	6091-46-9	
2933 32 00 01	Пиперидин битартрат (Piperidine hydrogen tartarate)		
2933 32 00 02	Пиперидин хидрохлорид (Piperidine hydrochloride)	6091-44-7	

ТАРИФНА ОЗНАКА	НАЗИВ НА МАТЕРИЈАТА	CAS БРОЈ	ХЕМИСКИ СОСТАВ
2933 32 00 03	Пиперидин нитрат (Piperidine nitrate)	6091-45-8	
2933 32 00 04	Пиперидин фосфат (Piperidine phosphate)	6091-49-2	
2933 32 00 05	Пиперидин пикрат (Piperidine picrate)		
2843 90 90 01	Пиперидин платинихлорид (Piperidine platinichloride)		
2933 32 00 06	Пиперидин тиоцијанат (Piperidine thiocyanate)	22205-64-7	
2932 93 00 00	ПИПЕРОНАЛ (PIPERONAL)	120-57-0	1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
2939 42 00 00	ПСЕУДОЕФЕДРИН (PSEUDOEPHEDRINE (INN))	90-82-4	(S(R,R)(1-(methylamino) ethyl)-benzenemethanol
2939 42 00 01	Псеудоефедрин хидрохлорид (Pseudoephedrine hydrochloride)	345-12-0	
2939 42 00 02	Псеудоефедрин сулфат (Pseudoephedrine sulfate)	7640-12-0	
2932 94 00 00	САФРОЛ (SAFROLE)	94-59-7	1,3-benzodioxole,5-(2propenyl)
2807 00 10 00	СУЛФУРНА КИСЕЛИНА (SULPHURIC ACID)	7664-93-9	sulphuric acid
2902 30 00 00	ТОЛУЕН (TOLUENE)	108-88-3	methyl-benzene

Забелешка:

Листата ги вклучува и сите соли доколку постојат, освен солите на хлороводородна и сулфурна киселина.

**СПИСОК НА СУПСТАНЦИИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА
(ПРИЛОГ 3)**

ТАБЕЛА 1

ТАРИФНА ОЗНАКА	НАЗИВ НА СУПСТАНЦИЈАТА ШТО ЈА ОСИРОМАШУВА ОЗОНСКАТА ОБВИВКА	ХЕМИСКА ФОРМУЛА	ОЗНАКА	ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОСИРОМАШУВАЊЕ НА ОЗОНСКАТА ОБВИВКА ¹⁾
Анекс А, група I: хлорофлуоројаглеводороди (CFC)				
2903 41 00 00	трихлорофлуорометан	CFCl_3	CFC-11	1,0
2903 42 00 00	дихлородифлуорометан	CF_2Cl_2	CFC-12	1,0
2903 43 00 00	трихлоротрифлуороетан	$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	CFC-113	0,8
2903 44 10 00	дихлоротетрафлуороетан	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	CFC-114	1,0
2903 44 90 00	хлоропентафлуороетан	$\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$	CFC-115	0,6
Анекс А, група II: халони				
2903 46 10 00	бромохлородифлуорометан (дифлуорохлоробромометан)	CF_2BrCl	халон-1211	3,0
2903 46 20 00	бромотрифлуорометан (трифлуоробромометан)	CF_3Br	халон-1301	10,0
2903 46 90 00	дибромотетрафлуороетан	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$	халон-2402	6,0
Анекс Б, група I: други целосно халогенирани хлорофлуоројаглеводороди (CFC)				
2903 45 10 00	хлоротрифлуорометан	CF_3Cl	CFC-13	1,0
2903 45 15 00	пентахлорофлуороетан	C_2FCl_5	CFC-111	1,0
2903 45 20 00	тетрахлородифлуороетан	$\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	CFC-112	1,0
2903 45 25 00	хептахлорофлуоропропан	C_3FCl_7	CFC-211	1,0
2903 45 30 00	хексахлородифлуоропропан	$\text{C}_3\text{F}_2\text{Cl}_6$	CFC-212	1,0
2903 45 35 00	пентахлоротрифлуоропропан	$\text{C}_3\text{F}_3\text{Cl}_5$	CFC-213	1,0
2903 45 40 00	тетрахлоротетрафлуоропропан	$\text{C}_3\text{F}_4\text{Cl}_4$	CFC-214	1,0
2903 45 45 00	трихлоропентафлуоропропан	$\text{C}_3\text{F}_5\text{Cl}_3$	CFC-215	1,0
2903 45 50 00	дихлорохексафлуоропропан	$\text{C}_3\text{F}_6\text{Cl}_2$	CFC-216	1,0
2903 45 55 00	хлорохептафлуоропропан	$\text{C}_3\text{F}_7\text{Cl}$	CFC-217	1,0
Анекс Б, група II: јаглороден тетрахлорид				
2903 14 00 00	јаглороден тетрахлорид	CCl_4	јаглороден тетрахлорид	1,1
Анекс Б, група III: 1,1,1-трихлороетан				
2903 19 10 00	1,1,1-трихлороетан	$\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3$ ²⁾	1,1,1-трихлороетан (метилхлороформ)	0,1
Анекс II, група I: други нецелосно халогенирани хлорофлуоројаглеводороди (HCFC)				
2903 49 10 01	дихлорофлуорометан	CHFCl_2	HCFC-21	0,04
2903 45 90 10	хлородифлуорометан	CHF_2Cl	HCFC-22	0,055
2903 49 10 02	хлорофлуорометан	CH_2FCl	HCFC-31	0,02
2903 49 10 03	тетрахлорофлуороетан	C_2HFCl_4	HCFC-121	0,01 – 0,04
2903 49 10 04	трихлородифлуороетан	$\text{C}_2\text{HF}_2\text{Cl}_3$	HCFC-122	0,02 – 0,08
2903 49 10 05	дихлоротрифлуороетан	$\text{C}_2\text{HF}_3\text{Cl}_2$	HCFC-123 ³⁾	0,02 – 0,06
2903 49 10 06	тетрафлуорохлороетан	$\text{C}_2\text{HF}_4\text{Cl}$	HCFC-124 ³⁾	0,02 – 0,04
2903 49 10 07	трихлорофлуороетан	$\text{C}_2\text{H}_2\text{FCl}_3$	HCFC-131	0,007 – 0,05
2903 49 10 08	дихлородифлуороетан	$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_2$	HCFC-132	0,008 – 0,05
2903 49 10 09	трифлуорохлороетан	$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}$	HCFC-133	0,02 – 0,06
2903 45 90 20	дихлорофлуороетан	$\text{C}_2\text{H}_3\text{FCl}_2$	HCFC-141	0,005 – 0,07
2903 49 10 10	дихлорофлуороетан	CH_3CFCl_2	HCFC-141b ³⁾	0,11
2903 49 10 11	дифлуорохлороетан	$\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}$	HCFC-142	0,008 – 0,07
2903 49 10 12	дифлуорохлороетан	$\text{CH}_3\text{CF}_2\text{Cl}$	HCFC-142b ³⁾	0,065
2903 49 10 13	хлорофлуороетан	$\text{C}_2\text{H}_4\text{FCl}$	HCFC-151	0,003 – 0,005
2903 49 10 14	хексахлорофлуоропропан	C_3HFCl_6	HCFC-221	0,015 – 0,070

¹⁾ Потенцијалот на осиромашување на озонската обвивка е определен врз основа на сегашните сознанија, па во определен временски период ќе се преиспитува, во согласност со одредбите на Монреалскиот протокол.

²⁾ Формулата не се однесува на 1,1,2-трихлороетан

³⁾ Се однесува на највообичаените изомери како е определено со Монреалскиот протокол

2903 49 10 15	пентахлородифлуоропропан	$C_3HF_2Cl_5$	HCFC-222	0,010 – 0,090
2903 49 10 16	тетрахлоротрифлуоропропан	$C_3HF_3Cl_4$	HCFC-223	0,01 – 0,080
2903 49 10 17	трихлоротетрафлуоропропан	$C_3HF_4Cl_3$	HCFC-224	0,01 – 0,090
2903 49 10 18	дихлоропентафлуоропропан	$C_3HF_5Cl_2$	HCFC-225	0,02 – 0,070
2903 49 10 19	дихлоропентафлуоропропан	$CF_3CF_2CHCl_2$	HCFC-225ca ⁴⁾	0,025
2903 49 10 20	дихлоропентафлуоропропан	CF_3ClCF_2CHClF	HCFC-225cb ⁴⁾	0,033
2903 49 10 21	хексафлуорохлоропропан	C_3HF_6Cl	HCFC-226	0,02 – 0,10
2903 49 10 22	пентахлорофлуоропропан	$C_3H_2F_2Cl_5$	HCFC-231	0,05 – 0,09
2903 49 10 23	тетрахлородифлуоропропан	$C_3H_2F_2Cl_4$	HCFC-232	0,008 – 0,10
2903 49 10 24	трихлоротрифлуоропропан	$C_3H_2F_3Cl_3$	HCFC-233	0,007 – 0,23
2903 49 10 25	дихлоротетрафлуоропропан	$C_3H_2F_4Cl_2$	HCFC-234	0,01 – 0,28
2903 49 10 26	пентафлуорохлоропропан	$C_3H_2F_5Cl$	HCFC-235	0,03 – 0,52
2903 49 10 27	тетрахлорофлуоропропан	$C_3H_3F_2Cl_4$	HCFC-241	0,004 – 0,09
2903 49 10 28	трихлородифлуоропропан	$C_3H_3F_2Cl_3$	HCFC-242	0,005 – 0,13
2903 49 10 29	дихлоротрифлуоропропан	$C_3H_3F_3Cl_2$	HCFC-243	0,007 – 0,12
2903 49 10 30	тетрафлуорохлоропропан	$C_3H_3F_4Cl$	HCFC-244	0,009 – 0,14
2903 49 10 31	трихлорофлуоропропан	$C_3H_4FCl_3$	HCFC-251	0,001 – 0,01
2903 49 10 32	дихлородифлуоропропан	$C_3H_4F_2Cl_2$	HCFC-252	0,005 – 0,04
2903 49 10 33	трифлуорохлоропропан	$C_3H_4F_3Cl$	HCFC-253	0,003 – 0,03
2903 49 10 34	дихлорофлуоропропан	$C_3H_5FCl_2$	HCFC-261	0,002 – 0,02
2903 49 10 35	дифлуорохлоропропан	$C_3H_5F_2Cl$	HCFC-262	0,002 – 0,02
2903 49 10 36	хлорофлуоропропан	C_3H_6FCl	HCFC-271	0,001 – 0,03

Анекс Ц, група II: бромифлуоројаглеводороди (хидробромифлуорометан, етан, пропан) (HBFC)

2903 49 30 01	дибромифлуорометан	$CHFBr_2$		1,0
2903 49 30 02	бромодифлуорометан	CHF_2Br	HBFC-22B1	0,74
2903 49 30 03	бромифлуорометан	CH_2FBr		0,73
2903 49 30 04	тетрабромифлуороетан	C_2HFBr_4		0,3 – 0,8
2903 49 30 05	трибромодифлуороетан	$C_2HF_2Br_3$		0,5 – 1,8
2903 49 30 06	дибромотрифлуороетан	$C_2HF_3Br_2$		0,4 – 1,6
2903 49 30 07	бромотетрафлуороетан	C_2HF_4Br		0,7 – 1,2
2903 49 30 08	трибромифлуороетан	$C_2H_2FBr_3$		0,1 – 1,1
2903 49 30 09	дибромодифлуороетан	$C_2H_2F_2Br_2$		0,2 – 1,5
2903 49 30 10	бромотрифлуороетан	$C_2H_3F_3Br$		0,7 – 1,6
2903 49 30 11	дибромифлуороетан	$C_2H_3FBr_2$		0,1 – 1,7
2903 49 30 12	бромодифлуороетан	$C_2H_3F_2Br$		0,2 – 1,1
2903 49 30 13	бромифлуороетан	C_2H_4FBr		0,07 – 0,1
2903 49 30 14	хексабромифлуоропропан	C_3HFBr_6		0,3 – 1,5
2903 49 30 15	пентабромодифлуоропропан	$C_3HF_2Br_5$		0,2 – 1,9
2903 49 30 16	тетрабромотрифлуоропропан	$C_3HF_3Br_4$		0,3 – 1,8
2903 49 30 17	трибромотетрафлуоропропан	$C_3HF_4Br_3$		0,5 – 2,2
2903 49 30 18	дибромопентафлуоропропан	$C_3HF_5Br_2$		0,9 – 2,0
2903 49 30 19	бромохексафлуоропропан	C_3HF_6Br		0,7 – 3,3
2903 49 30 20	пентабромифлуоропропан	$C_3H_2FBr_5$		0,1 – 1,9
2903 49 30 21	тетрабромодифлуоропропан	$C_3H_2F_2Br_4$		0,2 – 2,1
2903 49 30 22	трибромотрифлуоропропан	$C_3H_2F_3Br_3$		0,2 – 5,6
2903 49 30 23	дибромотетрафлуоропропан	$C_3H_2F_4Br_2$		0,3 – 7,5
2903 49 30 24	бромопентафлуоропропан	$C_3H_2F_5Br$		0,9 – 1,4
2903 49 30 25	тетрабромифлуоропропан	$C_3H_3FBr_4$		0,08 – 1,9
2903 49 30 26	трибромодифлуоропропан	$C_3H_3F_2Br_3$		0,1 – 3,1
2903 49 30 27	дибромотрифлуоропропан	$C_3H_3F_3Br_2$		0,1 – 2,5
2903 49 30 28	бромотетрафлуоропропан	$C_3H_3F_4Br$		0,3 – 4,4
2903 49 30 29	трибромифлуоропропан	$C_3H_4FBr_3$		0,03 – 0,3
2903 49 30 30	дибромодифлуоропропан	$C_3H_4F_2Br_2$		0,1 – 1,0
2903 49 30 31	бромотрифлуоропропан	$C_3H_4F_3Br$		0,07 – 0,8
2903 49 30 32	дибромифлуоропропан	$C_3H_5FBr_2$		0,04 – 0,4

⁴⁾ Се однесува на највообичаените изомери како е определено со Монреалскиот протокол

2903 49 30 33	бромодифлуоропропан	$C_3H_5F_2Br$	0,07 – 0,8
2903 49 30 34	бромофлуоропропан	C_3H_6FBr	0,02 – 0,7
Анекс Ц, група III: бромохлорометан			
2903 49 80 10	бромохлорометан	CH_2BrCl	0,12
Анекс Е, група I: метил-бромид			
2903 39 11 00	метилбромид	CH_3Br	метилбромид 0,7

ТАБЕЛА 2

ТАРИФНА ОЗНАКА	НАЗИВ НА СУПСТАНЦИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА
3824 71 00 01 3824 74 00 01	што содржат една или повеќе материи од тар. подброеви 2903 41 00 до 2903 45 55
3824 72 00 00	што содржат една или повеќе материи од тар. подброеви 2903 46 10 до 2903 46 90
3824 73 00 00 3824 74 00 02 3824 75 00 00 3824 76 00 00 3824 77 00 00 3824 78 00 01 3824 79 00 01 3824 90 98 01	што содржат една или повеќе материи од тар. подброеви 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 39 11, 2903 49 10 или 2903 49 30
3808 50	што содржат бромометан (метил бромид) или бромохлорометан
3808 91	што содржат бромометан (метил бромид) или бромохлорометан
3808 92	што содржат бромометан (метил бромид) или бромохлорометан
3808 93	што содржат бромометан (метил бромид) или бромохлорометан
3808 94	што содржат бромометан (метил бромид) или бромохлорометан
3808 99	што содржат бромометан (метил бромид) или бромохлорометан
3813 00	- што содржат бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан или дибромо-тетрафлуорометан, - што содржат метан, етан или пропан хидробромофлуоројаглерод (HBFCs), - што содржат метан, етан или пропан хидрохлорофлуоројаглерод (HBFCs), или - што содржат бромохлорометан
3814 00	- што содржат метан, етан или пропан хлорофлуоројаглерод (CFCs), со или без содржина на хидрохлорофлуоројаглерод (HBFCs), - што содржат метан, етан или пропан хидрохлорофлуоројаглерод (HBFCs), но кои не содржат хлорофлуоројаглерод (CFCs), или - што содржат јаглерод тетрахлорид, бромохлорометан или 1,1,1-трихлорометан (метил хлороформ)

**СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ ДИВИ ЖИВОТНИ
(ПРИЛОГ 4)**

Тарифна ознака	Наименување	Забелешка
0106 19 90 91	Волк (<i>Canis lupus</i>)	CITES II
0106 19 90 92	Кафеава мечка (<i>Ursus arctos</i>)	CITES II
0106 19 90 93	Видра (<i>Lutra lutra</i>)	CITES II
0106 19 90 94	Рис (<i>Lynx lynx</i>)	CITES II
0106 19 90 95	Дива мачка (<i>Felis sivestris</i>)	CITES II
0106 19 90 96	Лилјаци (<i>Chiroptera</i>)	
0106 20 00 01	Полска желка (<i>Testudo graeca</i>)	CITES II
0106 20 00 02	Ридска желка (<i>Testudo hermanni</i>)	CITES II
0106 20 00 03	Остроглава шарка (<i>Vipera ursinii</i>)	CITES I
0106 20 00 04	Песочна боа (<i>Eryx jaculus</i>)	CITES II
0106 31 00 01	Царски орел (<i>Aquila heliaca</i>)	CITES I
0106 31 00 02	Белоопашест орел (<i>Haliaeetus aicilla</i>)	CITES I
0106 31 00 03	Сив сокол (<i>Falco peregrinus</i>)	CITES I
0106 31 00 04	Орел рибар (<i>Pandion haliaetus</i>)	CITES II
0106 31 00 05	Црвена луња (<i>Milvus milvus</i>)	CITES II
0106 31 00 06	Црна луња (<i>Milvus migrans</i>)	CITES II
0106 31 00 07	Орел змијар (<i>Circaetus gallicus</i>)	CITES II
0106 31 00 08	Јастреб кокошкар (<i>Accipiter gentilis</i>)	CITES II
0106 31 00 09	Јастреб врапчар (<i>Accipiter nisus</i>)	CITES II
0106 31 00 10	Краткопрст јастреб (<i>Accipiter brevipes</i>)	
0106 31 00 11	Обичен јастреб глувчар (<i>Buteo buteo</i>)	CITES II
0106 31 00 12	Лисест јастреб глувчар (<i>Buteo rufinus</i>)	CITES II
0106 31 00 13	Северен јастреб глувчар (<i>Buteo lagopus</i>)	CITES II
0106 31 00 14	Јастреб осојад (<i>Pernis apivorus</i>)	CITES II
0106 31 00 15	Мал орел (<i>Hieraeetus pennatus</i>)	CITES II
0106 31 00 16	Сур орел (<i>Aquila chrysaetos</i>)	CITES II
0106 31 00 17	Голем креслив орел (<i>Aquila clanga</i>)	CITES II
0106 31 00 18	Мал креслив орел (<i>Aquila pomarina</i>)	CITES II
0106 31 00 19	Египетски орел мршојадец (<i>Neophron percnopterus</i>)	CITES II
0106 31 00 20	Брадест орел мршојадец (<i>Gypaetus barbatus</i>)	CITES II
0106 31 00 21	Белоглав орел мршојадец (<i>Gyps fulvus</i>)	CITES II
0106 31 00 22	Црн орел мршојадец (<i>Aegypius monachus</i>)	CITES II
0106 31 00 23	Блатна еја (<i>Circus aeruginosus</i>)	CITES II
0106 31 00 24	Степска еја (<i>Circus macrourus</i>)	CITES II
0106 31 00 25	Полска еја (<i>Circus cyaneus</i>)	CITES II
0106 31 00 26	Ливадска еја (<i>Circus pygargus</i>)	CITES II
0106 31 00 27	Сокол ластовичар (<i>Falco subbuteo</i>)	CITES II
0106 31 00 28	Јужен сокол (<i>Falco biarmicus</i>)	CITES II
0106 31 00 29	Црн сокол (<i>Falco eleonore</i>)	CITES II
0106 31 00 30	Ловен сокол (<i>Falco cherrug</i>)	CITES II
0106 31 00 31	Мал сокол (<i>Falco columbarius</i>)	CITES II
0106 31 00 32	Вечерна ветрушка (<i>Falco vespertinus</i>)	CITES II
0106 31 00 33	Обична ветрушка (<i>Falco tinnunculus</i>)	CITES II
0106 31 00 34	Степска ветрушка (<i>Falco naumanni</i>)	CITES II
0106 39 90 01	Кадроглав пеликан (<i>Pelecanus crispus</i>)	CITES I
0106 39 90 02	Црн штрк (<i>Ciconia nigra</i>)	CITES II
0106 39 90 03	Чапја лажичарка (<i>Platalea leucorodia</i>)	

0106 39 90 04	Голем фламинго (<i>Phoenicopterus ruber</i>)	
0106 39 90 05	Сив жерав (<i>Grus grus</i>)	CITES II
0106 39 90 06	Тенкоклуна мочварка (<i>Numenius tenurostris</i>)	CITES I
0106 39 90 07	Голема дропла (<i>Otis tarda</i>)	CITES II
0106 39 90 08	Мала дропла (<i>Otis tetrao</i>)	CITES II
0106 39 90 09	Голем буф (<i>Bubo bubo</i>)	CITES II
0106 39 90 10	Шумска ушеста утка (<i>Asio otus</i>)	CITES II
0106 39 90 11	Блатна ушеста утка (<i>Asio flammeus</i>)	CITES II
0106 39 90 12	Ќук (<i>Otus scops</i>)	CITES II
0106 39 90 13	Домашна кукумјавка (<i>Athene noctua</i>)	CITES II
0106 39 90 14	Пернатонога кукумјавка (<i>Aegolius funereus</i>)	CITES II
0106 39 90 15	Мала кукумјавка (<i>Glaucidium passerinum</i>)	
0106 39 90 16	Шумска утка (<i>Strix aluco</i>)	CITES II
0106 39 90 17	Уралска утка (<i>Strix uralensis</i>)	CITES II
0106 39 90 18	Славеј (<i>Suscinia megarhynchos</i>)	
0106 39 90 19	Жолт странишчар (<i>Emberiza citrinella</i>)	
0106 39 90 20	Црноглав стрнишчар (<i>Emberiza melanocephala</i>)	
0106 39 90 21	Градинарски станишчар (<i>Emberiza hortulana</i>)	
0106 39 90 22	Билбилче (<i>Carduelis carduelis</i>)	
0106 39 90 23	Елова зеленушка (<i>Carduelis spinus</i>)	
0106 39 90 24	Обична зеленушка (<i>Carduelis chloris</i>)	
0106 39 90 25	Црвено зимско врапче (<i>Purhula purhula</i>)	
0106 39 90 26	Северно конопларче (<i>Acanthis cannabina</i>)	
0106 39 90 27	Обично жолтарче (<i>Serinus serinus</i>)	
0106 39 90 28	Крстоклун (<i>Lohia curvirostra</i>)	
0106 90 00 91	Медицинска пијавица (<i>Hirudo medicinalis</i>)	CITES II
0106 90 00 92	Инсекти (<i>Insecta</i>)	
0106 90 00 93	Пеперуги (<i>Lepidoptera</i>)	
0106 90 00 94	Тврдокрилци (<i>Coleoptera</i>)	
0106 90 00 95	Езерска жаба (<i>Rana ridibunda</i>)	
0106 90 00 96	Балканска зелена жаба (<i>Rana balcanica</i>)	
0106 90 00 97	Други видови од групата водоземци (<i>Amphibia</i>)	
0306 24 80 01	Поточен рак (<i>Astropotamobius torrentium macedonicus</i>)	
0306 24 80 02	Речен рак (<i>Astacus astacus balcanicus</i>)	
0307 60 00 01	Лозов полжав (<i>Helix pomatia</i>)	
0307 60 00 02	Шумски полжав (<i>Helix lucorum</i>)	
0307 60 00 03	Обичен полжав (<i>Helix vulgaris</i>)	
0307 60 00 04	Грневиден полжав (<i>Helix figulina</i>)	
0307 60 00 05	Пругав полжав (<i>Cerpea vindobonensis</i>)	
0307 91 00 01	Речни школки (<i>Unio pictorum</i> , <i>unio crassus</i> , <i>unio tumidus</i>)	

**СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА
(ПРИЛОГ 5)**

Тарифна ознака	Наименовање	Забелешка
0604 10 90 01	Дабов лишај (<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach)	
0604 10 90 02	Исландски лишај (<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach)	
1211 90 85 01	Аконитум (<i>Aconitum divergens</i> Panc.)	
1211 90 85 02	Пролетен гороцвет (<i>Adonis vernalis</i> L.)	CITES II
1211 90 85 03	Бел слез (<i>Althaea officinalis</i> L.)	
1211 90 85 04	Кучешки салеп (<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.)	Fam Orchidaceae CITES II

1211 90 85 05	Мечкино уво (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel)	
1211 90 85 06	Црвен кантарион (<i>Centaurum erythraea</i> Rafin)	
1211 90 85 07	Бивонов мразовец (<i>Colchicum bivonae</i> Gus.)	
1211 90 85 08	Македонски мразовец (<i>Colchicum macedonicum</i> Koshanin)	
1211 90 85 09	Мразовец (<i>Colchicum pieperianum</i> Markgr.)	
1211 90 85 10	Прстест (пегав) салеп (<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo)	
1211 90 85 11	Велигденче, кралево цвеќе (<i>Daphne blagayana</i> Freyer)	
1211 90 85 12	Крупен напрсток (<i>Digitalis grandiflora</i> Miller)	
1211 90 85 13	Темен напрсток (<i>Digitalis feruginea</i> L.)	
1211 90 85 14	Линцура (<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>symphiandra</i> (Murb.) Hayek)	Д5
1211 90 85 15	Точкеста линцура (<i>Gentiana punctata</i> L.)	
1211 90 85 16	Обичен сладунец (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)	
1211 90 85 17	Живоиново смил (<i>Hetichrysum zivojinii</i> Cernjavski&Soshka)	
1211 90 85 18	Крстест копитник (<i>Hepatica nobilis</i> Miller)	
1211 90 85 19	Обичен кантарион (<i>Hypericum perforatum</i> L.)	
1211 90 85 20	Изоп (<i>Hyssopus officinalis</i> L.)	
1211 90 85 21	Смрека (<i>Modra smreka</i>) (<i>Juniperus communis</i> L.)	
1211 90 85 22	Волчја нога (<i>Licopodium clavatum</i> L.)	
1211 90 85 23	Барско кокиче (<i>Leucosium aestivum</i> L.)	
1211 90 85 24	Горчлива (блатна) детелина (<i>Menyanthes trifoliata</i> L.)	
1211 90 85 25	Широколистен салеп (<i>Orchys laxiflora</i> Lam.)	Fam Orchidaceae CITES II
1211 90 85 26	Војнички салеп (<i>Orchys militaris</i> L.)	fam Orchidaceae CITES II
1211 90 85 27	Божур (<i>Peonia masculata</i> (L.) Miller)	
1211 90 85 28	Божур (<i>Peonia peregrina</i> Miller)	
1211 90 85 29	Петров крст (крстец) (<i>Paris quadrifolia</i> L.)	
1211 90 85 30	Пролетна јаглика (<i>Primula veris</i> L.)	
1211 90 85 31	Обична медуница (<i>Pulmonaria officinalis</i> L.)	
1211 90 85 32	Седефче (<i>Ruta graveolens</i> L.)	
1211 90 85 33	Бозел (<i>Sambucus nigra</i> L.)	
1211 90 85 34	Чистец (<i>Sideritis raeseri</i> Boiss&Heldr.)	
1211 90 85 35	Македонски (шарпланински) чај (<i>Sideritis scardica</i> Griseb.)	
1211 90 85 36	Емова мајчина душица (<i>Thymus oehmianus</i> Ronniger&Soshka)	
1211 90 85 37	Марианино лале (<i>Tulipa mariannae</i> Lindtner)	
1211 90 85 38	Шарпланинско лале (<i>Tulipa scardica</i> Bornm.)	
1211 90 85 39	Бела чемерика (<i>Veratrum aum</i> L.)	
1211 90 85 40	Криптограма (<i>Cryptogramma cryspa</i>)	
1211 90 85 41	Кралска осмунда (<i>Osmunda regalis</i>)	
1211 90 85 42	Козинец (<i>Astragalus physocalyx</i>)	
1211 90 85 43	Прстест салеп (бозовинаец-ветен) (<i>Dactylorhiza sambucina</i>)	fam Orchidaceae CITES II
1211 90 85 44	Родопски еноец (<i>Galium rhodopaeum</i>)	
1211 90 85 45	Крунестоцветен граор (<i>Coronilla coronata</i>)	
1211 90 85 46	Кандилка (<i>Fritillaria gussichiae</i>)	
1211 90 85 47	Водено оревче (<i>Trapa natans</i>)	
1211 90 85 48	Кокиче (<i>Galanthus nivalis</i>)	CITES II
1211 90 85 49	Српска рамонда (<i>Ramonda serbica</i>)	
1211 90 85 50	Марсилеа (<i>Marsilea quadrifolia</i>)	
1211 90 85 51	Воден папрат (<i>Salvinia natans</i>)	
1211 90 85 52	Алдрованда (<i>Aldrovanda vesiculosa</i>)	
1211 90 85 53	Див мајорам (<i>Origanum vulgare</i> L.)	
1211 90 85 54	Обична жалфија (<i>Salvia officinalis</i> L.)	

**СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ ГАБИ
(ПРИЛОГ 6)**

Тарифна ознака	Н а и м е н у в а н и е
0709 59 90 01 0712 39 00 01	Јајчарка, булка (<i>Amanita caesarea</i> (Scop:Fr.) Pers)
0709 59 90 02 0712 39 00 02	Јајчеста мувоморка (<i>Amanita ovoidea</i> (Bull:Fr.) Link.)
0709 59 90 03 0712 39 00 03	Кафеав дупчар (<i>Boletinus cavipes</i> (Opat.) Kalchbr.)
0709 59 90 04 0712 39 00 04	Остроног вргањ (<i>Boletus appendiculatus</i> Schff.)
0709 59 90 05 0712 39 00 05	Фехтнеров вргањ (<i>Boletus fechtneri</i> Velenovsky)
0709 59 90 06 0712 39 00 06	Едноставен вргањ (<i>Boletus impolitus</i> Fr.)
0709 59 90 07 0712 39 00 07	Напрашен вргањ (<i>Boletus pulverulentus</i> Opat.)
0709 59 90 08 0712 39 00 08	Кралски вргањ (<i>Boletus regius</i> Krobh.)
0709 59 90 09 0712 39 00 09	Жолто-црвен вргањ (<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Kromb.) Kallembach)
0709 59 90 10 0712 39 00 10	Месест вргањ (<i>Boletus torosus</i> Fr.)
0709 59 90 11 0712 39 00 11	Аметисна лисичарка (<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i> QuOl)
0709 59 90 12 0712 39 00 12	Игличарка (<i>Hericium</i> spp.)
0709 59 90 13 0712 39 00 13	Јудино уво (<i>Hirneola auricula-judae</i> (Bull:St.Am.) Berk)
0709 59 90 14 0712 39 00 14	Мартовка (<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr:Fr) Bres.)
0709 59 90 15 0712 39 00 15	Џиновска пуфка (<i>Langermania gigantea</i> (Batsch:Pers) Rostk.)
0709 59 90 16 0712 39 00 16	Висока смрчка (<i>Morchella elata</i> Fr.)
0709 59 90 17 0712 39 00 17	Ветрогонова габа (<i>Pleurotus eryngii</i> (D.C:FR) QuOl.)
0709 59 90 18 0712 39 00 18	Моликово волчјо лепче (<i>Suillus sibiricus</i> (Sing.) Sing.)
0709 59 90 19 0712 39 00 19	Тартуфи (<i>Tuber</i> spp.)
0709 59 90 20 0712 39 00 20	Шампињони, ливадарки (<i>Agaricus</i> spp.)
0709 59 90 21 0712 39 00 21	Меденки (<i>Armillaria</i> spp.)
0709 59 90 22 0712 39 00 22	Црн вргањ (<i>Boletus aereus</i>)
0709 59 90 23 0712 39 00 23	Летен вргањ (<i>Boletus aestivalis</i>)
0709 59 90 24 0712 39 00 24	Напукнат вргањ (<i>Boletus reticulatus</i>)

0709 59 90 25 0712 39 00 25	Обичен вргањ (<i>Boletus edulis</i>)
0709 59 90 26 0712 39 00 26	Боров вргањ (<i>Boletus pinophilus</i>)
0709 59 90 27 0712 39 00 27	Оловносива пувка (<i>Bovista plumbea</i>)
0709 59 90 28 0712 39 00 28	Црна пувка (<i>Bovista nigrescens</i>)
0709 59 90 29 0712 39 00 29	Полска пувка (<i>Calvatia utriformis</i>)
0709 59 90 30 0712 39 00 30	Лисичарка (<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>cibarius</i>)
0709 59 90 31 0712 39 00 31	Црна труба (<i>Craterellus cornucopioides</i>)
0709 59 90 32 0712 39 00 32	Жолто еже (<i>Hydnum repandum</i>)
0709 59 90 33 0712 39 00 33	Рујница, портокалова млечка (<i>Lactarius deliciosus</i>)
0709 59 90 34 0712 39 00 34	Лососова млечка (<i>Lactarius salmonicolor</i>)
0709 59 90 35 0712 39 00 35	Полукрвава рујница (<i>Lactarius semisanguifluus</i>)
0709 59 90 36 0712 39 00 36	Крвава рујница (<i>Lactarius sanguifluus</i>)
0709 59 90 37 0712 39 00 37	Самовилско каранфилче (<i>Marasmius oreades</i>)
0709 59 90 38 0712 39 00 38	Конусовидна смрчка (<i>Morchella conica</i>)
0709 59 90 39 0712 39 00 39	Буковка (<i>Pleurotus ostreatus</i>)
0709 59 90 40 0712 39 00 40	Ѓурѓевка (<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk; syn. <i>Tricholoma georgii</i> (Clusius: Fr.) Quel)
0709 59 90 41 0712 39 00 41	Костеновка (<i>Xerocomus badius</i> (Fr.: Fr.) Gilb.; syn. <i>Boletus badius</i> Fr.: Fr.)

ПРИЛОГ 7

ЗАЕДНИЧКА ВОЕНА ЛИСТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

**(опрема опфатена со Кодексот на Европската унија, за однесување при извоз на оружје)
донесен од Советот на 25 април 2005 година**

(за обновување и за заменување на Заедничкиот воен список на Европската унија донесен од
Советот на 17 ноември 2003 година)

(2005/C 127/01)

ОПШТА ЗАБЕЛЕШКА ЗА ХЕМИКАЛИИ

Хемикалиите се наведени според назив и КАС број. Хемикалиите со иста структурна формула (вклучувајќи хидрати) се контролираат без оглед на името или КАС бројот. КАС броевите се дадени со цел да помогнат при утврдувањето на тоа дали одредена хемикалија или смеса се контролира, без оглед на номенклатурата. КАС броевите не смеат да се користат како единствени идентификатори затоа што некои форми на наведената хемикалија имаат различни КАС броеви, а исто така, и смесите кои ја содржат наведената хемикалија можат да имаат различни КАС броеви.

BC1 Оружја со мазна внатрешна површина на цевката со калибар помал од 20 мм, други оружја и автоматски оружја со калибар од 12,7 мм (калибар од 0,50 инчи) или помал и помошен прибор, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

а. Пушки, карабини, револвери, пиштоли, машински пиштоли и митролези:

Забелешка BC1.a. не го контролира следново:

1. мушкети, пушки и карабини произведени пред 1938 година;
2. репродукции на мушкети, пушки и карабини чиито оригинали биле произведени пред 1890 година;
3. револвери, пиштоли и митролези произведени пред 1890 година и нивни репродукции.

б. Оружја со мазна внатрешна површина на цевката, како што следува:

1. оружја со мазна внатрешна површина на цевката посебно конструирани за
воена употреба;

2. други оружја со мазна внатрешна површина на цевката, како што следува:

- а. од целосно автоматски вид;
- б. од полуавтоматски вид или од вид со пумпно дејство.
- в. Оружја кои користат необложена муниција;

г. Придушувачи, посебни држачи за пушки, рамки, нишани за оружја и придушувачи на блесок за оружја кои се контролираат со потточките BC 1.a, BC 1.б. или BC 1.в.

Забелешка 1 BC 1 не ги контролира оружјата со мазна внатрешна површина на цевката, кои се користат за лов или за спортски цели. Овие оружја не смеат да бидат посебно

конструирани за воена употреба или да се од видот оружје со целосно автоматско истрелување.

Забелешка 2 ВС 1 не ги контролира огнените оружја кои се посебно конструирани за маневарска муниција и од кои не може да се стрела со ниедна контролирана муниција.

Забелешка 3 ВС 1 не ги контролира оружјата кои користат обложена муниција со нецентрално истрелување и кои не од видот оружје со целосно автоматско истрелување.

BC2 Оружја со мазна внатрешна површина на цевката со калибар помал од 20 мм, други оружја или опрема со калибар поголем од 12,7 мм (калибар од 0,50 инчи) проектори и помошен прибор, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

- а. Пушки, хаубици, топ, минофрлачи, противтенковски оружја, лансирачи на проектили, воени фрлачи на пламен, бестрзајни пушки и уреди за прикривање на карактеристиките за истите.

Забелешка ВС 2.а опфаќа инјектори, мерни уреди, резервоари и други посебно конструирани компоненти за употреба со полнења со течен погон за која било опрема која се контролира со ВС 2.а.

- б. Воени проектори или генератори на чад, гас и пиротехнички проектори или генератори.

Забелешка ВС2. не контролира сигнални пиштоли.

- в. Нишани за оружја.

BC3 Муниција и уреди за поставување фитил, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

- а. Муниција за оружја кои се контролираат со ВС1, ВС2 или ВС12.

- б. Уреди за поставување фитил посебно конструирани за муниција која се контролира со ВС3.а.

Забелешка 1 Посебно конструираните компоненти опфаќаат:

- а. метални или пластични делови како, на пример, фитилски наковални (ударни капсули), капи за куршуми, спојки за патрони, ротирачки ленти и метални делови за муниција;
- б. уреди за безбедност и вооружување, фитили, сензори и иницијални уреди;
- в. извори на енергија со висок истовремен оперативен ефект
- г. согорливи облоги на полнења;
- д. субмуниција која вклучува мали бомби, мали мини и термички водени проектили.

Забелешка 2 ВС 3 не контролира муниција без проектил (кор фишек) и маневарска муниција со перфорирана комора за барут.

Забелешка 3 ВС 3.а не контролира патрони кои се посебно конструирани за некоја од следниве цели:

- а. сигнализирање;
- б. плашење птици; или

- в. осветлување гасни пламени на нафтени извори.

BC4 Бомби, торпеда, ракети, проектили, други експлозивни уреди и полнења и сродна опрема и прибор, како што следува, посебно конструирани за воена употреба и посебно конструирани компоненти за истите:

Забелешка: За опрема за наведување и навигација, види BC 11, забелешка 7.

- а. Бомби, торпеда, гранати, чадни канистри, ракети, мини, проектили, длабочински полнења, полнења за разурнување, уреди за разурнување и комплекти за разурнување, „пиротехнички“ уреди, патрони и симулатори (на пр. опрема за симулирање на карактеристиките на која било од овие работи).

Забелешка BC 4.а опфаќа:

1. чадни гранати, огнени бомби, запаливи бомби и експлозивни уреди;
2. минско-ракетни вбризгувачи и
- б. Опрема посебно конструирана за ракување, контрола, активирање, погонување со еднократен оперативен ефект, лансирање, положување (поставување), чистење, празнење, намамување, онеспособување, детонирање или откривање објекти кои се контролираат со BC 4.а.

Забелешка BC 4.б опфаќа:

1. подвижна опрема за претворање на гас во течна состојба способна за производство на 1000 кг или повеќе течен гас дневно;
2. пловен електроспроводлив кабел погоден за чистење на магнетни мини.

Техничка забелешка Уредите за држење во рака, кои според својата конструкција се ограничени единствено за откривање метални објекти и кои не се способни да прават разлика меѓу мини и други метални објекти, не се сметаат дека се посебно конструирани за откривање на објектите кои се контролираат со BC 4.а.

BC5 Опрема за регулирање на огненото дејство и сродна опрема за тревожење и предупредување, како и сродни системи и опрема за тестирање и регулирање и за преземање противмерки, како што следува, посебно конструирани за воена употреба, како и посебно конструирани компоненти и прибор за истите:

- а. Нишани за оружја, компјутери за бомбардирање, опрема за поставување пушки и системи за контрола на оружје.
- б. Системи за лоцирање цели, обележување, одредување опсег/далечина, надгледување или следење на истите; опрема за откривање, за синтеза на податоци, за распознавање или идентификација; и сензорско-интегрирачка опрема.
- в. Опрема за преземање противмерки за објектите кои се контролираат со BC 5.а или BC 5.б.
- г. Теренска опрема за тестирање или за регулирање посебно конструирана за објекти контролирани со BC 5.а. и BC 5.б.

BC6 Сувоземни возила и компоненти, како што следува:

НБ: За опрема за наведување и за навигација, види BC 11, забелешка 7.

- а. Сувоземни возила и компоненти за истите, посебно конструирани или модифицирани за воена употреба.

Техничка забелешка *За целите на ВС 6.а терминот сувоземни возила опфаќа и приколки.*

б. Возила со погон на сите тркала способни за теренска употреба, произведени или опремени со материјали кои обезбедуваат балистичка заштита до III степен (NIJ 0108.01, септември 1985 година, или споредбен национален стандард) или повисоко.

НБ: *Види и ВС 13.а.*

Забелешка 1 *ВС 6.а опфаќа:*

- а. тенкови и други воени вооружени возила и воени возила опремени со приклучоци за оружја или за опрема за поставување мини или за лансирање на муниции кои се контролираат со ВС 4;
- б. оклопни возила;
- в. амфибиски возила и возила за совладување длабоки води;
- г. оклопни возила и возила за влечење или транспортирање муниција или системи на оружје и придружна опрема за ракување со товар.

Забелешка 2 *Модификацијата на сувоземните возила за воена употреба контролирани со ВС 6.а опфаќа структурна, електрична или механичка измена со вклучување на една или повеќе посебно конструирани воени компоненти. Тие компоненти вклучуваат:*

- а. посебно конструирана обвивка на гумите за отпорност на куршуми или за движење на возилото кога од истите е испуштен воздухот;
- б. контролни системи за регулирање на притисокот на пумпање на гумите, со кои се ракува од внатрешноста на возилото во движење;
- в. оклопна заштита на витални делови (на пр. резервоари за гориво или кабините на возила);
- г. посебни зајакнувања или приклучоци за оружја.
- д. светло при затемнување.

Забелешка 3 *ВС 6 не контролира цивилни автомобили или камиони проектирани или модифицирани за транспорт на пари или драгоцени предмети, со оклопна или балистичка заштита.*

ВС7 Хемиски или биолошки токсични агенси, „агенси за контрола на нереди“, радиоактивни материјали, сродна опрема, компоненти и материјали како што следува:

- а. Биолошки агенси и радиоактивни материјали „приспособени за употреба во војна“, со кои се предизвикуваат загуби во луѓе или во животни или се предизвикуваат штети на земјоделски култури или на животната средина и агенси за хемиска борба (ХБ) вклучувајќи:

1. нервни агенси за ХБ:

- а. О-алкил (еднакво или помало од C₁₀, вклучувајќи циклоалкил) алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) – фосфонофлуоридати, како на пример:

Сарин (GB):О-изопропил метилфосфонофлуоридат (КАС 107-44-8); и

Соман (GD):О-пинаколил метилфосфонофлуоридат (КАС 96-64-0);

б. О-алкил (еднакво или помало од C_{10} , вклучувајќи циклоалкил) Н,Н-диалкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) – фосфорамидоцијанидати, како на пример:

Табун (GA) :О-етил Н,Н-диметилфосфорамидоцијанидат (КАС 77-81-6) ;

в. О-алкил (X или еднакво или помало од C_{10} , вклучувајќи циклоалкил) С-2 диалкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) – аминокетил алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) фосфонотиолати и соодветни акрилни и протонски соли, како на пример:

VX: О-етил С-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (КАС 50782-69-9);

2. ХБ (хемиско-борбени) агенси кои предизвикуваат плускавци:

а. Сулфурни мустарди (прашоци), како што се:

1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (КАС 2625-76-5) ;
2. Бис(2-хлоретил) сулфид (КАС 505-60-2) ;
3. Бис(хлоретилтио) метан (КАС 63869-13-6) ;
4. 1,2-бис (2-хлоретилтио) етан (КАС 3563-36-8);
5. 1,3-бис (2-хлоретилтио) н-пропан (КАС 63905-10-2);
6. 1,4-бис (2-хлоретилтио) н-бутан (КАС 142868-93-7);
7. 1,5-бис (2-хлоретилтио) –н-пентан (КАС 142868-94-8) ;
8. Бис (2-хлоретилтиометил) етер (КАС 63918-90-1);
9. Бис (2-хлоретилтиоетил) етер (КАС 63918-89-8);

б. Луисити, како што се:

1. 2-хлорвинилдихлорарсин (КАС 541-25-3);
2. Трис (2-хлорвинил) арсин (КАС 40334-70-1) ;
3. Бис (2-хлорвинил) хлорарсин (КАС 40334-69-8);

в. Азотни мустарди, како што се:

1. HN1: бис (2-хлоретил) етиламин (КАС 538-07-8);
2. HN2: бис (2-хлоретил) метиламин (КАС 51-75-2);
3. HN3: трис (2-хлоретил) амин (КАС 555-77-1);

3. ХБ агенси за онеспособување, како што се:

- а. 3-квинуклидинил бензилат (БЗ) (КАС 6581-06-2);
4. ХБ дефолианти (агенси кои предизвикуваат паѓање на лисјата на растенијата, прим. прев.), како што се;
 - а. Битил 2-хлоро-4-флуорфеноксиацетат (ЛНФ);

б. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина измешана со 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (Портокалов агенс).

б. ХБ бинарни прекурсори и главни прекурсори, како што следува:

1. Алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) фосфонилни дифлуориди, како што се: DF: Метил фосфонилдифлуорид (КАС 676-99-3);
2. О-алкил (Н или еднакво или помало од C₁₀, вклучувајќи циклоалкил) О-2 диалкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) – аминокетил алкил (метил, етил, н-пропил или изопропил) фосфонити и соодветни акрилни и протонски соли, како на пример: QL: О-етил-2-ди-изопропиламиноетил метилфосфонит (КАС 57856-11-8);
3. Хлоросарин: О-изопропил метилфосфонохлоридат (КАС 1445-76-7);
4. Хлоросоман: О-пинаколил метилфосфонохлоридат (КАС 7040-57-5);

в. „Агенси за контрола на немири“, хемикалии со активни конституенти и комбинации од истите, вклучувајќи:

1. α-бромбензолацетонитрил, (бромбензилен цијанид) (ЦА) (КАС 5798-79-8);
2. ((2-хлорофенил) метилен) пропанединитрил, (о-хлоробензилденемалонитрил (CS) (КАС 2698-41-1);
3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилацил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (КАС 532-27-4);
4. Дибенз-(б,ф)-1,4-оксацефин, (CR) (КАС 257-07-8);

Забелешка 1 ВС 7.в не ги контролира „агенсите за контрола на неред“ во посебни пакувања за лична самоодбрана

Забелешка 2 ВС 7.в не ги контролира хемикалиите со активни конституенти и комбинации на истите утврдени и пакувани за производство на храна или за медицински цели.

г. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за ширење на која било од следниве работи и посебно конструирани компоненти за истата:

1. материјали или агенси кои се контролираат со ВС 7.а или в; или
2. Хемиско-борбени средства изработени од прекурсори кои се контролираат со ВС 7.б.

д. Опрема за заштита и деконтаминација, посебно конструирани компоненти за истата и посебно формулирани хемиски смеси, како што следува:

1. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за одбрана против материјалите кои се контролираат со ВС 7.а или в и посебно конструирани компоненти за истата;
2. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за деконтаминација на предмети загадени со материјали кои се контролираат со ВС 7.а и посебно конструирани компоненти за истата;

3. Хемиски смеси кои се посебно развиени/формулирани за деконтаминација на предмети загадени со материјали кои се контролираат со ВС 7.а.

Забелешка *ВС 7.д1 опфаќа:*

а. единици за климатизација посебно конструирани или модифицирани за нуклеарно, биолошко или хемиско филтрирање;

б. заштитна облека.

Забелешка: *За цивилни гас-маски, заштитна опрема и опрема за деконтаминација види и во ставка 1А004 на Списокот за двојна употреба на ЕУ.*

- ѓ. Посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба, за откривање и за идентификација на материјали кои се контролираат со ВС 7.а или в и посебно конструирани компоненти за истата:

Забелешка *ВС 7.ѓ не контролира лични дозомери за следење на зрачењето.*

Забелешка *Види и во ставка 1А004 на Списокот за двојна употреба на ЕУ.*

- е. „Биополимери“ посебно дизајнирани или обработени за откривање или за идентификација на ХБ агенси кои се контролираат со ВС 7.а. и култури на посебни клетки кои се користат за производство на истите.

- ж. „Биокатализатори“ за деконтаминација или за разградување на ХБ агенси и биолошки системи за истите, како што следува:

1. „биокатализатори“ посебно дизајнирани за деконтаминација или за разградување на ХБ агенси кои се контролираат со ВС 7.а до кои е дојдено со насочена лабораториска селекција или со генетска манипулација на биолошките системи;
2. биолошки системи, како што следува: „вектори за изразување“, вируси или култури на клетки кои содржат генетски информации специфични за производство на „биокатализаторите“ кои се контролираат со ВС 7.ж.1.

Забелешка 1 *ВС 7.а и ВС 7.в не контролираат:*

а. цијаноген хлорид (КАС 506-77-4), види 1С450.а.5 во Списокот за двојна употреба на ЕУ.

б. цијанидводородна киселина (КАС 74-90-8);

в. хлор (КАС 7782-50-5);

г. карбонил хлорид (фосген) (КАС 75-44-5), види 1С450.а.4 во Списокот за двојна употреба на ЕУ.

д. дифосген (трихлорметил-хлороформат) (КАС 503-38-8) ;

ѓ. се брише;

е. ксилл бромид, орто: (КАС 89-92-9), мета: (КАС 620-13-3), пара: (КАС 104-81-4);

ж. бензил бромид(КАС 100-39-0);

- з. бензил јодит (КАС 620-05-3);
- с. бром ацетон (КАС 598-31-2);
- и. цијанген бромид (КАС 506-68-3);
- ј. бром метилетилкетон (КАС 816-40-0);
- к. хлорацетон (КАС 78-95-5);
- л. етил јодацетат (КАС 623-48-3);
- љ. јод ацетон (КАС 3019-04-3);
- м. хлоропирцин (КАС 76-06-2), види 1С450.а.7 во Списокот за двојна употреба на ЕУ.

Забелешка 2 Културите на клетките и биолошките системи наведени во ВС 7.е и ВС 7.ж.2 се исклучуваат и наведените потставки не контролираат клетки или биолошки системи за цивилилни цели, како што се земјоделските, фармацевтските, медицинските, ветеринарните, еколошките, системите за управување со отпадот или системите во прехранбената индустрија

ВС8 „Енергетски материјали“ и сродни супстанции, како што следува:

Забелешка: Види и во ставка 1С011 на Списокот за двојна употреба на ЕУ.

Технички забелешки

1. За целите на оваа ставка, смеса се однесува на составот од две или повеќе супстанции со најмалку една супстанца од оние кои се наведени во потставките на ВС8.
2. Со овој список се контролира секоја супстанца наведена во потставките на ВС 8, дури и кога се користи за барање кое се разликува од барањето кое е наведено (на пр. ТАГН првенствено се користи како експлозив но, исто така, може да се користи или како гориво или како оксидатор).

а. „Експлозивни“, како што следува, и смеси на истите:

1. АДНБФ (аминодинитробензофуруксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (КАС 97096-78-1);
2. БНЦП (цис-бис (5-нитроетразолато) тетра амин-кобалт (III) перхлорат) (КАС 117412-28-9);
3. ЦЛ-14 (диамино динитробензофуруксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (КАС 117907-74-1);
4. ЦЛ-20 (ХНИВ или хексанитрохексаазаизовурцитан (КАС 135285-90-4); хлатрати на ЦЛ-20 (види и ВС 8.е.3 и е.4 за неговите перкуртори);
5. ЦП (2-(5-цијанотетразолато) пента амин-кобалт (III) перхлорат) (КАС 70247-32-4);
6. ДАДЕ (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, ФОКС 7);
7. ДАТБ (диаминотринитробензол) (КАС 1630-08-6);

8. ДДФП (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9. ДДПО (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, ПЗО) (КАС 194486-77-6);
10. ДИПАМ (3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (КАС 17215-44-0);
11. ДНГУ (ДИНГУ или динитрогликолурил) (КАС 55510-04-8);
12. фуразани, како што следува:
 - а. ДААОФ (диаминоазоксифуразан);
 - б. ДААЗФ (диаминоазофуран) (КАС 78644-90-3);
13. ХМКС и деривати (види и ВС 8.е.5. за неговите перкусори), како што следува:
 - а. ХМКС (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрацин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан, октоген или октоцин) (КАС 2691-41-0);
 - б. дифлуороамински аналогии на ХМКС;
 - в. К-55 (2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетразабицикло [3,3,0]-октанон-3, тетранитросемигликурил или кето-бицикличен ХМКС) (КАС 130256-72-3);
14. ХНАД (хексанитроадаматан) (КАС 143850-71-9);
15. ХНС (хексанитростилбен) (КАС 20062-22-0);
16. имидазоли, како што следува:
 - а. БННИИ (октахидро-2,5-бис(нитроимино)имидазо [4,5-д]имидазол;
 - б. ДНИ (2,4-динитроимидазол) (КАС 5213-49-0);
 - в. ФДИА (1-флуоро-2,4-динитроимидазол)
 - г. НИДНИА (N-(2-нитротриацоло)-2,4-динитроимидазол) ;
 - д. ПТИА (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);
17. НТНМХ (1-(2-нитротриацоло)-2-динитрометилен хидразин);
18. НТО (ОНТА или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-еден) (КАС 932-64-9);
19. Полинитрокубани со повеќе од четири нитро групи;
20. ПИКС (2,6-бис(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (КАС 38082-89-2);
21. РДХ и деривати, како што следува:
 - а. РДХ (циклотриметилентринитрамин, циклонит, Т4, хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин, 1,3,5-тринитро-1,3,5-триаза-циклохексан, хексоген или хексоцин) (КАС 121-82-4);

- б. Кето-РДХ (К-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазациклохексанон) (КАС 115029-35-1);
22. ТАГН (триаминогванидиннитрат (КАС 4000-16-2);
23. ТАТБ (триаминотринитробензол) (КАС 3058-38-6) (види и ВС8.е.7 за прекурсори на истиот);
24. ТЕДДЗ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуорамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
25. Тетразоли, како што следува:
- а. НТАТ (нитротриазол аминотетразол);
- б. НТНТ (1-Н-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (КАС 479-45-8);
27. ТНАД (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетразадекалин) (КАС 135877-16-6) (види и ВС 8.е.6 за перкусори на истиот);
28. ТНАЗ (1,3,3-тринитроазетидин) (КАС 97645-24-4) (види и ВС8.е.2 за перкусори на истиот);
29. ТНГУ (СОРГВИЛ или тетранитрогликолурил) (КАС 55510-03-7);
30. ТНП (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино[4,5-д]пиридазин (КАС 229176-04-9);
31. Триазини, како што следува:
- а. ДНАМ (2-окси-4,6-динитроамино-с-триазин) (КАС 19899-80-0);
- б. ННХТ (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (КАС 130400-13-4);
32. Триазоли, како што следува:
- а. 5-азидо-2-нитротриазол;
- б. АДХТДН (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (КАС 1614-08-0);
- в. АДНТ (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
- г. БДНТА ([бис-динитротриазол]амин);
- д. ДБТ (3,3'-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (КАС 30003-46-4);
- ѓ. ДНБТ (динитробистриазол) (КАС 70890-46-9);
- е. НТДНА (2-нитротриазол 5-динитрамид) (КАС 75393-84-9);
- ж. НТДНТ (1-Н-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол);
- з. ПДНТ (1-пикрил-3,5-динитротриазол);
- с. ТАКОТ (тетранитробензотриазолобензотриазол) (КАС 25243-36-1);

33. Секој експлозив кој не е наведен на друго место во ВС 8.а со брзина на детонација од повеќе од 8700 м/с при максимална густина или притисок на детонација кој надминува 34 ГПа (340 кбар)

34. Други органски експлозиви кои не се спомнати на друго место во ВС 8.а кои произведуваат детонациски притисоци од 25 ГПа (250 кбар) или повеќе, а остануваат стабилни на температури од 523К (250°C) или повисоки за периоди од пет минути или подолго.

б. „Пропеланти“, како што следува:

1. секој цврст „пропелант“ од класа 1.1 на Обединетите нации (ОН) со теоретски специфичен импулс (во стандардни услови) од над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за алуминиумизирани состави;
2. секој цврст „пропелант“ од класа 1.3 на Обединетите нации (ОН) со теоретски специфичен импулс (во стандардни услови) од над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани и 266 секунди за метализирани состави;
3. „пропеланти“ со константа на силата од над 1200 кД/кг;
4. „пропеланти“ кои можат да издржат постојана линеарна стапка на горење од над 38 мм/с при стандардни услови (мерено во форма на инхибирана единствена нитка) на притисок од 6,89 МПа (68,9 бари) и 294К ((21°C);
5. „пропеланти“ со еластомерски модифицирана лиена двојна основа (ЕМЦДБ) со продолжено дејство при максимално напрегнување од повеќе од 5% на 233К (- 40°C);
6. секој „пропелант“ кој содржи супстанции кои се наведени во ВС 8.а.

в. „Пиротехника“, горива и сродни супстанции, како што следува и смеси од истите:

1. авионски горива посебно наведени за воени цели;
2. алан (алуминиум хидрид) (КАС 7784-21-6);
3. карборани; декарборан (КАС 17702-41-9); пентаборани (КАС 19624-22-7 и 18433-84-6) и нивни деривати;
4. хидразин и деривати, како што следува (види и во ВС 8.г.8 и г.9 за оксидирачки деривати на хидразин):
 - а. хидразин (КАС 302-01-2) во концентрации од 79% или повеќе;
 - б. монометил хидразин (КАС 60-34-4);
 - в. симетричен диметил хидразин (КАС 540-73-8);
 - г. несиметричен диметил хидразин (КАС 57-14-7);
5. метални горива во форма на честички, било сферни, атомизирани, сфероидни, во вид снегулки или мелени, произведени од материјал кој содржи 99% или повеќе од некоја од следниве работи:

а. метали и смеси на истите, како што следува:

1. берилиум (КАС 7440-41-7) и форми на честички или помалку од 60 μm ;
2. железен прашок (КАС 7439-89-6) со големина на честички од 3 μm или помалку, произведен со редукција на железен оксид со водород;

б. смеси кои содржат некоја од следниве работи:

1. циркониум (КАС 7440-67-7), магнезиум (КАС 7439-95-4) или легури на истите со големина на честички помала од 60 μm ;
2. горива од бор (КАС 7440-42-8) или бор карбид (КАС 12069-32-8) со чистота од 85% или повеќе и со големина на честички помала од 60 μm ;
6. воени материјали кои содржат згуснувачи за хидрокарбонски горива посебно наведени за употреба во фрлачи на пламен или запаливи муниции, како што се метални стеарати или палмати (на пр, октал (КАС 637-12-7)) и згуснувачите М1, М2 и М3;
7. перхлорати, хлорати и хромати смешани со метален прашок или други компоненти на високо енергетско гориво;
8. сферен алуминиумски прашок (КАС 7429-90-5) со големина на честички од 60 μm или помала, произведен од материјал со содржина на алуминиум од 99% или повеќе;
9. титан субхидрид (TiHn) со стехиометрија еквивалентна на $n =$

Забелешка 1. Авионските горива контролирани со ВС 8.в.1 претставуваат готови производи а не нивни конституенти.

Забелешка 2. ВС 8.в.4.а не контролира хидразински смеси кои се посебно наведени за контрола на корозија.

Забелешка 3. Експлозиви и горива кои содржат метали или легури од ВС 8.в.5 се контролираат без оглед на тоа дали металите или легурите се инкапсулирани во алуминиум, магнезиум, циркониум или берилиум.

Забелешка 4 ВС 8.в.5.б.2 не контролира бор или бор карбид збогатен со бор-10 (20% или повеќе од вкупната содржина на бор-10).

г. Оксидатори, како што следува и смеси на истите:

1. АДН (амониум динитрамид или CP 12) (КАС 140456-78-6);
2. АП (амониум перхлорат) (КАС 7790-98-9);
3. соединенија составени од флуор и некоја од следниве работи
 - а. други халогени;
 - б. кислород; или
 - в. азот;

Забелешка 1 ВС8.г.3 не контролира хлор трифлуорид. Види 1Ц238 во
Списокот на ЕУ за двојна употреба

Забелешка 2 ВС8.г.3 не контролира азот трифлуорид во гасовита
состојба.

4. ДНАД (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (КАС 78246-06-7);
5. ХАН (хидроксиламониум нитрат) (КАС 13465-08-2);
6. ХАП (хидроксиламониум перхлорат) (КАС 15588-62-2);
7. ХНФ (хидразиниум хитроформат) (КАС 20773-28-8);
8. Хидразин нитрат (КАС 37836-27-4);
9. Хидразин перхлорат (КАС 27978-54-7);
10. Течни оксидатори кои се состојат или кои содржат инхибирана црвеночадна азотна киселина (IRFNA) (КАС 8007-58-7);

Забелешка ВС8.г.10 не контролира неинхибирана чадна азотна киселина.

д. Средства за поврзување, пластификатори, мономери, полимери, како што следува:

1. АММО (азидометилметилоксетан и полимери на истиот (КАС 90683-29-7) (види и ВС 8.е.1 за перкусори на истиот);
2. БАМО (бисазидометилоксетан и полимери на истиот (КАС 17607-20-4) (види и ВС 8.е.1 за перкусори на истиот);
3. БДНПА (бис (2,2-динитропропил)ацетал) (КАС 5108-69-0);
4. БДНПФ (бис (2,2-динитропропил)формал) (КАС 5917-61-3);
5. БТТН (бутантриолтринитрат) (КАС 6659-60-5) (види и ВС 8.е.8 за перкусори на истиот)
6. енергетски мономери, пластификатори и полимери кои содржат нитро, азидо, нитратни, нитраца или дифлуорамино групи посебно концепирани за воена употреба;
7. ФАМАО (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимери на истиот;
8. ФЕФО (бис-(2-флуоро-2,2-динитроетил) формал) (КАС 17003-79-1);
9. ФПФ-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диолформал) (КАС 376-90-9);
10. ФПФ-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксапентан-1,7-диолформал);
11. ГАП (глицилдилазид полимер) (КАС 143178-24-9) и деривати на истиот;
12. ХТПБ (хидроксилно завршен полибутадиен) со хидроксилна функционалност еднаква или поголема од 2,2 а помала или еднаква на 2,4, вредност на хидроксилот помала од 9,77 meq/g и вискозност помала од 47 поази на 30 °Ц (КАС 69102-90-5);

13. мала (помала од 10000) молекулска тежина, функционализиран со алкохол, поли(епихлорхидрин); поли(епихлорхидриндиол) и триол;
14. НЕНА-и (соединенија на нитратетилнитрамин) (КАС 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9);
15. ПГН (поли-ГЛИН, полиглицидилнитрат или поли(нитратметил оксиран) (КАС 27814-48-8);
16. поли-НИММО (поли нитратометилметилоксетан) или поли-НММО (поли [3-Нитратметил-3-метилоксетан]) (КАС 84051-81-0);
17. полинитроортокарбонати;
18. ТВОПА (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси] пропан или трис винокси пропан адукт) (КАС 53159-39-0).

г. Адитиви, како што следува

1. основен бакарен салицилат (КАС 62320-94-9);
2. БХЕГА (бис (2-хидроксиетил) гликоламид) (КАС 17409-41-5);
3. БНО (бутадиен) (КАС 9003-18-3);
4. фeroценски деривати, како што следува
 - а. бутацен (КАС 125856-62-4);
 - б. катоцен (2,2-бис-етилфероценил пропан) (КАС 37206-42-1);
 - в. фeroцен карбоксилни киселини;
 - г. н-бутил-фероцен (КАС 31904-29-7);
 - д. други адуктирани деривати на полимер фeroцен;
5. оловен бета-ресорцилат (КАС 20936-32-7);
6. оловен цитрат (КАС 14450-60-3);
7. олово-бакарни шелати на бета-ресорцилат или салицилати (КАС 68411-07-4);
8. оловен малеат (КАС 19136-34-6);
9. оловен салицилат (КАС 15748-73-9);
10. оловен станат (КАС 12036-31-6);
11. МАПО (трис-1-(2-метил)азиридирил фосфин оксид) (КАС 57-39-6); БОББА 8 (бис(2-метил азиридирил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фостин оксид); и други деривати на МАПО;
12. метил БАПО (бис(2-метил азиридирил) метиламино фостин оксид) (КАС 85068-72-0);

13. Н-метил-п-нитроанилин (КАС 100-15-2);
14. 3-Нитраз-1,5-пентан диизоцијанат (КАС 7406-61-9);
15. агенси за органо-метално соединување, како што следува
 - а. неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато-титанат (КАС 103850-22-2); прикажан и како титан IV, 2,2[бис 2-пропенолато-метил, бутанолато, трис (диоктил) фосфато] (КАС 110438-25-0); или ЛИКА 12 (КАС 103850-22-2);
 - б. титан IV, [(2-пропенолато-1) метил, н-пропанолатометил] бутанолато-1, трис[диоктил] пирофосфат или КР3538;
 - в. титан IV, [(2-пропенолато-1)метил, н-пропанолатометил] бутанолато-1, трис(диоктил)фосфат;
16. полицијанодифлуораминоетиленоксид;
17. полифункционални азиридински амиди со изофталски, тримезични (БИТА или бутилен имин тримесамид), изоцианурски или триметиладипски главностолбни структури и 2-метил или 2-етил супституции на азиридински прстен;
18. пропиленеимин (2-метилазиридин) (КАС 75-55-8);
19. Суперфин железен оксид (Fe_2O_3) со специфичен површински дел со над $250 \text{ м}^2/\text{г}$ и просечна големина на честички од $3,0 \text{ нм}$ или помала;
20. Тепан (тетраетиленпентааминакрилонитрил) (КАС 68412-45-3); цианоетилски полиамини и соли на истите;
21. Тепанол (тетраетиленпентааминакрилонитрилеглицидол) (КАС 68412-46-4); цианоетилски полиамини адуктирани со глицидол и соли на истите;
22. ТПБ (трифенил бизмут) (КАС 603-33-8)

е. „Перкусори“, како што следува:

Забелешка: Во ВС 8.г. упатувањата се однесуваат на контролирани „енергетски материјали“ произведени од наведените супстанции

1. БЦМО (бисхлорметиллоксетан) (КАС 142173-26-0) (види и ВС 8.д.1 и д.2);
2. динитроазетидин-бутилска сол (КАС 125735-38-8) (види и ВС 8.а.28);
3. ХБИВ (хексабензилхексазаисовурцитан) (КАС 124782-15-6) (види и ВС 8.а.4);
4. ТАИВ (тетраацетилдобензилхексазаисовурцитан) (види и ВС 8.а.4)
5. ТАТ (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7,-тетрааза цикло-октан) (КАС 41378-98-7) (види и ВС 8.а.13.);
6. 1,4,5,8-тетраазадекалин (КАС 5409-42-7) (види и ВС 8.а.27);
7. 1,3,5-трихлорбензол (КАС 108-70-3) (види и ВС 8.а.23);

8. 1,2,4-трихидроксипутан (1,2,4-бутантриол) (КАС 3068-00-6) (види и ВС 8.д.5)

Забелешка 5 За полнења и уреди види ВС 4.

Забелешка ВС 8 не ги контролира следниве супстанции, освен ако не се во соединение или во смеса со „енергетскиот материјал“ наведен во ВС 8.а или со металните прашоци од ВС 8.в:

- а. амониум пикрат;
- б. црн барут;
- в. хексанитродифениламин;
- г. дифлуорамин;
- д. азотен скроб;
- ѓ. калиум нитрат;
- е. тетранитроафталин;
- ж. тринитроанисол;
- з. тринитроафтаген;
- с. тринитроксиген;
- и. Н-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон;
- ј. диоктилмалеат;
- к. етилхексиллакрилат;
- л. триетилалуминиум (ТЕА), триметилалуминиум (ТМА) и други пирофорски метални алкили и арили на литиум, натриум, магнезиум, цинк или бор;
- љ. нитроцелулоза;
- м. нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (НГ);
- н. 2,4,6-тринитротолуен (ТНТ);
- њ. етилендиаминдинитрат (ЕДДН);
- о. пентаеритритолтетранитрат (ПЕТН);
- п. оловен ацид, нормален и основен оловен стифнат и примарни експлозивни или барутно-запалувачки состави кои содржат азиди или азидни комплекси;
- р. триетиленгликолдинитрат (ТЕГДН);
- с. 2,4,6-тринитроресорцинол (стифничка киселина);
- т. диетилдифенил уреа; диметилдифенил уреа; метилетилдифенил уреа [Централити];

- у. Н,Н-дифенилуреа (несиметрична дифенилуреа);
- ф. метил-Н,Н-дифенилуреа (метил несиметрична дифенилуреа);
- х. етил-Н,Н-дифенилуреа (етил несиметрична дифенилуреа);
- ц. 2-Нитродифениламин (2-НДПА);
- ч. 4-Нитродифениламин (4-НДПА);
- ц. 2,2-динитропропанол;
- ш. Нитрогванидин (види и во ставка 1Ц011.д на Списокот за двојна употреба на ЕУ.

ВС9 Воени бродови, посебна воено-поморска опрема и прибор, како што следува и соединенија во врска со тоа, посебно конструирани за воена употреба;

НБ: За опрема за наведување и за навигација, види ВС 11, забелешка 7.

- а. Борбени пловила и пловила (површински или подводни) посебно конструирани или модифицирани за офанзивно или за дефанзивно дејство, без оглед на тоа дали се или не се претворени за невоена употреба, без оглед на моментната состојба на поправка или на оперативната состојба и без оглед на тоа дали содржат или не содржат системи за оружје или оклоп, како и трупови или делови од трупови за наведените бродови.
- б. Мотори, како што следува:
 - 1. дизел мотори посебно конструирани за подморници со следниве две карактеристики:
 - а. моќност од 1,12 MW (1500 кс.) или повеќе; и
 - б. ротирачка брзина од 700 рпм или повеќе;
 - 2. електромотори посебно конструирани за подморници со сите долунаведени карактеристики:
 - а. моќност поголема од 0,75 MW (1000 кс.);
 - б. брзо движење наназад;
 - в. ладење со течност; и
 - г. целосно затворени;
 - 3. немагнетски дизел мотори посебно конструирани за воена употреба со моќност од 37,3 kW (50 кс) или поголема и со немагнетна содржина од над 75% од вкупната маса.
- а. Уреди за подводна детекција посебно конструирани за воена употреба и контроли за истите.
- б. Мрежи за подморници и торпеда.
- в. Не се користи.
- г. Пенетратори во труп и конектори посебно конструирани за воени цели, со што се овозможува интеракција со опрема инсталирана надвор од пловниот објект.

Забелешка ВС 9.г опфаќа конектори за пловни објекти од едно проводнички, повеќе проводнички, коаксијален или брановоден вид и пенетратори во труп за пловни објекти, од кои и двата се способни да останат непропустливи на истекување од надвор и со задржување на потребните карактеристики на морски длабочини од повеќе од 100м; и фибер-оптички конектори и оптички пенетратори во труп посебно конструирани за трансмисија на „ласерски“ зрак без оглед на длабочината. Списокот не опфаќа пенетратори во труп со вообичаено пропулзивна (погонска) осовина и пенетратори со хидродинамична контролна прачка.

д. Бесшумни лежишта, со гасна или магнетска суспензија, активни контроли за прикривање на карактеристиките или вибрациите и опрема која содржи такви лежишта, посебно конструирани за воена употреба.

ВС10 „Летало“, „возила кои се полесни од воздухот“, воздушни возила без екипаж, аеромотори и опрема за „летала“, сродна опрема и компоненти, посебно конструирани или модифицирани за воена употреба, како што следува:

Забелешка За опрема за наведување и за навигација, види ВС 11, забелешка 7.

а. Борбено „летало“ и посебно конструирани компоненти за истото.

б. Други „летала“ и „возила кои се полесни од воздухот“ посебно конструирани или модифицирани за воена употреба, вклучувајќи воено разузнавање, напаѓање, воена обука, транспортирање и падобрански одреди или воена опрема, логистичка поддршка и посебно конструирани компоненти за истите.

в. Воздушни возила без екипаж и сродна опрема, посебно конструирани или модифицирани за воена употреба, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

1. безекипажни воздушни возила вклучувајќи воздушни возила со далечинско пилотирање (РПВ), автономни програмни возила и „возила кои се полесни од воздухот“
2. придружни лансери и опрема за поддршка од земја;
3. сродна опрема за командување и контрола.

г. Аеромотори посебно конструирани или модифицирани за воена употреба и посебно конструирани компоненти за истите.

д. Воздушна опрема, вклучувајќи опрема за полнење гориво во воздух, посебно конструирани за употреба со „летала“ кои се контролираат со ВС 10.а или ВС 10.б или аеромотори кои се контролираат со ВС 10.г и посебно конструирани компоненти за истите.

ѓ. Полначи под притисок, опрема за полнење под притисок, опрема посебно конструирана за олеснување на операции во ограничени простори и земска опрема, посебно развиена за „летала“ кои се контролираат со ВС 10.а или ВС 10.б., или за аеромотори кои се контролираат со ВС 10.г.

е. Воени шлемови и заштитни маски и посебно конструирани компоненти за истите, опрема за дишење под притисок и одела за делумен притисок за користење во „летала“, анти-г одела,

конвертори за течен кислород кои се користат за „летала“ или мини и катапулти и уреди кои се активираат со патрон за евакуација на екипажот на „леталото“ во случај на нужност.

ж. Падобрани и сродна опрема за користење од страна на борбениот екипаж, за спуштање товар или за забавување на „леталото“, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

1. падобрани за:
 - а. прецизно спуштање на ренцери;
 - б. спуштање на пешадиско-падобрански одреди;
 2. падобрани со товар;
 3. параглајдери, падобрани за забавување, мали падобрани за стабилизирање и за контрола на позицијата на телата кои се спуштаат, (на пр. кабин/капсули кои се исфлаат, катапултни седишта, бомби);
 4. мали падобрани кои се користат во системите за катапултирање на седиштето за регулација на редоследот на активирање и надувување на падобраните во случај на нужност;
 5. падобрани за враќање во првобитна положба за наведувани ракети, далечински управувани летала или вселенски возила;
 6. пристапни падобрани и падобрани за намалување на брзината при слетување;
 7. други воени падобрани;
 8. опрема посебно конструирана за падобрани на голема височина (на пр, одела, посебни шлемови, системи за дишење, опрема за навигација).
- з. системи за автоматско пилотирање за падобрански товари; посебно конструирана или модифицирана опрема за воена употреба за скокови со контролирано отворање на секоја височина, вклучувајќи опрема за кислород.

Забелешка 1 ВС 10.б не контролира „летала“ или варијанти на наведените „летала“ посебно конструирани за воена употреба кои:

- а. не се конфигурирани за воена употреба и не се снабдени со опрема или со приклучоци посебно конструирани или модифицирани за воена употреба; или
- б. се одобрени за цивилна употреба од власта за цивилна воздушна пловидна во земја учесник на Васернаарскиот аранжман.

Забелешка 2 ВС 10.д не контролира:

- а. аеромотори конструирани или модифицирани за воена употреба, одобрени за употреба како „цивилно летало“ од власта за цивилна воздушна пловидба во земја учесник на Васернаарскиот аранжман или посебно конструирани компоненти за истите;
- б. клипни мотори или посебно конструирани компоненти за истите, со исклучок на оние кои се посебно конструирани за беспилотни воздушни возила.

Забелешка 3 Контролата во ВС 10.б и ВС 10.д за посебно конструирани компоненти и сродна опрема за невоено „летало“ или аеромотори модифицирани за воена употреба се однесува само на наведените

воени компоненти и на соодветната воена опрема која е потребна за извршување на модификацијата за воена употреба.

ВС11 Електронска опрема и посебно конструирани компоненти кои не се контролираат на друго место на Единствениот воен список на ЕУ, како што следува:

- а. Електронска опрема посебно конструирана за воена употреба и посебно конструирани компоненти за истата.

Забелешка *ВС 11 опфаќа:*

1. електронска опрема за преземање противмерки и електронска опрема за преземање против-противмерки (т.е. опрема конструирана за внесување надворешни или погрешни сигнали во радарски или радиокомуникациски приемници или за попречување на друг начин на приемот, функционирањето или ефикасноста на електронските приемници на непријателот вклучувајќи опрема за преземање противмерки за истите, вклучувајќи опрема за создавање пречки или противпречки;
 2. фреквентно агилни цевки;
 3. електронски системи или опрема конструирани или за надзор и следење на електромагнетниот спектар за воено разузнувачки или безбедносни цели или за дејствување против наведениот надзор и следење;
 4. подводни противмерки, вклучувајќи опрема за создавање акустични и магнетни пречки и за залажување, опрема конструирана за внесување надворешни или погрешни сигнали во сонарни приемници;
 5. Опрема за безбедност при обработка на податоци, опрема за безбедност на податоци и опрема за безбедност на преносни и сигнални линии, кои користат шифрирани процеси;
 6. опрема за идентификација, потврдување и внесување шифри и опрема за управување со шифри, производство и дистрибуција,
 7. опрема за наведување и навигација
- б. Опрема за блокирање на глобални сателитски системи за навигација (ГНСС).

ВС12 Кинетичко-енергетски системи на оружје со голема брзина и сродна опрема, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

- а. Кинетичко-енергетски системи на оружје посебно конструирани за деструкција или за отповикување на мисијата кон целта.
- б. Посебно конструирани средства за тестирање и проценување и тест-модел, вклучувајќи инструменти за дијагностицирање и цели, за динамично тестирање на проектили и системи со кинетичка енергија.

Забелешка: *За системи на оружје кои употребуваат поткалибарска муниција или користат единствено хемиски погон и муниција за истите, види ВС 1 до ВС 4.*

Забелешка 1 *BC 12 ги опфаќа следниве работи кога се посебно конструирани за системи на оружје со кинетичка енергија:*

- а. лансирно-погонски системи со способност за забрзување на маси потешки од 0,1 г до брзини од над 1,6 км/с, поединечно или во вид брза стрелба.
- б. Опрема за производство на погонска енергија, електрична заштита, акумулирање енергија, термичко регулирање, кондиционирање, приклучување или ракување со гориво; и електрична опрема за интерактивно поврзување на функциите за снабдување со енергија, огнено оружје и други оклопни кули на електричен погон;
- в. Системи за лоцирање и следење цели, контрола на стрелба или проценка на штети;
- г. Системи за диригирано трагање по цели, наведување или менување на правецот (странично забрзување) за проектили.

Забелешка 2 *M 12 контролира системи на оружје кои користат некој од следниве начини на пропулзија:*

- а. електромагнетско;
- б. електротоплинско;
- в. плазма;
- г. лесен гас; или
- д. хемиско (кога се користи во комбинација со кое било од горенаведените средства):

BC13 Оклопна или заштитна опрема и конструкции и компоненти, како што следува

- а. Оклопна плоча како што следува:
 - 1. произведена во согласност со воен стандард или спецификација; или
 - 2. погодна за воена употреба;
- б. Конструкции од метални или неметални материјали или комбинации на истите посебно конструирани за обезбедување балистичка заштита на воени системи и посебно конструирани компоненти за истите.
- в. Воени шлемови.
- г. Телесен оклоп и заштитна облека произведена според воени стандарди или спецификации или еквивалентно на нив и посебно конструирани компоненти за истите.

Забелешка *За „материјали од вештачко влакно и влакно за греење“ кои се користат при производството на телесни оклопи, види во ставка 1Ц010 на Списокот за двојна употреба на ЕУ.*

Забелешка 1 *BC 13.б вклучува материјали посебно дизајнирани за формирање експлозивно-реактивен оклоп или за изградба на воени засолништа.*

Забелешка 2 ВС 13.в не контролира конвенционални челични илемеви, ниту модифицирани или конструирани за прифаќање, ниту опремени со помошен уред од како било вид.

Забелешка 3 ВС 13.г не контролира телесен оклоп или заштитна облека кога го придружуваат корисникот за негова лична заштита.

Забелешка Види и во ставка 1A005 на Списокот за двојна употреба на ЕУ.

ВС14 Специјализирана опрема за воена обука или за симулирање воени сценарија, симулатори посебно конструирани за обука за употреба на кое било огнено вооружување или оружје кое се контролира со ВС 1 или ВС 2 и посебно конструирани компоненти и прибор за истите.

Техничка забелешка Изразот „специјализирана опрема за воена обука“ опфаќа воени видови тренажери за напад, тренажери за оперативни летови, тренажери за радарски цели, генератори на радарски цели, уреди за обука за ракување со огнено оружје, тренажери за водење противподморничка војна, симулатори на летање (вклучувајќи центрифуги за обука на пилоти/астронаути), радарски тренажери, тренажери за летање на слепо, тренажери за навигација, тренажери за лансирање проектили, опрема за цели, далечински водени „летала“, тренажери за вооружување, тренажери за беспилотни „летала“, мобилни единици за обука и опрема за обука за копнени воени операции.

Забелешка 1 ВС 14 вклучува системи за генерирање слики и интерактивни системи за симулатори кога се посебно конструирани или модифицирани за воена употреба.

Забелешка 2 ВС 14 не контролира опрема која е посебно конструирана за обука за употреба на ловечки или на спортски оружја.

ВС15 Опрема за снимање или за преземање противмерки, како што следува, посебно конструирана за воена употреба и посебно конструирани компоненти и прибор за истата.

- а. Рекордери и опрема за обработка на слики.
- б. Камери, фотографска опрема и опрема за развивање филмови
- в. Опрема за засилување на слики.
- г. Опрема за инфрацрвено или топлоотно снимање.
- д. Радарско-сензорска опрема за снимање.
- ѓ. Опрема за преземање противмерки или за преземање против-противмерки за опремата која се контролира со ВС 15.а или ВС 15.д.

Забелешка ВС 15.ѓ опфаќа опрема конструирана за деградирање на работата или ефикасноста на системите за воено снимање или за минимализирање на наведените ефекти за деградирање.

Забелешка 1 Изразот „посебно конструирани компоненти“ ги опфаќа следниве работи кога се посебно конструирани за воена употреба:

- а. Инфрацрвени цевки за електрооптички претворувач.
- б. Цевки за зајакнувачот на слика (поинакви од првата генерација).
- в. Микроканалски плочи.
- г. Цевки за телевизиски камери кои работат на мало светло.
- д. Детекторски антенски решетки (вклучувајќи системи за електронско меѓуповрзување или очитување).
- ѓ. Пироелектрични цевки за телевизиски камери.
- е. Системи за ладење на системите за снимање.
- ж. Електрични активирани затворувачи (експозиција) од фотохромски или електрооптички вид со брзина на експозиција помала од 100 μ s, освен во случај на затворувачи кои претставуваат суштински дел на камера со голема брзина.
- з. Фибер-оптички инвертори на слика.
- с. Сложени полупроводнички фотокатоди.

Забелешка 2 *BC 15 не контролира „прва генерација цевки за засилување на слика“ или опрема посебно конструирана за вградување „цевки за засилување на слика од прва генерација“.*

Забелешка: *За статусот на нишаните за оружја во кои се вградени „цевки за засилување на слика од прва генерација“ види ставки BC 1, BC 2 и BC 5.a.*

Забелешка: *Види и ставки 6A002.a.2 и 6A002.б во Списокот за двојна употреба на ЕУ.*

BC16 Отковки, одливки и други незавршени производи чија употреба во некој контролиран производ може да се утврди според составот на материјалот, геометријата или функцијата и кои се посебно конструирани за некој од производите кои се контролираат со BC1 до BC4, BC6, BC9, BC10, BC12 и BC19.

BC17 Разна опрема, материјали и библиотеки, како што следува и посебно конструирани компоненти за истите:

- а. Независна апаратура за нуркање и подводно пливање, како што следува:
 - 1. апаратура со затворени или полузатворени кола (за повторно воспоставување на дишење) посебно конструирана за воена употреба (т.е. посебно конструирана за да биде немагнетна);
 - 2. посебно конструирани компоненти кои се употребуваат при претворање на апаратура со отворени кола во апаратура за воена употреба;
 - 3. предмети конструирани само за воена употреба со независна апаратура за нуркање и подводно пливање.
- б. Градежна опрема посебно конструирана за воена употреба;

в. Составни делови, премази и третмани за прикривање карактеристики, посебно конструирани за воена употреба.

г. Теренска инженерска опрема посебно конструирана за употреба во борбена зона.

д. „Роботи“, контролори на „роботи“ и „крајни ефектори“ на „роботи“ кои имаат некоја од следниве карактеристики:

1. посебно конструирани за воена употреба;

2. средства кои се вградуваат за заштита на хидраулични линии против пробивања од надвор предизвикани од балистички фрагменти (на пр. вградувачки самозапаливи линии) и конструирани за употреба на хидраулични течности со точки на палење повисоки од 839 K (566 °C); или

3. посебно конструирани или нормирани за работа во услови со електромагнетен импулс (ЕМП).

ѓ. Библиотеки (параметрички технички бази на податоци) посебно конструирани за воена употреба со опрема која се контролира со Единствениот воен список на ЕУ.

е. Опрема за производство на нуклеарна енергија или опрема за производство на погонска енергија, вклучувајќи „нуклеарни реактори“, посебно конструирани за воена употреба и компоненти за истите, посебно конструирани или модифицирани за воена употреба.

ж. Опрема и материјали, премачкани или третирани за прикривање на карактеристиките, посебно конструирани за воена употреба, поинакви од оние кои се контролираат на друго место во Единствениот воен список на ЕУ.

з. Симулатори посебно конструирани за воени „нуклеарни реактори“.

с. Подвижни работилници за поправки посебно конструирани или модифицирани за опслужување на воена опрема.

и. Теренски генератори посебно конструирани или модифицирани за воена употреба.

ј. Контејнери посебно конструирани или модифицирани за воена употреба.

к. Ферибродови, различни од оние кои се контролираат на друго место во Заедничкиот воен список на ЕУ, мостови и понтонски мостови, посебно конструирани за воена употреба.

л. Тест-модели посебно конструирани за „развој“ на предметите кои се контролираат со ВС4, ВС6, ВС9 или ВС10.

Технички забелешки

1. За целите на ВС 17, изразот „библиотека“ (параметарска база на податоци) значи собирање технички информации од воена природа, со чиешто упатување можат да се подобрат перформансите на воената опрема или системи.

2. За целите на ВС 17, „модифицирана“ значи секоја структурна, електрична, механичка или друга измена, со што на некој невоен предмет му се обезбедуваат воени способности еквивалентни на предметот којшто е конструиран за воена употреба.

BC18 Опрема за производство на производи наведени во Единствениот воен список на ЕУ, како што следува:

- а. Посебно конструирана или модифицирана опрема за производство на производи кои се контролираат со Единствениот воен список на ЕУ и посебно конструирани компоненти за истата.
- б. Посебно конструирани еколошки капацитети за тестирање и посебно конструирана опрема за истите, за потврдување, квалификација или за тестирање на производи кои се контролираат со Единствениот воен список на ЕУ.

Техничка забелешка За целите на BC 18, изразот „производство“ опфаќа конструирање, испитување, производство, тестирање и проверка.

Забелешка 1 BC 18.а и BC 18.б ја опфаќаат следнава опрема:

- а. континуирани нитратори;
- б. центрифугален апарат или опрема за тестирање кои поседуваат некоја од следниве карактеристики:
 1. моторски или повеќемоторски погон со вкупна номинална коњска сила од повеќе од 298 kW (400 кс)
 2. способни за носење борбен товар од 113 кг или повеќе; или
 3. способни за постигнување центрифугално забрзување од 8 g или повеќе на борбен товар од 91 кг или повеќе;
- в. преси за дехидрација;
- г. Екструдери со завртки посебно конструирани или модифицирани за екструзија на воен експлозив.
- д. машини за сечење со кои се врши димензионирање на екструдираниите погонски горива;
- ѓ. „шеќерни“ буренца (префрлувачи) со пречник од 1,85 m или повеќе и со продуктивен капацитет од повеќе од 227 kg;
- е. континуирани мешачи за цврсти погонски горива;
- ж. мелници за течна енергија за дробење или мелење состојки на воени експлозиви;
- з. опрема за постигнување и на сферност и на еднолична димензија на честичките во металните прашоци наведени во BC 8.ц.8;
- с. конвертори за конвекциска струја за конверзија на материјали од BC 8.ц.3.

Забелешка 2а. Изразот “производи од Единствениот воен список на ЕУ” опфаќа:

1. производи кои не се контролираат ако се во помали концентрации од наведените како што следува:

- а. хидразин (види ВС 8.ц.4);
 - б. „експлозивни“ (види ВС 8);
 - 2. производи кои не се контролираат ако нивните карактеристики се послаби од техничките ограничувања (на пр. „суперспроводливи“ материјали кои не се контролираат со 1Ц005 во Списокот за двојна употреба на ЕУ; „суперспроводливи“ електромагнети кои не се контролираат со 3А001.е.3 во Списокот за двојна употреба на ЕУ; „суперспроводлива“ електрична опрема која е исклучена од контрола според ВС 20.б);
 - 3. метални горива и оксиданти наталожени во слојна (ламинарна) форма од фазата на испарување (види ВС 8.в.5).
- б. Изразот „производи од Единствениот воен список на ЕУ“ не опфаќа:
- 1. сигнални пиштоли (види ВС 2.б);
 - 2. супстанции кои се исклучени од контрола според Забелешка 3 кон ВС 7;
 - 3. дозиметри за следење на лично озрачување (види ВС 7.г) и маски за заштита од посебни индустриски ризици, види и во Списокот за двојна употреба на ЕУ;
 - 4. прашок од дифлуорамин и калиум нитрат (види Забелешка 6 кон ВС 8);
 - 5. аеромотори кои се исклучуваат од контрола според ВС 10;
 - 6. конвенционални челични шлемови кои не се опремени или модифицирани или конструирани за прифаќање на кој било вид помошен уред (види Забелешка 2 кон ВС 13);
 - 7. опрема погодна за индустриски машини, која не се контролира, како машини за обложување не спомнати на друго место и опрема за леене пластика;
 - 8. мушкети, пушки и карабини произведени пред 1938 година, репродукции на мушкети, пушки и карабини произведени пред 1890 година, револвери, пиштоли и митролези произведени пред 1890 година и репродукции на истите.

Забелешка 3 *Забелешката 2.б.8 од ВС 18 не ослободува од контрола опрема за производство на мали не старински оружја, дури и ако се користи за производство на репродукции на мали старински оружја.*

ВС19 Системи на оружје за насочување на енергијата (ДЕВ), сродна опрема и тест-модел или опрема и тест-модел за преземање противмерки, како што следува, и посебно конструирани компоненти за истите:

- б. „Ласерски“ системи посебно конструирани за деструкција или за отповикување на мисијата кон целта.
- б. Системи со сноп од честички способни за вршење деструкција или за отповикување на мисијата кон целта.
- в. Високомокни радиофреквентни системи (РФ) способни за вршење деструкција или за отповикување на мисијата кон целта.

г. Опрема посебно конструирана за откривање или лоцирање или за одбрана против системи кои се контролираат со ВС 19.а до ВС 19.в.

д. Физички тест-модел и сродни тест-резултати за системи, опрема и компоненти кои се контролираат со оваа ставка.

ѓ. „Ласерски“ системи со континуиран бран или импулс посебно конструирани за предизвикување трајно слепило на/при незаштитен поглед т.е. на голо око или на око со уреди за корекција на видот.

Забелешка 1 Системи на оружје за насочување на енергија кои се контролираат со ВС 19 опфаќаат системи чиј капацитет произлегува од контролираната примена на:

а. „ласери“ со доволна моќ на континуиран бран или импулс за предизвикување деструкција слична на деструкцијата која ја врши конвенционална муниција;

б. акцелератори на честички кои проектираат сноп од наелектризирани или неутрални честички со деструктивна моќ;

в. насочени радиофреквентни предаватели со голема импулсна моќ или со голема просечна моќ кои произведуваат доволно интензивни полиња за онеспособување на компонентите на електронските кола на далечна цел.

Забелешка 2 ВС 19 ги опфаќа следниве работи кога се посебно конструирани за системи на оружје за насочување на енергијата:

а. опрема за производство на погонска енергија, акумулација на енергија, модулирање, кондиционирање на енергија или за ракување со гориво;

б. системи за лоцирање или следење цели;

в. системи способни за вршење проценка на штета на целта, деструкција или отповикување на мисијата кон целта;

г. опрема за ракување, распространување или насочување на сноп,

д. опрема со способност за брзо свртување на снопот во обратна насока за брзи повеќекратни операции кон целта;

ѓ. адаптирачка оптика и фазни спојувачи;

е. струјни вбризгувачи за снопови со негативни водородни јони;

ж. акцелераторски компоненти со „вселенски карактеристики“;

з. Опрема за концентрирање на сноп со негативни јони;

с. опрема за контрола и свртување на високоенергетски јонски сноп во обратна насока;

и. фолии со „вселенски карактеристики“ за неутрализирање на снопови со негативни водородни изотопи.

BC20 Крриогенска (нискотемпературна) и „суперспроводлива“ опрема, како што следува, и посебно конструирани компоненти и прибор за истата:

- а. Посебно конструирана или конфигурирана опрема за инсталирање во возило за воена примена на копно, море, во воздух или во Вселена, способна за работа во движење и за производство или за одржување на температури пониски од 103 К (– 170°Ц).

Забелешка BC 20.а опфаќа системи во кои се вградени или кои користат помошен прибор или компоненти произведени од неметални или неелектрични спроводливи материјали, како на пример, пластика или материјали импрегнирани со епоксидна смола.

- б. „Суперспроводлива“ електрична опрема (ротирачки машини и трансформатори) посебно конструирана или конфигурирана за инсталирање во возило за воена примена на копно, море, во воздух или во Вселена, способна за работа во движење.

Забелешка BC 20.б не контролира хибридни хомополарни генератори на еднонасочна струја со еднополни нормални метални арматури кои ротираат во магнетно поле произведено со помош на суперспроводливи намотки, под услов наведените намотки да претставуваат единствена суперспроводничка компонента во генераторот.

BC 21 „Софтвер“, како што следува:

- а. „Софтвер“ посебно дизајниран или модифициран за „развој“, „производство“ или „употреба“ на опрема или материјали кои се контролираат со Единствениот воен список на ЕУ.

- б. Посебен „софтвер“, како што следува:

1. „софтвер“ посебно дизајниран за:

- а. моделирање, симулирање или оценување на воени системи на оружје;
- б. „развој“, следење, одржување или обновување на „софтвер“ вграден во воени системи на оружје;
- в. моделирање или симулирање сценарија на воени операции, кои не се контролираат со BC 14;
- г. апликации за командување, комуникации, контрола и разузнавање (Ц3И) или за командување, комуникации, контрола, компјутер и разузнавање (Ц4И);

2. „софтвер“ за утврдување на ефекти од конвенционални, нуклеарни, хемиски или биолошки борбени оружја.

3. „Софтвер“, кој не се контролира со BC 21.1, б.1 или б.2, посебно дизајниран или модифициран за оспособување на опремата која не се контролира со Единствениот воен список на ЕУ за вршење на воени функции на опремата која се контролира со BC 5, BC 7.г, BC 9.в, BC 9.д, BC 10.д, BC 11, BC 14, BC 15, BC 17.з. или BC 18.

BC 22 „Технологија“ како што следува:

- а. „Технологија“, различна од технологијата наведена во ВС 22.б, која е „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на ставките кои се контролираат со Единствениот воен список на Европската унија.
- б. „Технологија“ како што следува:
1. „технологија“ „потребна“ за конструкција, склопување на компоненти и за работење, одржување и поправка на комплетни производни инсталации за ставки кои се контролираат со Единствениот воен список на Европската унија, дури и ако компонентите на наведените производни инсталации не се контролираат;
 2. „технологија“ „потребна“ за „развој“ и „производство“ на мали оружја, дури и ако се користи за производство на репродукции на мали старински оружја.
 3. „технологија“ „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на токсиколошки агенси, сродна опрема или компоненти кои се контролираат со ВС 7.а до ВС 7.ѓ;
 4. „технологија“ „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на „биополимери“ или култури на посебни клетки кои се контролираат со ВС 7.е;
 5. „технологија“ „потребна“ исклучително за вградување „биокатализатори“, контролирани со ВС 7.ж.1, во воени носители на супстанции или воен материјал.

Забелешка 1 „Технологијата“, „потребна“ за „развој“, „производство“ или „употреба“ на ставките контролирани со Списокот на муниција остануваат под контрола дури и тогаш кога се применливи на некоја неконтролирана ставка.

Забелешка 2 ВС22 не ја контролира следнава „технологија“:

- а. која е минимално неопходна за инсталирање, работење, одржување (проверка) и поправка на ставките кои не се контролираат или чиј извоз е одобрен;
- б. која е во „доменот на јавноста“, претставува „основно научно истражување“ или минимални потребни информации за патентни апликации;
- в. за магнетна индукција за континуиран погон на цивилни транспортни уреди.

ОБРАЗЕЦ Бр. 1**Поимник на термини и изрази**

За секој CELEX број на правниот акт на ЕУ, се пополнува овој Образец бр.1 - Поимник на термини и изрази. Пополнетиот Образец бр.1, прикачете го на крајот на преводот, така да преводот и Образец бр.1 претставуваат ЕДЕН документ.

CELEX број	52005XG0525(01)
Наслов на документот (АНГ)	COMMON MILITARY LIST OF THE EUROPEAN UNION
Наслов на документот (МАК)	ЗАЕДНИЧКИ ВОЕН СПИСОК НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Област на примена	
-------------------	--

Агенција за превод		ГЛЛ – Мирјана Вељковиќ		Преведувач	Владимир Тасевски	
Тел	2 672 113	e-mail	Tasviad40@yahoo.com.			Дата

Место на зборот во текстот (член, став, точка, прилог ...) Во оригиналот:	Изворен збор (АНГ)	Превод (МАК)	Забелешка / Коментар)
наслов	European Union Code of Conduct on Arms Exports	Кодекс Европската унија за однесување при извоз на оружје на	
Во текстот	BC xxx (Military List)	Воен список XXX	
Стр. 1, BC 1	Smooth-bore weapons	Оружја со мазна внатрешна површина на цевката (оружја со мазен калибар)	
Стр. 1, BC 1, а.	machine pistols and machine guns	машински пиштоли и митролези	
Стр. 1, BC 1, б.2.	caseless ammunition	Необложена (гола) муниција	
Стр. 2, заб. 3	Cased ammunition	обложена муниција со нецентрално истрелување	
Стр. 1, BC 1, ц. 2.	weapons sights	нишани за оружја	
Стр. 1, BC 1, ц. 2.	flash suppressors	придушувачи на блесок	
Стр. 1, BC 1, ц. 2.	clips	Рамки (за држење муниција)	
Стр. 2, заб. 3	non-centre fire cased ammunition	муниција со нецентрално истрелување	
BC 2.а	liquid propelling charges	полнења кои се погонуваат со помош на течност	
BC 3	fuse-setting devices	уреди за поставување детонатори	
BC 2, а	signature reduction devices	Уреди за прикривање на карактеристиките	
BC 3, заб. 1, ц	power supplies with high one-time operational output	извори на енергија со висок истовремен оперативен ефект	
Стр. 3, заб. 2	ammunition crimped without a projectile (blankstar)	муниција без проектил (корци)	
Стр. 3, заб. BC 4... 3	missile rocket nozzles	минско-ракетни бризгалки	

Стр. 3, заб. ВС 4...б	decoying	намамување	
Стр. 3, заб. ВС 4... б	jamming	онеспособување	
Стр. 3, ВС 5, наслов	Fire control equipment	Опрема за регулирање на огненото дејство	
ВС 6	Ground vehicles	Сувоземни возила	
Стр. 4, ВС 5, б	All wheel-drive vehicles	Возила со погон на сите тркала	
ВС 6.д	(weapon) mountings	приклучоци за оружја	
ВС 7, а	Sulphur mustards	Сулфурни мустарди (прашоци)	
Стр. 11, пропеланти, 4	inhibited single strand	инхибирана единствена нитка	
Исто, 5	elastomer modified cast double base	еластомерски модифицирана лиена двојна основа (ЕМЦДБ)	
Стр.13, точка 10	inhibited red fuming nitric acid	инхибирата црвеночадна азотна киселина	
Стр 14, точка 18	adduct	адукт	
Стр. 15, точка 15	coupling agents	агенси за соединување	
Стр. 15, точка 17	backbone structures	главностолбни структури	
Стр. 16, точка б.	black powder	црн барут	
Стр. 16, точка е.	nitrostarch	азотен скроб	
Стр. 16, точка т.	priming compositions	барутно-запалувачки состави	
Стр. 17, ВС 9	Vessels of war	Воени бродови	
Стр. 17, б.2	quick reversing	брзо движење наназад	
Стр. 17, ВС а.	Combatant vessels	Борбени пловила	
Стр. 18. г	signature or vibration suppression controls	контроли за прикривање на карактеристиките или вибрациите	
Стр. 18, ВС 10	unmanned airborne vehicles	безпосадни воздушни возила	
Стр. 18, ВС 10, б.	airdropping troops	падобрански одреди	
Стр. 18, е.	airborne refuelling equipment	опрема за полнење гориво во воздух	
Стр. 19, е.	pin point dropping	прецизно спуштање	
Стр. 19, х, 1, б	dropping of paratroopers	пешадиско-падобрански одреди	
Стр. 19, х, 3	drag parachutes	падобрани за успорување	
Стр. 19, х, 3	attitude control of dropping bodies	контрола на позицијата на телата што се спуштаат	
Стр. 19, х, 4	systems for deployment and inflation sequence regulation of emergency parachutes	Системи за регулација на редоследот на активирање и надувување на падобраните во случај на нужност	
Стр. 19, х, 5	recovery parachutes	падобрани за враќање во првобитна положба	
Стр. 19, заб. .2., б	reciprocating engines	клипни мотори	
Стр. 20, ВС 11, 4	acoustic and magnetic jamming and decoy, equipment	Опрема за создавање акустични и магнетски пречки и за залажување	
Стр. 20, ВС 11, 6	keyloader equipment	Опрема за внесување шифри	
Стр. 20, ВС 11, б	Global navigation satellite systems (GNSS) jamming equipment	Опрема за блокирање на глобални сателитски системи за навигација	

Стр. 20, BC 1	High velocity kinetic energy weapon systems	Кинетичко-енергетски оружени системи со голема брзина	
Стр. 20, НБ	chemical propulsion	хемиски погон	
Стр. 21, а	single or rapid fire modes	поединечно или во вид на брза стрелба	
Стр. 21, б	prime power generation equipment	Опрема за производство на погонска енергија	
Стр 22, BC 14, забелешка	(military) trainers	(Воени) тренажери	
исто	gunnery training devices	уреди за обука за ракување со огнено оружје	
исто	instrument flight trainers	тренажери за летање на слепо	
исто	ground military operations	копнени воени операции	
Стр. 22, BC 14, забелешка 1	interactive environment systems	интерактивни системи	
Стр. 23, BC 17, а	Self-contained swimming apparatus	Независна апаратура	
Стр. 23 BC 17, б	signature suppression	прикривање карактеристики	
Стр. 24. 3	self-sealing lines	самозаптивни линии	
Стр. 25, забелешка б, 2	payload	борбен товар	
Стр. 26. забелешка 3	antique small arms	мали старински оружја	
Стр. 26, BC 19, ц	High power radio-frequency (RF) systems	Високомоќни радиорефрентни системи	
Стр. 27, заб. 1, ц	high pulsed power radio frequency beam transmitters	Насочени радиорефрентни предаватели со голема импулсна моќ	

2219.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2008 година.

2. Составен дел на оваа одлука е Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2008 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8044/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА

Согласно член 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006), потребите од енергија и од одделни видови енергија во Републиката и можностите за нивно задоволување со производство и од увоз се утврдуваат со Енергетски биланс на Републиката.

Енергетскиот биланс на Република Македонија го изготвува Министерството за економија, а го донесува Владата на Република Македонија, по претходно мислење од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Со Енергетскиот биланс за 2008 година се утврдуваат потребите од сите видови енергија и можности за нивно задоволување за одвивање на стопанскиот и јавниот живот во Републиката.

Оценките за потребите на поедини видови на енергија се засновани на остварувањата во 2007 година, на искажаните потреби од поедини видови енергенти од страна на поголемите потрошувачи, производителите и снабдувачите на енергија во Републиката за 2008 година, како и извршените усогласувања на податоците со учесниците во Енергетскиот биланс.

Енергетскиот биланс на Републиката е годишен плански документ со кој се дефинираат потребите од енергија и можностите за нивно обезбедување.

ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС

Врз основа на подлогите за изготвување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2008 година, бруто потрошувачката на енергија во 2008 година се оценува дека ќе изнесува 131.640 TJ и ќе биде повисока за 8,73 % од остварената во 2007 година. Ваквото зголемување на вкупните потреби од енергија е резултат на зголемените потреби од сите видови енергија, а посебно од природниот гас кај Топлификација, електрична енергија и јагленот кај „Скопски легури“, „Фенииндустри“-Кавадарци и „Силмак“-Јегуновце, како и на рестартирање на некои индустриски капацитети кои во технолошкиот процес користат различни видови на јаглени.

Зголемувањето на потребите од електрична енергија од околу 16,75 % воглавно се должи на планираното комплетно рестартирање на своите производни капацитети на „Скопски легури“, комплетно ангажирање на технолошките линии од страна на „Фенииндустри“, „Силмак“-Јегуновце и соодветно зголемување на потребите и на директните потрошувачи и потребите на домаќинствата.

Бруто потрошувачката на јаглен во 2008 година е планирана да изнесува околу 7.444.688 тони, што е за 5,11 % повеќе од нивото на остварувањето во 2007 година. Ваквото зголемување на потребите од различни

видови на јаглен се должи пред се на воведување на нови технолошки линии од страна на директните потрошувачи, како и зголемување на производството.

Планираната потрошувачката на кокс во 2008 година се планира да изнесува 95,46 илјади тони што е на исто ниво од остварувањето во 2007 година.

Планираната потрошувачка на нафтени деривати во 2008 година е помала во однос на остварената потрошувачка во 2007 година затоа што во текот на 2007 година работеше ТЕЦ Неготино кој во 2008 година не е билансиран. Доколку во 2008 година работи ТЕЦ Неготино потребно ќе биде да се обезбедат дополнителни количини на мазут.

Се оценува дека во 2008 година потрошувачката на природниот гас ќе биде зголемена за 45 % во однос на остварената потрошувачка во 2007 година. Ваквото зголемување се должи на најавените зголемени потреби на природен гас искажани од страна на Топлификација АД-Скопје имајќи предвид дека истиот од 01.01.2008 година на пазарот се јавува како квалификуван потрошувач.

Планираната потрошувачка на огревно дрво за 2008 година ќе биде за 7,69 % поголема од остварената потрошувачка за 2007 година, заради се почеста употреба на огровното дрво во домаќинствата.

Во делот за обезбедување на потребите од енергија, производството на енергија е планирано врз основа на расположивите технички капацитети за производство, технолошките можности за преработка на енергија, како и можностите за увоз.

Производството на хидроелектраните и термоелектраните е планирано врз основа на планирањата и остварувањата во последните неколку години, очекуваната хидрологија и можностите за ангажирање на термоелектраните. Во рамките на предвидените количини на електрична енергија од термоелектраните земени се во предвид и периодите на неработење на термоелектраните поради планираните годишни редовни ремонти на истите во 2008 година. Во 2008 година се предвидува ремонтните активности во РЕК Битола да се реализираат во времетраење од 166 дена и во ТЕ Осломеј за времетраење од 60 дена (Табела 3). Едновременно за задоволување на потребите од електрична енергија се планира и увоз на електрична енергија или евентуално ангажирање на ТЕЦ Неготино доколку е тоа економски и технички оправдано, при што за одбележување е дека увозот на електрична енергија во регионот е ограничен и заради недоволните преносни капацитети и врвните оптоварувања кои ќе егзистираат.

Производството на јаглен во рудниците за јаглен во Републиката „Суводол“, „Осломеј“, „Дримкол Лигнит“ и „Брик Берово“ е усогласено со расположивите руднички капацитети, остварувањата во претходната година, расположивоста на експлоатабилните резерви на јаглен, производството на електрична енергија во термоелектраните и потребите на потрошувачката на индустриските потрошувачи и широката потрошувачка.

Обезбедувањето на потребите од нафтени деривати ќе се врши со производство во Рафинеријата за нафта ОКТА и од увоз.

Производството на геотермална енергија е дефинирано согласно расположивите капацитети и потребите на потрошувачите во 2008 година, во регионите каде што се користи.

Согласно вака оценетите расположиви извори во Републиката и можностите за увоз, во задоволувањето на потребите од бруто потрошувачката на енергија во 2008 година, учеството на сопственото производство на енергија се оценува дека ќе изнесува 51,53 %, а увозот 48,47 %.

Во билансот исто така е дадена и оценка за потребни девизни средства за реализација на делот од билансот кој се однесува на увозната енергија. Според извршената анализа, за увоз на планираните количини поодделни видови енергија потребни се вкупно околу 762.937.813 евра.

Конкретни показатели за планираната потрошувачка, производство, увоз и извоз на вкупната енергија и поодделно за сите видови енергија се прикажани во табелите кои се составен дел на овој Биланс.

БРУТО ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА¹

Табела 1

1	2007 година		2008 година		Индекс
	Количина	10 ³ TJ	Количина	10 ³ TJ	5/3
2	3	4	5	6	
1. Електрична енергија (10⁶ кВтч)					
а) производство	6.051	21,84	6.178	22,29	102,06
- хидро	960	3,46	1.397	5,04	145,66
- термо	5.091	18,37	4.781	17,25	93,90
б) увоз	2.600	9,38	3.917	14,14	150,75
в) извоз	-	-	-	-	-
г) потрошувачка (а+б-в)	8.651	31,22	10.095	36,45	116,75
2. Јаглен (10³ тони)					
а) производство	6.862,79	52,55	7.132,90	54,62	103,94
б) увоз	220,17	1,68	311,79	2,39	142,26
в) извоз	-	-	-	-	-
г) потрошувачка (а+б-в)	7.082,96	54,23	7.444,68	57,00	105,10
3. Коке (10³ тони)					
а) производство	-	-	-	-	-
б) увоз	95,49	2,64	95,46	2,64	100
в) извоз	-	-	-	-	-
потрошувачка (а+б-в)	95,49	2,64	95,46	2,64	100
4. Нафтени деривати (10³ тони)					
а) производство	1.036,70	45,66	1.131,16	49,83	109,13
б) увоз	-	-	-	-	-
в) извоз	-	-	-	-	-
г) потрошувачка (а+б-в)	915,96	40,35	900,79	39,68	98,34
5. Природен гас (10⁶ м³)					
а) производство	-	-	-	-	-
б) увоз	102,78	3,43	149,72	4,97	145,13
в) извоз	-	-	-	-	-
г) потрошувачка	102,78	3,43	149,72	4,97	145,13
6. Огревно дрво (10³ м³)					
а) производство	650	7,08	700	7,62	107,69
б) увоз	-	-	-	-	-
в) извоз	-	-	-	-	-
г) потрошувачка (а+б-в)	650	7,08	700	7,62	107,69
7. Геотермална енергија (10³ TJ)		0,50		0,55	110
БРУТО ПОТРОШУВАЧКА		121,07		131,64	108,73
а) сопствено производство (%)	(52,52 %)	63,59	(51,53%)	67,83	
б) увоз (%)	(47,48%)	57,48	(48,47%)	63,81	

1. Просечни топлински вредности на поделни енергенти врз основа на кои се врши конверзија на мерните единици:

- електрична енергија 3600 KJ/kВтч
- јаглен 7650 KJ/kg,
- коке 27600 KJ/kg,
- нафтени деривати 43961 KJ/kg,
- природен гас 33495 KJ/m³,
- огревно дрво 10890*10³ KJ/m³

Табела 2

ПЛАН НА ПОТРЕБИ ОД ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 2008 ГОДИНА

- во мил.кВтч

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Вкупно 2008	Вкупно 2007
I. ДИРЕКТНИ ПОТРОШУВАЧИ	278	262	297	298	301	290	302	299	298	303	299	300	3527	2317,9
Подружница Енергетика	86	85	101	107	107	107	108	106	108	107	108	106	1236	692,1
- АД Макести	19	18	19	20	19	19	20	18	20	19	20	19	230	
- МИТЕЛ ХРМ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
- МИТЕЛ ЦРМ	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	55	
- Скопски легури	52	52	67	72	72	72	72	72	72	72	72	72	819	
- Останати потрошувачи	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
СИЛМАК – Језуовце	65	58	65	63	65	63	65	65	63	65	63	65	765	360,2
ТИТАН Цементарница “Усје”	6	5	10	11	11	10	10	11	11	10	10	8	113	106,0
Ивестас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3
Македонски железници	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	22,4
Алумина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бучим-Радовиш	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	93,7
Фениндустри	93	87	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	1098	849,9
Рафинерија “ОКТА”	6	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	6	59	53,6
Рудник Суводол	10	10	11	10	9	7	9	8	9	11	11	10	115	118,5
Рудник Осломеј	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	21	23,2
II. ДИСТРИБУТИВНИ ПОТРОШУВАЧИ	535	465	448	391	349	334	345	345	333	376	464	538	4923	6003
Индустриски потрошувачи	69	74	65	60	61	62	67	67	62	65	74	77	803	
Домаќинства	375	304	301	265	224	206	212	206	202	242	305	364	3206	
Останати потрошувачи	91	87	82	66	64	66	66	72	69	69	85	97	914	
III. ЗАГУБИ ВО МРЕЖАТА	217	188	161	127	87	87	89	85	93	108	174	229	1645	
- во дистрибутивната	190	164	138	106	68	69	70	66	74	88	150	201	1384	
- во преносната	27	24	23	21	19	18	19	19	19	20	24	28	261	237,2
ИЗВОЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,5
ВКУПНО ПОТРЕБИ	1030	915	906	816	737	711	736	729	724	787	937	1067	10095	8650,6

Табела 3

ПЛАН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 2008 ГОДИНА

- во милкВтч

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ВКУПНО
Вруток	45	35	33	17	31	42	0	0	35	30	53	55	376
Равен	5	4	3	2	4	4	0	0	3	3	5	6	39
Врбен	2	1	4	8	9	5	2	1	1	1	2	3	39
Тиквеш	18	16	20	5	13	10	6	6	3	7	17	22	143
Глобочица	18	17	19	7	17	15	15	14	13	12	18	20	185
Шпилје	23	25	35	24	35	25	20	18	18	18	27	32	300
Козјак	15	15	17	8	27	16	11	11	5	8	18	21	172
ВКУПНО ХЕ	126	113	131	71	136	117	54	50	78	79	140	159	1254
ТЕ Осломеј	70	60	53	43	0	0	60	60	60	62	65	70	603
ТЕ Битола 1	145	135	139	133	0	66	133	133	133	135	139	144	1435
ТЕ Битола 2	145	135	139	133	138	67	0	133	133	135	139	144	1441
ТЕ Битола 3	145	135	139	133	138	133	133	0	0	63	139	144	1302
ТЕ Неготино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНО ТЕ	505	465	470	442	276	266	326	326	326	395	482	502	4781
ВКУПНО ХЕ + ТЕ	631	578	601	513	412	383	380	376	404	474	622	661	6035
РОТ (макхидро)	7	11	18	15	13	10	7	5	6	5	4	8	109
ЕС М	2	1	2	2	3	0	2	2	2	1	1	2	20
Независни	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	14
Вкупно мали ХЕЦ	10	13	21	19	17	11	11	8	9	7	6	11	143
ВКУПНО ПРОИЗВОДСТВО	641	591	622	532	429	394	391	384	413	481	628	672	6178
Увоз од страна на директни потрошувачи	259	243	277	279	284	275	284	283	280	283	279	281	3307
Увоз за тарифни потрошувачи	115	75	0	0	17	34	61	62	31	23	30	114	562
Увоз од граѓа на ДВ со НЕК	15	6	7	5	7	8	0	0	0	0	0	0	48
ВКУПЕН УВОЗ	389	324	284	284	308	317	345	345	311	306	309	395	3917
ВКУПНО РАСПОЛОЖИВО	1030	915	906	816	737	711	736	729	724	787	937	1067	10095

Табела 4

ПОТРЕБИ ОД НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО 2008 ГОДИНА

Дериват/корисник	Остварување 2007 год.	Биланс за 2008 год.	(во тони)	
			Индекс (3/2)	Структура (%)
1	2	3	4	5
1. Моторни бензини	131.461	134.100	102,01	14,80
МБ 96	3.038			
БМБ 91	818			
БМБ 95	100.742	87.300		
БМБ 98	26.863	46.800		
2. Дизел гориво	381.664	400.500	104,94	44,19
ЕЛ	103.336	130.500		
Д	51.159			
Д-Е III	154.147			
Д-Е IV	73.022	270.000		
3. ТНГ – (пропан- бутан)	46.032	54.630	118,68	6,03
4. Мазут М-1 М-2	341.733	280.000¹	81,93	30,90
5. Млазно гориво	8.078	8.000	99,03	0,78
7. Бигорива	7.000	23.563	357,14	2,83
ВКУПНО:	915.968	900.793	98,34	100

¹ Доколку во 2008 година работи ТЕЦ Неготино потребно е да бидат обезбедени дополнителни количини на мазут

Табела 5

**ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ ВО
РАФИНЕРИЈА ОКТА ВО 2008 ГОДИНА**

(ВО ТОНИ)

Derivat	Оценка за произв.на деривати во Рафинерија ОКТА во 2007	План на произв.на деривати во Рафинерија ОКТА во 2008
1. Моторни бензини	184.832	192.000
- БМБ-95	168.045	132.000
- БМБ-91	818	
- МБ-96	2.796	
- БМБ-98	13.173	60.000
2. Дизел гориво	405.910	426.000
ЕЛ	83.345	126.000
Д	95.396	
Д Е-III	227.169	
Д Е -IV		300.000
3. ТНГ – (пропан- бутан)	25.787	22.800
4. Мазут	391.805	444.000
М	-	-
М 1	-	-
М 2	391.805	444.000
5. Млазно гориво	21.374	22.800
6. Друго		-
ВКУПНО:	1.029.708	1.107.600
Вкупно преработена сурова нафта	1.085.856	1.200.000

Табела 6

ПОТРЕБИ ОД ЈАГЛЕН ВО 2008 ГОД.

(во тони)

Потрошувачи	камен јаглен		темен јаглен		лигнит		вкупно		индекс (8/7)
	остварено 2007 1	потреби 2008 2	остварено 2007 3	потреби 2008 4	остварено 2007 5	потреби 2008 6	остварено 2007 7	потреби 2008 8	
1. Силмак-Јегуновце	27.000	32.400	238	-	46.100	60.000	73.338	92.400	125,99
2. Фенииндустри- Кавадарци	172.189	184.083			18.006	32.485	190.195	216.568	113,86
3. Тетекс-Тетово	-	-	-	-	25.709	27.900	25.709	27.900	108,52
4. АД "Макстил"-Ск	2.731	2.820	-	-	-	-	2.731	2.820	103,25
5. Димко Митрев – кожара, Велес	-	-	-	-	4.329	6.000	4.329	6.000	138,60
6. Шеќерана Битола					34.656	70.000	34.656	70.000	201,98
ВКУПНО ИНДУСТ. ПОТРОШУВАЧИ	201.916	219.303			128.800	196.385	330.954	415.688	125,60
ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ					6.744.000	7.020.000	6.744.000	7.020.000	104,09
- ТЕ БИТОЛА I, II, III					6.211.528	5.935.000	6.211.528	5.935.000	
- ТЕ ОСЛОМЕЈ					532.472	1.085.000	532.472	1.085.000	
ШИРОКА ПОТРОШ.					8.000	9.000	8.000	9.000	112,50
ВКУПНО:	201.916	219.303	238		6.880.800	7.225.385	7.082.954	7.444.688	103,035

Табела 7

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ОД ЈАГЛЕН ВО 2008 ГОДИНА

(во тони)

Потрошувач	Камен јаглен		Темен јаглен		лигнит	
	Сопствено произв.	Увоз	Сопствено произв.	Увоз	Сопствено произв.	увоз
1. Индустрија	-	219.303	-	-	103.900	92.485
2. Широка потрошувачка	-	-	-	-	9.000	-
3. ТЕЦ	-	-	-	-	7.020.000	-
ВКУПНО		219.303			7.132.900	92.485

Табела 8

ПОТРЕБИ ОД КОКС ВО 2008 ГОДИНА

(во тони)

Потрошувач	Остварено во 2007 (1)	Потреби во 2008 (2)	индекс (2/1)
1. Фенииндустри – Кавадарци	4.384	4.471	101,98
2. Шеќерана – Битола	344	600	174,42
3. АД Цементарница “ТИТАН”- Скопје ¹	89.500	89.210	99,67
4. АД “Макстил”-Ск	1.070	1.180	110
5. Силмак-Јегуновце	197	/	
ВКУПНО:	95.495	95.461	99,96

Табела 9

**ИСПОРАЧАНА КОЛИЧИНА ПРИРОДЕН ГАС ВО 2007 ГОДИНА И ПЛАН НА
ПОТРЕБИ ВО 2008 ГОДИНА**

10⁶ Nm³

Потрошувач	2007	2008
1. 11 ОКТОМВРИ ФЗЦ	4,20	5,00
2. ЕЛЕМ АД СКОПЈЕ	15,80	16,20
3. ЕВРОПА АД СКОПЈЕ	0,95	0,95
4. КОМУНА ХОЛДИНГ	2,20	2,20
5. ОХИС ПРОИЗВОДСТВО	1,62	1,66
6. МИТАЛ СТИЛ	16,03	16,11
7. РЖ ИНСТИТУТ	0,90	0,88
8. ПИВАРА АД	3,86	4,11
9. ТОПЛИФИКАЦИЈА	24,18	60,00
10. СКОПЈЕ СЕВЕР АД	1,54	4
11. ТУТУНСКИ КОМБИНАТ Куманово	0,008	0,70
12. ТИТАН УСЈЕ АД	2,19	2,50
13. ЖИТОЛУКС АД	2,35	2,40
14. ЈСП СКОПЈЕ ЦНГ	0,26	
15. МАКСТИЛ АД	24,55	30,12
16. РМ МНО 4420	1,74	2,33
17. МАКАУТО СТАР	0,05	0,06
18. КОКА ПУЛП	0,30	0,50
19. ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА	0,01	0,01
20. МЕЛПЕК СКОПЈЕ	0,02	0,50
ВКУПНО:	102,78	149,72

Табела 10

**ПОТРЕБИ ОД ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА ВО
2008 ГОДИНА**

Потрошувачи	Остварување во 2007		Потреби за 2008 година	
	м3	TJ	м3	TJ
1. Геотерма - Кочани	1.116.954	262,81	1.322.000	311,05
2. АД Оранжерији с.Хамзали -Босилово	719.840	169,37	719.840	169,37
3. Ромеро Македонија – Виница	291.000	68,47	300.000	70,58
ВКУПНО :	2.127.794	501,09	2.341.840	551,00

Табела 11

**ОЦЕНКА ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС ВО 2008 ГОДИНА**

Енергент	Планиран увоз	Единечна цена (€/–)	Вкупно потребни средства (€)
1. Електрична енергија	3.917 мил.KWh	0,075 €/ KWh	293.775.000
2. Јаглен			
- камен (антрацит)	219.303 т	160 €/т	35.088.480
- лигнит (сушен)	92.485 т	60 €/т	5.549.100
3. Кокс	6.251 т	192 €/т	1.200.192
- петрол кокс	89.210 т	85 €/т	7.582.850
4. Течни горива	906.230 т	440 €/т	398.741.200
5. Природен гас	85.024.259 м ³	247 € /1000Nm³	21.000.991
ВКУПНО:			759.337.813

2220.

Врз основа на член 56, став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05 и 29/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ОД ПРИДОНЕСИ ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест од придонеси што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2008 година, бр. 02-1901/4 од 29.11.2007 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 29.11.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8055/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2221.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СМЕТКАТА**

1. Во Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/03 и 121/06), точката 3 се менува и гласи:

„- По исклучок од точките 2 и 4 на оваа одлука, се признаваат поголеми износи на сметки на мобилни телефони ако корисникот на службениот мобилен телефон е во странство, има повици од странство или има зголемен обем на службени разговори.

Надоместувањето на поголемиот износ на секоја месечна сметка на службениот мобилен телефон се одобрува од страна на функционерот кој раководи со органот“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8317/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2222.

Врз основа на член 20 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО 2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се одобрува Програмата за изменување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2007 година, донесена од Бирото за стопански недоволно развиените подрачја под бр. 01-37/4 од 29.11.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7804/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2223.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

На досегашниот корисник, Националната установа „Музеј на современа уметност“ - Скопје, му престанува користењето на дел од недвижната ствар - објект евидентиран во Имотен лист бр. 9201, којшто се наоѓа на катастарска парцела бр. 5541, катастарска Општина Центар 1, со површина од 141 м² (поранешна столарска работилница и придружна просторија) на адреса: „Самоилова“ бб - Скопје, имот сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на трајно користење без надоместок на Управата за заштита на културното наследство - Скопје, за отворање на Регионален Центар на УНЕСКО за дигитализација на културното наследство.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишано во член 1 и 2 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник Националната установа - „Музеј на современата уметност“ - Скопје и новиот корисник Управата за заштита на културното наследство-Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7910/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2224.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА СТАРЕШИНИТЕ НА ЈНА, ВОЕНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ЈНА ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за прифаќање на старешините на ЈНА, воените службеници и граѓанските лица на служба во ЈНА од страна на Република Македонија бр. 23-241/1 од 25.01.1992 година објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/92).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8426/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2225.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА - „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Трговското друштво за приредување игри на среќа МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС ДОО Скопје, за време од 3 години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Цветан Димов“ бр. 155 во Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7960/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2226.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА - ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за промет и услуги Бет-Про Вил Хил ДОО Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул. „Партизански Ореди“ бр. 93 во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема.

6. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7961/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2227.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА - ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се издава на Трговското друштво за приредување на игри на среќа “Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул. „Партизански Ореди“ бр. 19, локал 11 во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема.

6. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7962/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2228.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА - “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за трговија и услуги ФОТОН ФЕЛИКС ДООЕЛ Скопје, за време од 3 години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул. „ЈНА“ бр. 56 во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7963/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2229.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-4233/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
“ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА БУЛ. “ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ“ БР. 21, ЛОКАЛ 1, 2 И 4 ВО СКОПЈЕ

1. Во Лиценца под број 19-4233/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги “ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот “17“ се заменува со бројот “14“, а зборовите: “електронски рулет“ се заменуваат со зборовите: “автомат за игри на среќа“ на која истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7964/1
26 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2230.

Врз основа на член 109 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

Член 1

(1) Во Тарифникот за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/07), во членот 6, по точката 1 се додава нова точка 2., која гласи:

„2. за увид по електронски пат од 1 (еден) пристап во податоци за ностите-ли на права, за катастарска парцела, за згради и посебни делови од згради и за товари, прибележувања и ограничувања - кога се бара од еден (еден) до 20 (дваесет) пристапи одеднаш: 70 денари
- кога се бара од 21 (дваесет и еден) до 100 (сто) пристапа одеднаш: 60 денари
- кога се бараат повеќе од 101 (сто и еден) пристап одеднаш: 50 денари.“

(2) Точките 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 3, 4, 5, 6 и 7.

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01 јануари 2008 година.

Бр. 19-8029/1
27 декември 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ИСПРАВКИ

По извршената споредба со изворниот текст на Уредбата за висината на закупнината на државно градежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината на долготрајниот и времениот закуп, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07, направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ Е ПРЕД-
МЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП, НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА ЗАКУПНИ-
НАТА НА ДОЛГОТРАЈНИОТ И ВРЕМЕНИОТ ЗАКУП**

Во членот 5 од Уредбата за висината на закупнина-та на државно градежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината на долготрајниот и времениот закуп, зборовите: „приходна сметка 733111“ се замену-ваат со зборовите: „приходно konto 733131“.

Бр. 19-7364/2
26 декември 2007 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

ИСПРАВКА

**НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ОТУГУВАЊЕ, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП
И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА
ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО
ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во Уредбата за изменување и дополнување на Уред-бата за начинот и постапката за отуѓување, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното зем-јиште сопственост на Република Македонија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07, направена е техничка грешка во дел од табелар-ниот Прилог, наместо објавениот табеларен Прилог на страница 5, треба да стои следниот табеларен Прилог

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД																		
Општини	ЗОНА						ЗОНА						ЗОНА					
	Централно подрачје						Военцетрално подрачје						Населени места					
	Подзони						Подзони						Подзони					
	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
1	Карпош	2.500,00	4.500,00	6.000,00	2.000,00	1.800,00	2.200,00	1.900,00	2.200,00	4.000,00	6.000,00	2.100,00	1.500,00	1.900,00	3.500,00	5.400,00	1.900,00	1.300,00
2	Центар	2.800,00	4.800,00	6.800,00	2.800,00	1.800,00	2.300,00	1.900,00	2.300,00	4.000,00	6.000,00	2.100,00	1.500,00	1.900,00	3.600,00	5.400,00	1.900,00	1.300,00
3	Бугел	2.200,00	4.000,00	6.000,00	2.100,00	1.500,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	3.500,00	5.400,00	1.900,00	1.300,00	1.500,00	3.000,00	4.800,00	1.500,00	900,00
4	Горче Петров	2.200,00	4.000,00	6.000,00	2.100,00	1.500,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	3.500,00	5.400,00	1.900,00	1.300,00	1.500,00	3.000,00	4.800,00	1.500,00	900,00
5	Кисела Вода	2.200,00	4.000,00	6.000,00	2.100,00	1.500,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	3.500,00	5.400,00	1.900,00	1.300,00	1.500,00	3.000,00	4.800,00	1.500,00	900,00
6	Чаир	2.200,00	4.000,00	6.000,00	2.100,00	1.500,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	3.500,00	5.400,00	1.900,00	1.300,00	1.500,00	3.000,00	4.800,00	1.500,00	900,00

Во останатиот дел табеларниот Прилог на Уредбата останува непроменет.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2231.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/2007), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2008 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви кланични производи од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	103.750	103.750	kg	40
0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	1.650.000	1.650.000	kg	40
0210 11 0210 12 0210 19	Свинско месо: солено, во саламура, сушено или чадено: Бутови (шинки), плешки и други парчиња од нив, со коски: Гради со потрбушини и парчиња од нив: Друго:	12.500	12.500	kg	70
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса:	550.000	550.000	kg	100
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	117.500	117.500	kg	40
0405 10	Путер:	312.500	312.500	kg	40
0406 20 0406 30	Сирење стругано или во прав, од сите видови: Сирење топено, освен стругано или во прав:	32.500	32.500	kg	70
0406 90	Друго сирење:	125.000	125.000	kg	100
0802 31 0802 32	Обични ореви, во лушпа Обични ореви, лупени	15.000	15.000	kg	70
0805 10	Портокали:	2.000.000	2.000.000	kg	40
0805 20	Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми:				
0805 40 00 00	Грејпфрут, вклучувајќи помело				
0805 50	Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):				

0901	Кафе, печено или непечено или без кофеин, луспи и ципи од кафе; замена за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос	2.500	2.500	kg	70
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	767.500	767.500	kg	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	410.000	410.000	kg	70
2003 10 2003 20 00	Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> ; Трифли	12.500	12.500	kg	100
2005 70	Маслинки:	400.000	400.000	kg/net eda	40
2007 99	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа и пасти од овошје и од јатчесто овошје добиени со варење, освен хомогенизирани производи и агруми	12.500	12.500	kg	70
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	kg	100
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни; Друго: Друго вклучувајќи премикси: Друго: Друго: Друго: Друго	3.000.000	3.000.000	kg	70

2232.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од MFN)
0201 0202	Месо говедско, свежо, разладено или замрзнато	75.000	75.000	kg	50
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	0	1.000.000	kg	70
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	200.000	0	kg	50
0406	Сирење и урда	150.000	150.000	kg	70
0701 90	Компири свежи или разладени	25.000	25.000	kg	50
1209 21	Семе од луцерка (alfa alfa)	3.750	3.750	kg	50

2233.

Л И С Т А
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
0301 93 00	Жив крап	18.750	18.750	kg	70

2234.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин	25.000	25.000	kg	100
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	66.250	66.250	kg	50
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	87.500	87.500	kg	25 50
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или други материји) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен	25.000	25.000	kg	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	107.500	107.500	kg	50
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	82.500	82.500	kg	50
1905 90	Друго:	37.500	37.500	kg	50
2101 11 2101 12	Екстракти, есенции и концентрати Препарати врз база на овие екстракти, есенции или концентрати или врз база на кафе	1.250	1.250	kg	70
2103 30 90 00	Приготвен синап (сенф)	50.000	50.000	kg	70
2105	Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао	12.500	12.500	kg	25

2235.

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мра и снег	37.500	37.500	1	12

2236.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	307.500	307.500	1	100

2237.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА

Анекс 3.4. Табела 2

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Един. мерка	Применливи царини за надминати количини
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	12.500	12.500	kg	МФН
0406 90 29 00	Кашкавал	12.500	12.500	kg	МФН
0701	Компир, свеж или разладен:	75.000	75.000	kg	МФН
0702 00	Домат, свеж или разладен:	37.500	37.500	kg	МФН
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	50.000	50.000	kg	МФН
0707 00	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	25.000	25.000	kg	МФН

0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	625.000	625.000	kg	МФН
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	37.500	37.500	kg	МФН
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	25.000	25.000	kg	МФН
2208 20 12 00*	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	5.000	5.000	l alc 100%	МФН

*) Со Царинската тарифа од 2008 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

2238.

Л И С Т А

**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА**

Апекс 3.4. Табела 2

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единечна мера	Применливи царини за надминати количини од МФН) (%)
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	kg	45
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	150.000	150.000	kg	45
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав	37.500	37.500	kg	45
0406 90	Друго сирење	37.500	37.500	kg	45
1001	Пченица и наполица:	5.000.000	5.000.000	kg	45
1101 00	Брашно од пченица или наполица	50.000	50.000	kg	45
1512 19	Рафинирано масло од сончоглед	50.000	50.000	kg	45
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100.000	100.000	kg	45
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	275.000	275.000	kg	45
2103 90 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго:	75.000	75.000	kg	45

2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	135.000	135.000	kg	45
2204 29	Вино флаширано	10.000	10.000	l	45
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неоджилен/нерезан:	625.000	625.000	kg	45
2402 20	Цигари што содржат тутун:	25.000	25.000	1000 p/st/kg	45

2239.

Л И С Т А

**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА**

Анекс 3.4. Табела 2

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.-31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2008 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини
0202	Месо говедско, замрзнато:	25.000	25.000	kg	МФН
0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко;млечни премази	25.000	25.000	kg	МФН
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:	25.000	25.000	kg	МФН
0802	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено:	25.000	25.000	kg	МФН
1001	Пченица и наполица:	250.000	250.000	kg	МФН
1003 00	Јачмен :	250.000	250.000	kg	МФН
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:	25.000	25.000	kg	МФН
1507*	Соино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски модификувано:	25.000	25.000	l/kg	МФН
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	12.500	12.500	kg	МФН
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	12.500	12.500	kg	МФН
1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер:	75.000	75.000	kg	МФН
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	12.500	12.500	kg	МФН
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	12.500	12.500	kg	МФН

1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	12.500	12.500	kg	МФН
2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	25.000	25.000	kg	МФН
2005 10 2005 20	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат: Хомогенизиран зеленчук: Компир:	25.000	25.000	kg	МФН
2007	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и паста од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	kg	МФН
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:	25.000	25.000	kg	МФН
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	12.500	12.500	kg	МФН
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замена за тутун:	12.500	12.500	1000 p/st/kg	МФН

*) Со Царинската тарифа од 2008 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

2240.

Л И С Т А

**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА**

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	kg	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	kg	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	kg	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	kg	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	kg	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	l	0%
1604 14* 1604 20 70 00*	Приготвени или конзервирани риби: Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (Sarda spp.): Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот Euthynnas.	87.500	87.500	kg	0%

2005 70	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	kg/net eda/kg	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	kg	0%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	75.000	75.000	l	0%
2905 43 00 00*	Други полихидроксилни алкохоли: Манитол:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
2905 44*	Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глицитол (сорбитол):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3505*	Декстрини и други модификувани скробови (на пр, прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр, средства за апература и нагизување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5201 00*	Памук, невлачен или нечешпан	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5301*	Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5302*	Коноп (<i>Cannabis sativa</i> L) суров или преработуван но не преден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал):	Неограничено	Неограничено	kg	0%

*) Со Царинската тарифа од 2008 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

2241.

Л И С Т А НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено:	250.000	250.000	kg
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато:	75.000	75.000	kg
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување	100.000	100.000	kg
1003 00 90 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	kg
1005 90 00 00*	Пченка- друго	5.000.000	5.000.000	kg
1512 11*	Сурово масло	2.500.000	2.500.000	l
1701 12	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	kg
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	25.000	25.000	kg
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	25.000	25.000	kg
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	kg

2007 99	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување: Друго:	25.000	25.000	kg
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег	25.000	25.000	l
2209 00*	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина	25.000	25.000	l

*) Со Царинската тарифа од 2008 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

2242.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2008 г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0101 10 10 00*	Коњи, живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0102 10*	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0103 10 00 00*	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 10 10 00*	Овци живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 20 10 00*	Кози живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	kg	Слободно
0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	kg	Слободно
0701 10 00 00*	Компир, свеж или разладен: За сеидба	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
1302 20*	Пектински материи, пектинати и пектати	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
2101 11** 2101 12** 2101 20**	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе Препарати врз база овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе: Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:	Неограничено	Неограничено	kg	Царина од 25% ad valorem**

*) Со Царинската тарифа од 2008 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**) Со Царинската тарифа од 2008 година царинската стапка е 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

2243.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2008 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2008 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	kg	Слободно
ex 2208 90*	Аквavit ((десцилиран алкохол зачинет со семе од ким)	1.250	1.250	l alc 100%/l	Слободно

*) Со Царинската тарифа од 2008 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Бр. 10-10875/1
 27 декември 2007 година
 Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2244.

Врз основа на член 173 став 3 и член 181, а во врска со член 177 и 179 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр.14/06 и 24/07), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА
АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА, ТЕРЕНИ И НА ДАВА-
ЊЕТО НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ, И ПОСЕБНИ-
ТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА
ЛИЦЕТО ЗА ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Општи одредби**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши инспекциски работи.

Член 2

Инспекциски надзор на примената на прописите кои се однесуваат на аеродроми, леталишта и терени го врши овластен воздухопловен инспектор за аеродроми.

Инспекциски надзор на примената на прописите кои се однесуваат на давањето на аеродромски услуги го врши овластен воздухопловен инспектор за аеродромски услуги.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- **“Воздухопловен инспектор”** е лице кое е определено според критериумите определени од надлежниот државен орган, кое на тој начин е овластено да врши една или повеќе работи за контрола и надзор на активностите;

- **“Инспекција”** е испитување на спроведувањето на еден или повеќе аспекти на мерките и процедурите со цел да се утврди колку ефективно тие се вршат;

- **“Инспекциски надзор”** е постапка која се остварува со непосреден увид во законитоста на работењето и постапките на лицата кои подлежат на инспекциски надзор;

- **“Инспекциски работи”** се работи кои ги врши инспекторот;

- **“Корективна мерка”** е мерка за елиминирање на причината за откриеното отстапување или друга несакана ситуација;

- **“План за инспекција”** е акт со кој се утврдува динамиката и бројот на инспекциски надзори.

Начин и правила на вршење инспекциски надзор
на аеродром, леталиште и терен и инспекциски над-
зор на давањето на аеродромски услуги

Член 4

Инспекцискиот надзор може да се врши на два начина:

- Преглед за регулирање на безбедноста и
- Надзор на безбедноста.

Член 5

Преглед за регулирање на безбедноста се врши со/по листа за проверка за одредена инспекциска област (аеродром, леталиште, терен или аеродромски услуги).

Листата за проверка ја изработува самиот инспектор на начин кој ќе овозможи детална проверка на сите безбедносни аспекти на предметот на надзор.

Член 6

Надзор на безбедноста се врши со доставување на предходно изготвен прашалник за одредена инспекциска област до аеродромскиот оператор или давателите на аеродромски услуги.

Прашалникот го составува воздухопловниот инспектор во зависност од целта на инспекцијата и истиот го испраќа со пропратно писмо во кое се определува рокот во кој субјектите од став 1 на овој член се должни да го одговорат и да го достават назад до Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошен текст: Агенција).

По враќањето на пополнетиот прашалник од страна на субјектите од став 1 на овој член, инспекторот врши надзор со цел потврдување на веродостојноста на податоците од прашалникот.

Член 7

Доколку инспекторот по извршениот инспекциски надзор констатира дека нема повреда на Законот за воздухопловство и другите прописи чие спроведување се надгледува, должен е да подготви извешај за наодите за извршениот инспекциски надзор.

Член 8

Доколку инспекторот за време на извршување на инспекцискиот надзор утврди дека е повреден законот или другите прописи чие спроведување се надгледува, должен е да подготви записник и решение согласно Законот за воздухопловство со кое се наредува на сторителот на повредата во определен рок да преземе корективни мерки.

На барање на лицето на кое му е наложено отстранување на утврдените недостатоци и неправилностите, инспекторот може да го продолжи рокот за извршување на корективната мерка до 30 дена доколку со тоа не се загрозува безбедноста на аеродромот, леталиштето, теренот или безбедноста на давањето на аеродромски услуги.

За продолжување на рокот за извршување на корективната мерка, односно одбивање на барањето за продолжување, инспекторот донесува заклучок, против кој не може да се поднесе жалба.

Член 9

Доколку инспекторот издал усна наредба или забрана, решението за таа наредба односно забрана е должен да го достави на лицето на кое тоа се однесува во рок од три дена од денот на нејзиното изрекување.

Член 10

Записникот односно извештајот се составува за време на инспекцискиот надзор кај субјектот чија дејност е предмет на инспекција.

Записникот го потпишува инспекторот и одговорното лице на субјектот кое е предмет на инспекциски надзор и било присутно за време на вршење на инспекцијата.

По исклучок на став 1 од овој член, при сложените инспекции записникот или извештајот може да се состави во службените простории на Агенцијата, најдоцна во рок од три дена од денот на завршената инспекција.

Член 11

Забелешките на записникот од страна на субјектот на надзор се даваат при изработката на записникот или во рок од три дена од денот на приемот на записникот доколку записникот е составен во службените простории на Агенцијата.

Забелешките на записникот, односно изјавата на одговорното лице, кое е предмет на инспекциски надзор, дека нема забелешки се внесуваат во записникот.

Доколку одговорното лице на субјектот кое е предмет на инспекциски надзор не даде забелешки на записникот во рокот предвиден со став 1 на овој член се смета дека нема забелешки на записникот.

Член 12

Покрај листите за проверка, односно прашалникот, инспекторот треба да поседува и друга соодветна опрема во зависност од видот на инспекцискиот надзор.

Инспекторот има пломба со конец и жиг за пломбата со ознака (шифра) на инспекторот:

- „AP“ за областа аеродроми, леталишта или терени и
- „APS“ за областа аеродромски услуги.

Член 13

Инспекцискиот надзор се врши согласно упатство за вршење на надзор изготвено од Агенцијата.

Евиденција, анализа и чување на податоците и доказите од инспекцискиот надзор се води во Агенцијата.

Член 14

Инспекцискиот надзор може да биде редовен, во-нреден и повторен.

Член 15

Редовниот инспекциски надзор се спроведува согласно одобриениот годишен и посебен план за работа на инспекцијата. Годишниот план за работа на инспекцијата ги содржи активностите кои треба да се преземат на годишно ниво.

Посебен план се изготвува за инспекциски надзори кои се посложени по обем, содржина и ангажираат повеќе инспектори (тимска инспекција).

Годишниот и посебниот план на работа на инспекцијата се составен дел на годишната програма за работа на Агенцијата и содржат преглед на сите поединечни и тимски редовни инспекциски надзори планирани во одредена календарска година.

Член 16

Годишната програма за регулирање на безбедноста, како составен дел од годишната програма за работа на Агенцијата, се изработува со цел да:

а) Ги опфати сите области на потенцијален проблем со безбедноста.

б) Се фокусира на оние области кои се идентификувани како резултат на следењето на изведбата на безбедноста, но не исклучиво на тие.

в) Спроведе прегледи за да го опфати операторот на аеродромот и сите даватели на аеродромски услуги кои функционираат под негова одговорност;

г) Спроведе научни прегледи, барем еднаш на секои две години, за да го проверат сообразувањето на операторот на аеродромот и на сите даватели на аеродромски услуги со применливите барања за регулирање на безбедноста во сите функционални значајни области;

д) Го проследи спроведувањето на корективни мерки наменети за несообразноста утврдена со претходните прегледи.

Член 17

Вонредниот инспекциски надзор се спроведува:

- по налог од претпоставениот раководител или директорот на Агенцијата;
- по поднесено барање или пријава (писмено или усно) до инспекцијата од страна на било кое правно или физичко лице;
- во случај на несреќа или инцидент.

Член 18

Повторен инспекциски надзор се врши по извршениот редовен или вонреден инспекциски надзор со цел да се провери спроведувањето на корективните мерки.

Повторен инспекциски надзор се врши откако ќе помине рокот утврден со решението за отстранување на утврдените недостатоци, а најдоцна во рок од три месеци по извршениот редовен односно вонреден инспекциски надзор.

Член 19

За извршениот инспекциски надзор, а со цел да се презентираат значајните информации за статусот на безбедноста на аеродром, леталиште, терен и на давањето на аеродромски услуги Агенцијата изготвува годишен извештај.

Посебни услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи на аеродром, леталиште и терен и инспекциски работи на давањето на аеродромски услуги

Член 20

Работите на инспекцискиот надзор ги врши лице вработено во, или ангажирано од Агенцијата, кое ги исполнува условите согласно Законот за воздухопловство и посебните услови за именување и добивање овластување:

а) за инспектор за аеродроми, леталишта и терени - „Airport inspector“;

- завршена висока стручна подготовка архитектонски студии;

б) инспектор за аеродромски услуги - “Airport services inspector”

- завршена висока стручна подготовка воздухопловно сообраќајни студии или сродни студии;

- активна или истечена дозвола/уверение за стручна оспособеност за вршење на работите за прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, пошта и стока.

При ангажирање на лица приоритет имаат лицата кои се наоѓаат на Листата на воздухопловни стручњаци.

Член 21

Агенцијата обезбедува стручни обуки за усовршување и обновување на стекнатото знаење на своите инспектори за што се изготвува план за стручно оспособување кој е дел од годишната програма за работа на Агенцијата.

Член 22

Операторот на аеродромот на овластените инспектори им издава дозвола за движење во безбедносно ограничениот зона на воздухопловното пристаниште.

Член 23

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-16279
25 декември 2007 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 2245.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Видовиште - Општина Зрновци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Видовиште, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-14474/2
28 декември 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2246.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Јамуларци - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Јамуларци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-14496/1
26 декември 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2247.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Сопот - Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Сопот, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-14497/1
26 декември 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2248.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Скандалци - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Скандалци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-14498/1
26 декември 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

2249.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Вранинци - Општина Кочани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Вранинци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-14539/1
28 декември 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
261.**

Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 и 29/2007) и член 8 став (1) точка 3) од Статутот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Управниот одбор на Агенцијата на седницата, одржана на 29 ноември 2007 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ОД
ПРИДОНЕСИ ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА
НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ
ЗА 2008 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на месечниот надомест за 2008 година, што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови, пресметан како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензискиот фонд со кој управува друштвото.

Член 2

Висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови, за 2008 година, изразен во проценти изнесува 1%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1901/4
29 ноември 2007 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

262.

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07), а во согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на Советот бр.02-3671/3 од 19.12.2007 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на продолжението на 27-та седница одржано на 17.12.2007 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКОТО
РАДИОДИFUЗНО ДРУШТВО “ТВ ТОСКА” ДОО,
СКОПЈЕ**

1. На Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, му се одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-1951/1 од 18.06.2007 година.

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр.100/05, бр.19/07), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката доставена од Советот за радиодифузија.

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-1951/1 од 18.06.2007, за периодот од 29.05.2007 до 28.05.2008 година, во износ од 316.310,00 денари, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, му достави фактура, бр.110/2007. Заклучно со 19.11.2007 година, Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, не го плати годишниот надоместок за дозволата, поради што Советот за радиодифузија на 20.11.2007 година му упати опомена, известувајќи го дека најдоцна во рок од 8 дена е должен да го подмири долгот. Имајќи во предвид дека и покрај опомената Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, не го плати годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија на 04.12.2007 година му упати втора опомена на радиодифузерот.

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, во рок од 15 дена од датумот на приемот на фактурата доставена од Советот за радиодифузија не го плати надоместокот за дозволата, и покрај двете опомени упатени од страна на Советот, Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07), во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-1951/1 од 18.06.2007 година.

Бр.02-3844/1
27 декември 2007 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

Доставено до:

- Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје;
- управителот на Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје;
- Секторот за економско - финансиски работи;
- Секторот за правно - административни работи;
- Секретаријатот на Советот - архива;
- Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

263.

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07), а во согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на Советот бр.02-3671/3, Советот за радиодифузија на Република Македонија на продолжението на 27-та седница одржано на 17.12.2007 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО “МОНАКО - РАДИО СИТИ ФМ” ДООЕЛ, КУМАНОВО

1. На Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, му се одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-2021/1 од 18.06.2007 година.

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, бр.19/07), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката доставена од Советот за радиодифузија.

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-2021/1 од 18.06.2007 година, за периодот од 29.05.2007 до 28.05.2008 година, во износ од 20.569,00 денари, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, му достави фактура, бр.072/2007. Фактурата наведениот радиодифузер ја прими на 30.10.2007 година. Заклучно со 19.11.2007 година, Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, не го плати годишниот надоместок за дозволата, поради што Советот за радиодифузија на 20.11.2007 година му упати опомена, известувајќи го дека најдоцна во рок од 8 дена е должен да го подмири долгот. Имајќи во предвид дека и покрај опомената Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, не го плати годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија на 04.12.2007 година му упати втора опомена на радиодифузетот.

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, во рок од 15 дена од датумот на приемот на фактурата доставена од Советот за радиодифузија - 30.10.2007 година, не го плати надоместокот за дозволата и покрај двете опомени упатени од страна на Советот, Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07), во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот закон донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-2021/1 од 18.06.2007 година.

Бр.02-3842/1
27 декември 2007 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

Доставено до:

- Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово;
- управителот на Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово;
- Секторот за економско - финансиски работи;
- Секторот за правно - административни работи;
- Секретаријатот на Советот - архива;
- Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

264.

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07), а во согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-3671/3 од 19.12.2007 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на продолжението на 27-та седница одржано на 17.12.2007 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО “АЉБАНА” ДООЕЛ, КУМАНОВО

1. На Трговското радиодифузно друштво “Аљбана” ДООЕЛ, Куманово, му се одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-2019/1 од 18.06.2007 година.

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, бр.19/07), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за вршење

ње на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката доставена од Советот за радиодифузија.

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-2019/1 од 18.06.2007 година, за периодот од 29.05.2007 до 28.05.2008 година, во износ од 21.354,00 денари, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово, му достави фактура, бр.069/2007. Фактурата наведениот радиодифузер ја прими на 31.10.2007 година. Заклучно со 19.11.2007 година, Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово, не го плати годишниот надоместок за дозволата, поради што Советот за радиодифузија на 20.11.2007 година му упати опомена, известувајќи го дека најдоцна во рок од 8 дена е должен да го подмири долгот. Имајќи во предвид дека и покрај опомената Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово, не го плати годишниот надоместок за дозволата, Советот за радиодифузија на 04.12.2007 година, му упати втора опомена на радиодифузертот.

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово, во рок од 15 дена од датумот на приемот на фактурата доставена од Советот за радиодифузија - 31.10.2007 година, не го плати надоместокот за дозволата, и покрај двете опомени упатени од страна на Советот, Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07), во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-2019/1 од 18.06.2007 година.

Бр.02-3843/1
27 декември 2007 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

Доставено до:

- Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово;
- управителот на Трговското радиодифузно друштво "Албана" ДООЕЛ, Куманово;
- Секторот за економско - финансиски работи;
- Секторот за правно - административни работи;
- Секретаријатот на Советот - архива;
- Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

265.

Врз основа на член 90 алинеја 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на РМ" бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007), а во врска со член 24 став 3 од Законот за заштита на личните податоци ("Службен весник на РМ" бр.7/05), Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на ден 21.12. 2007 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ДРУГИТЕ ПОДАТОЦИ СО КОИ РАСПОЛАГА И ГИ ОБРАБОТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се уредуваат правилата и стандардите кои ги применува Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата за вработување), со цел да обезбеди тајност и заштита на личните податоци и другите податоци со кои располага и ги обработува Агенцијата за вработување.

Тајноста и заштитата на податоците од став 1 на овој член, Агенцијата за вработување ја обезбедува со преземање на соодветни технички и организациски мерки.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

"Администратор на систем" е лице кое е овластено да се грижи за системот на управување со збирките на лични податоци и другите податоци со кои располага и ги обработува Агенцијата за вработување, заради обезбедување тајност и заштита на истите.

"Извршител" е лице вработено или работно ангажирано во Агенцијата за вработување, кое извршува работи поврзани со обработка на лични и други податоци.

Значењето на изразите употребени во овој Правилник е соодветно на значењето кое го имаат во Законот за заштита на личните податоци, по однос на личен податок, обработка на личните податоци, контролор, посебни категории на личните податоци, збирка на лични податоци и субјект на лични податоци.

Член 3

Агенцијата за вработување при автоматизираната обработка на личните и другите податоци обезбедува технички мерки за заштита на податоците преку:

1. единствено корисничко име и лозинка (составена од комбинација на минимум 6 карактери - азбучни и нумерички);
2. автоматизирана промена на лозинката по изминат утврден временски период што не може да биде подолг од 6 месеци;
3. корисничкото име и лозинката да дозволуваат пристап на вработениот само до деловите од системот потребни за извршување на неговата работа;
4. автоматизирано одјавување од системот по изминување на определен период на неактивност (не подолг од 15 минути) и за повторно активирање на системот потребно е одново впишување на корисничкото име и лозинката;
5. автоматизирано отфрлување од системот после три неуспешни обиди за најавување (вносување на погрешно корисничко име или лозинка) и автоматизирано известување на вработениот дека треба да се побара инструкција од администраторот на системот;
6. ефективна и сигурна анти-вирусна заштита на системот, која постојано ќе се ажурира заради превентива од непознати и непланирани закани од нови вируси и
7. приклучување на серверите на енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојување.

Во случајот од точка 5 на став 1 на овој член, администраторот на системот треба да го верифицира продолжувањето на пристапот до системот.

Член 4

Секторот за човечки ресурси, правни и персонално-административни работи, го известува администраторот на системот за секое ново вработување или ангажирање на лице по друг основ, кое ќе има право на пристап до информатичкиот систем, за да му се додели корисничко име и лозинка на истото, како и за престанокот на вработувањето или ангажирањето, за да бидат корисничкото име и лозинката избришани односно заклучени за натамошен пристап.

Известувањето од став 1 на овој член се врши и во случај кога ќе настане промена која има влијание врз нивото или обемот на дозволеният пристап до податоците.

Член 5

Агенцијата за вработување обезбедува организационски мерки за заштита на обработката на личните и другите податоци, во поглед на информирањето на извршителите, физичката заштита на работните простории и опремата и заштита на информатичкиот систем како целина, вклучувајќи го и преносот на податоците.

Член 6

Агенцијата за вработување обезбедува организационски мерки за заштита на обработката на личните и другите податоци со:

1. целосна доверливост и сигурност на лозинките и на останатите форми на идентификација за пристап до личните и другите податоци;
2. организационски правила за пристап до деловите од системот потребни за извршување на работната задача;
3. забрана на било какво изнесување на било кој медиум кој е носител на лични и други податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер и други медиуми за пренос на податоци), надвор од работните простории, без претходна дозвола и контрола од Директорот на Агенцијата за вработување или од него овластено лице, како не би дошло до нивно губење или незаконско користење;
4. мерки за физичка сигурност на работните простории и опремата каде што се чуваат и обработуваат личните и другите податоци;
5. почитување на техничките упатства при инсталирање и користење на опремата на која се обработуваат лични и други податоци.

Член 7

Секој вработен, пред засновањето на работниот однос со Агенцијата за вработување - Центрите за вработување, се запознава со обврската за заштита на личните и другите податоци.

За лицата кои се ангажираат за извршување на работа во Агенцијата за вработување во договорот за нивното ангажирање се наведуваат обврските и одговорностите за заштита на личните и другите податоци.

Член 8

Агенцијата за вработување обезбедува соодветна заштита - мрежна бариера (фајервол) помеѓу системот и Интернет или било која друга форма на надворешна мрежа, како заштитна мерка против недоволени или злонамерни обиди за влез или пробивање на системот.

Член 9

Секое право на надворешен пристап од извршител или корисник од надвор во компјутерскиот систем или локалната мрежа на Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе биде посебно контролирано и евидентирано.

Член 10

Агенцијата за вработување врши редовно снимање на сигурносна копија и архивирање на податоците во системот, за да не дојде до нивно губење или уништување.

Член 11

Агенцијата за вработување при обработката на "посебните категории" на лични податоци во секоја фаза од обработката (собирање, пренос, внес на податоци, складирање, уништување итн.) обележува дека се работи за обработка на наведените категории на податоци.

Член 12

Агенцијата за вработување презема дополнителни технички и организациски мерки при обработката на личните податоци кои вклучуваат:

1. обработка на посебни категории на лични податоци;
2. обработка на националната припадност;
3. обработка на Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ).

Член 13

Преку дополнителните технички и организациски мерки при обработката на личните податоци од член 12 на овој Правилник се обезбедува:

1. можност за препознавање на секој поединечен овластен пристап до информатичкиот систем;
2. работа со податоците во редовното работно време на Агенцијата за вработување и
3. криптирање на податоците при трансферот преку телекомуникациски врски (интернет врски, безжични врски или друг вид на врски) со соодветни софтверски и технички мерки.

Член 14

Агенцијата за вработување при обработка на податоците од член 12 на овој Правилник обезбедува можност за:

1. утврдување на работната станица и корисничкото име за сите извршители кога пристапуваат до базите на податоци, заедно со времето и датумот на пристап и снимање на овие податоци;
2. идентификување на компјутерскиот систем од кој се врши надворешен обид за пристап во оперативните функции или податоци без потребното ниво на авторизација и извештај за секој чекор од неавторизирани пристапи и
3. изготвување на тековни извештаи за сите регистрирани промени (дополнувања, измени и бришења) направени во базите на лични податоци, заедно со корисничкото име, идентификацијата на работната станица и времето и датумот на промената.

Член 15

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за обработка, користење и заштита на податоците во информациониот систем на Заводот за вработување на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/2003).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-2232
21 декември 2007 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
м-р **Јовица Палашевски**, с.р.

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

излегоа од печат новите изданија:

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1) </p> <p>2) </p> <p>3) </p> <p>4) </p> <p>5) </p> <p>6) </p> | <p>7) </p> <p>8) </p> <p>9) </p> <p>10) </p> <p>11) </p> <p>12) </p> | <p>ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 200,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
- СО ПОДЗАКОНИ АКТИ -
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 400,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАТОТ НА ПАТИШТАТА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 300,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 250,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 100,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 50,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 80,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 150,00 денари</p> <p>ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 500,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 400,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ
ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 150,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 120,00 денари</p> |
|--|---|---|

П О Р А Ч К А Б Р. 158

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци; 2) во _____ примероци; 3) во _____ примероци; 4) во _____ примероци; 5) во _____ примероци; 6) во _____ примероци; 7) во _____ примероци; 8) во _____ примероци; 9) во _____ примероци; 10) во _____ примероци; 11) во _____ примероци и 12) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____ тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007158